

Службен весник на Република Македонија

Број 73

8 мај 2014, четврток

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2248. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Затвор Тетово.....	2	2254. Одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија во прва година – прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Државниот универзитет во Тетово и Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2014/2015 година	46
2249. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	2	2255. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	46
2250. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	8	2256. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за финансии.....	46
2251. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2014/2015 година.....	9	2257. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за финансии.....	47
2252. Одлука за предавање на недвижност- градежно земјиште во владение на Јавното претпријатие за државни патишта	32	2258. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел	47
2253. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	46		

	Стр.		Стр.
2259. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел во јавен сектор	48	2262. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У.бр.27/2013-0 од 16 април 2014 година.....	49
2260. Решение за бришење на здружението од Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	48	2263. Издвоено мислење од Уставниот суд на Република Македонија	53
2261. Решение за бришење на здружение од Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	48	2264. Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење	56
		2265. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец април 2014 година.....	88
		Огласен дел	1-40

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2248.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движните ствари и тоа:

- кревет војнички со троделен душек - II категорија (без шперплоча и постелнина) 30 парчиња;
- перници 30 парчиња;
- кебиња 60 парчиња.

Член 2

Движните ствари од член 1 од ова одлука се даваат без надомест на трајно користење на Казнено-поправната установа Затвор Тетово.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Казнен-поправната установа Затвор Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2909/1
30 април 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2249.

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/2013, 13/2014 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса, вкупно 352 (триста педесет и две) семејни домаќинства, кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија од с.Буковиќ, општина Сарај, а чии носители на семејни домаќинства како обврзници за плаќање радиодифузна такса се:

1. Јашари Сами, ул., „Населено место без уличен систем“ ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
2. Исмани Сулејман, ул., „2“ бр.56, с.Буковиќ, општина Сарај,
3. Абаси Милиќије, ул., „1“ бр.62 Б, с.Буковиќ, општина Сарај,
4. Рамадани Беким, ул., „2“ бр.17, с.Буковиќ, општина Сарај,
5. Имери Имер, ул., „2“ бр.91, с.Буковиќ, општина Сарај,
6. Бајрами Метмине, ул., „2“ бр.2, с.Буковиќ, општина Сарај,
7. Адеми Хатмие, ул., „1“ бр.56, с.Буковиќ, општина Сарај,
8. Демири Белул, ул., „Населено место без уличен систем“ ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
9. Шерифи Наци, ул., „2“ бр.67, с.Буковиќ, општина Сарај,
10. Хајрулахи Исмие, ул., „1“ бр.45, с.Буковиќ, општина Сарај,
11. Абдула Кадрије, ул., „1“ бр.40, с.Буковиќ, општина Сарај,
12. Адеми Исније, ул., „1“ бр.20, с.Буковиќ, општина Сарај,
13. Селими Абдилкадри, ул., „Населено место без уличен систем“ ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
14. Ибраими Кенан, ул., „2“ бр.33, с.Буковиќ, општина Сарај,

15. Шабани Мунир, ул.,,1" бр.8, с.Буковиќ, општина Сарај,
16. Ибраими Саит, ул.,,2" бр.28, с.Буковиќ, општина Сарај,
17. Изаир Исмаил, ул.,,2" бр.40, с.Буковиќ, општина Сарај,
18. Шабани Севдие, ул.,,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
19. Јашари Сефер, ул.,,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
20. Рамадани Рушит, ул.,,2" бр.190, с.Буковиќ, општина Сарај,
21. Али Хидајет, ул.,,1" бр.31, с.Буковиќ, општина Сарај,
22. Рамадани Алије, ул.,,2" бр.189, с.Буковиќ, општина Сарај,
23. Ајвази Асип, ул.,,2" бр.39, с.Буковиќ, општина Сарај,
24. Осман Шабан, ул.,,1" бр.68, с.Буковиќ, општина Сарај,
25. Јусуфи Фатмир, ул.,,2" бр.74, с.Буковиќ, општина Сарај,
26. Адеми Накшије, ул.,,2" бр.6, с.Буковиќ, општина Сарај,
27. Лимани Макфирет, ул.,,2" бр.101, с.Буковиќ, општина Сарај,
28. Бајрами Шабан, ул.,,2" бр.76, с.Буковиќ, општина Сарај,
29. Идризи Шефије, ул.,,1" бр.30 В, с.Буковиќ, општина Сарај,
30. Ибраими Назлије, ул.,,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
31. Кахили Неваип, ул.,,1" бр.36, с.Буковиќ, општина Сарај,
32. Исмани Нафије, ул.,,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
33. Асани Али, ул.,,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
34. Абдула Авни, ул.,,1" бр.43, с.Буковиќ, општина Сарај,
35. Касами Зулбеар, ул.,,2" бр.60, с.Буковиќ, општина Сарај,
36. Јашари Абдула, ул.,,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
37. Демири Фета, ул.,,1" бр.8, с.Буковиќ, општина Сарај,
38. Османи Мухамед, ул.,,2" бр.50, с.Буковиќ, општина Сарај,
39. Изаири Сами, ул.,,2" бр.40, с.Буковиќ, општина Сарај,
40. Амита Каусер, ул.,,1" бр.65, с.Буковиќ, општина Сарај,
41. Селими Хадифете, ул.,,2" бр.51, с.Буковиќ, општина Сарај,
42. Адеми Кадише, ул.,,2" бр.8, с.Буковиќ, општина Сарај,
43. Имери Садик, ул.,,2" бр.93, с.Буковиќ, општина Сарај,
44. Абаси Фиризахе, ул.,,1" бр.62А, с.Буковиќ, општина Сарај,

45. Таири Таир, ул.,,2" бр.187, с.Буковиќ, општина Сарај,
46. Гани Ибадете, ул.,,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
47. Исмаил Хаџере, ул.,,2" бр.62, с.Буковиќ, општина Сарај,
48. Јашари Рухиде, ул.,,2" бр.95, с.Буковиќ, општина Сарај,
49. Ибраими Мусли, ул.,,2" бр.49Б, с.Буковиќ, општина Сарај,
50. Селмана Неџбедин, ул.,,1" бр.17, с.Буковиќ, општина Сарај,
51. Адеми Малзам, ул.,,1" бр.48, с.Буковиќ, општина Сарај,
52. Идризи Зинета, ул.,,2" бр.145, с.Буковиќ, општина Сарај,
53. Јусуфи Неби, ул.,,2" бр.29А, с.Буковиќ, општина Сарај,
54. Адеми Хиријан, ул.,,1" бр.5, с.Буковиќ, општина Сарај,
55. Ајвази Раиф, ул.,,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
56. Ајдини Рефеди, ул.,,1" бр.51, с.Буковиќ, општина Сарај,
57. Амди Мејди, ул.,,2" бр.52, с.Буковиќ, општина Сарај,
58. Ајвази Зизе, ул.,,2" бр.39, с.Буковиќ, општина Сарај,
59. Нуредини Насер, ул.,,2" бр.56, с.Буковиќ, општина Сарај,
60. Целили Азизе, ул.,,1" бр.46, с.Буковиќ, општина Сарај,
61. Рамадан Зулбеар, ул.,,1" бр.109, с.Буковиќ, општина Сарај,
62. Бислими Руфије, ул.,,1" бр.10Б, с.Буковиќ, општина Сарај,
63. Јусуфи Назлије, ул.,,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
64. Исмаили Зекије, ул.,,2" бр.16, с.Буковиќ, општина Сарај,
65. Абдули Илмиасан, ул.,,1" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
66. Али Идриз, ул.,,1" бр.26, с.Буковиќ, општина Сарај,
67. Демири Селвет, ул.,,2" бр.63, с.Буковиќ, општина Сарај,
68. Гани Шерефедин, ул.,,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
69. Емини Ферид, ул.,,2" бр.129, с.Буковиќ, општина Сарај,
70. Бејтула Џемиљ, ул.,,2" бр.37, с.Буковиќ, општина Сарај,
71. Шабани Метуш, ул.,,1" бр.7, с.Буковиќ, општина Сарај,
72. Амита Неџат, ул.,,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
73. Абдулахи Џевад, ул.,,1" бр.42, с.Буковиќ, општина Сарај,
74. Јетиши Адвије, ул.,,1" бр.58, с.Буковиќ, општина Сарај,

75. Исаки Насуф, ул.,1" бр.19, с.Буковиќ, општина Сарај,
76. Изети Ајше, ул.,2" бр.25, с.Буковиќ, општина Сарај,
77. Лимани Зарије, ул.,2" бр.97, с.Буковиќ, општина Сарај,
78. Ајдини Сефер, ул.,2" бр.54, с.Буковиќ, општина Сарај,
79. Селими Февзије, ул.,2" бр.57, с.Буковиќ, општина Сарај,
80. Ајдини Сермедије, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
81. Бајрами Мубедин, ул.,1" бр.11, с.Буковиќ, општина Сарај,
82. Јусуфи Мерадија, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
83. Исмаили Сулејман, ул.,2" бр.47, с.Буковиќ, општина Сарај,
84. Јашари Енвер, ул.,1" бр.41, с.Буковиќ, општина Сарај,
85. Ибраими Шабан, ул.,2" бр.28, с.Буковиќ, општина Сарај,
86. Нуредин Хабибе, ул.,2" бр.49, с.Буковиќ, општина Сарај,
87. Абазы Џемаил, ул.,2" бр.111, с.Буковиќ, општина Сарај,
88. Илази Илас, ул.,1" бр.12, с.Буковиќ, општина Сарај,
89. Имери Камил, ул.,2" бр.93, с.Буковиќ, општина Сарај,
90. Адеми Хафуше, ул.,1" бр.57А, с.Буковиќ, општина Сарај,
91. Османи Осман, ул.,2" бр.137, с.Буковиќ, општина Сарај,
92. Јетиши Шазивар, ул.,1" бр.80, с.Буковиќ, општина Сарај,
93. Гани Вебије, ул.,2" бр.27, с.Буковиќ, општина Сарај,
94. Имери Беџет, ул.,2" бр.93, с.Буковиќ, општина Сарај,
95. Исман Неваип, ул.,1" бр.16 Б, с.Буковиќ, општина Сарај,
96. Амители Назлије, ул.,1" бр.3, с.Буковиќ, општина Сарај,
97. Јашари Фарије, ул.,2" бр.4, с.Буковиќ, општина Сарај,
98. Лимани Мејди, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
99. Меџити Мендухи, ул.,1" бр.15, с.Буковиќ, општина Сарај,
100. Јусуфи Ајтене, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
101. Шабани Абедин, ул.,Населено место без уличен систем" бр.0Б, с.Буковиќ, општина Сарај,
102. Изети Нафије, ул.,2" бр.143, с.Буковиќ, општина Сарај,
103. Јусуфи Кадрије, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
104. Ибраими Сељвет, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

105. Меџити Авдирман, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
106. Али Саадет, ул.,1" бр.27, с.Буковиќ, општина Сарај,
107. Бајрам Музафер, ул.,2" бр.5, с.Буковиќ, општина Сарај,
108. Исмаили Фикрије, ул.,2" бр.47, с.Буковиќ, општина Сарај,
109. Османи Осман, ул.,1" бр.69, с.Буковиќ, општина Сарај,
110. Али Сали, ул.,1" бр.22, с.Буковиќ, општина Сарај,
111. Исмаили Хесат, ул.,1" бр.1, с.Буковиќ, општина Сарај,
112. Јашари Несибе, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
113. Шериџи Мухамед, ул.,2" бр.67, с.Буковиќ, општина Сарај,
114. Реџеџи Исен, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
115. Бајрами Несрине, ул.,2" бр.1, с.Буковиќ, општина Сарај,
116. Абаси Бесник, ул.,Населено место без уличен систем" бр.8, с.Буковиќ, општина Сарај,
117. Идризи Мафус, ул.,1" бр.30А, с.Буковиќ, општина Сарај,
118. Изаир Весел, ул.,2" бр.41, с.Буковиќ, општина Сарај,
119. Даути Ридван, ул.,2" бр.22, с.Буковиќ, општина Сарај,
120. Азис Ружди, ул.,2" бр.154, с.Буковиќ, општина Сарај,
121. Ибраим Веби, ул.,2" бр.55, с.Буковиќ, општина Сарај,
122. Јашари Нусрет, ул.,1" бр.39, с.Буковиќ, општина Сарај,
123. Абдула Анифе, ул.,1" бр.59, с.Буковиќ, општина Сарај,
124. Јусуфи Симе, ул.,2" бр.29, с.Буковиќ, општина Сарај,
125. Имери Фахрије, ул.,2" бр.3, с.Буковиќ, општина Сарај,
126. Асани Хикмет, ул.,2" бр.31А, с.Буковиќ, општина Сарај,
127. Јашари Афије, ул.,1" бр.33, с.Буковиќ, општина Сарај,
128. Адеми Љуљет, ул.,2" бр.38, с.Буковиќ, општина Сарај,
129. Исмани Сефер, ул.,1" бр.16А, с.Буковиќ, општина Сарај,
130. Јусуфи Абдураман, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
131. Исмани Рејхан, ул.,2" бр.154, с.Буковиќ, општина Сарај,
132. Осман Фаик, ул.,2" бр.113, с.Буковиќ, општина Сарај,
133. Ибраими Бајрам, ул.,2" бр.103, с.Буковиќ, општина Сарај,
134. Неџири Назиф, ул.,2" бр.92, с.Буковиќ, општина Сарај,

135. Исмани Исман, ул.,1” бр.60, с.Буковиќ, општина Сарај,
136. Али Мевлуде, ул.,1” бр.31А, с.Буковиќ, општина Сарај,
137. Амди Кимете, ул.,2” бр.52, с.Буковиќ, општина Сарај,
138. Исмани Камиле, ул.,1” бр.16А, с.Буковиќ, општина Сарај,
139. Идризи Мамудије, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
140. Исмани Даут, ул.,Населено место без уличен систем” бр.6б, с.Буковиќ, општина Сарај,
141. Демири Сефер, ул.,2” бр.25, с.Буковиќ, општина Сарај,
142. Рамадани Џемали, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
143. Јашари Фатмире, ул.,1” бр.11б, с.Буковиќ, општина Сарај,
144. Идризи Беџет, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
145. Адеми Себаат, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
146. Шабани Ариф, ул.,1” бр.13, с.Буковиќ, општина Сарај,
147. Ајдини Сафет, ул.,1” бр.52, с.Буковиќ, општина Сарај,
148. Азиси Шефије, ул.,2” бр.152, с.Буковиќ, општина Сарај,
149. Амити Шабан, ул.,1” бр.1, с.Буковиќ, општина Сарај,
150. Адеми Гафур, ул.,1” бр.47А, с.Буковиќ, општина Сарај,
151. Имери Нусрет, ул.,2” бр.93, с.Буковиќ, општина Сарај,
152. Нуредини Енес, ул.,2” бр.56, с.Буковиќ, општина Сарај,
153. Јашари Рекибе, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
154. Селами Хава, ул.,1” бр.12б, с.Буковиќ, општина Сарај,
155. Ајдин Неџасете, ул.,2” бр.54А, с.Буковиќ, општина Сарај,
156. Исмани Садие, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
157. Јетиши Физе, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
158. Ајвази Насере, ул.,2” бр.167, с.Буковиќ, општина Сарај,
159. Хамза Ирфан, ул.,Населено место без уличен систем” бр.41, с.Буковиќ, општина Сарај,
160. Селими Мирадије, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
161. Ибраим Сирмијете, ул.,2” бр.55, с.Буковиќ, општина Сарај,
162. Асани Ајдин, ул.,2” бр.31, с.Буковиќ, општина Сарај,
163. Хамза Незаќете, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
164. Касами Салах, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

165. Ајвази Фердесе, ул.,2” бр.173, с.Буковиќ, општина Сарај,
166. Исмани Муарем, ул.,1” бр.14Б, с.Буковиќ, општина Сарај,
167. Ибрахими Анише, ул.,2” бр.141А, с.Буковиќ, општина Сарај,
168. Даути Мумин, ул.,1” бр.191, с.Буковиќ, општина Сарај,
169. Ајдини Адвие, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
170. Јетиши Сервет, ул.,1” бр.60Б, с.Буковиќ, општина Сарај,
171. Адеми Авди, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
172. Али Рабихат, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
173. Исмаили Насер, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
174. Целили Џемил, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
175. Демири Ејуп, ул.,2” бр.63, с.Буковиќ, општина Сарај,
176. Јашари Кадри, ул.,1” бр.35, с.Буковиќ, општина Сарај,
177. Исмаили Хатице, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
178. Ајдини Самет, ул.,1” бр.51А, с.Буковиќ, општина Сарај,
179. Насуфи Мујафет, ул.,1” бр.38А, с.Буковиќ, општина Сарај,
180. Ибраими Рамазан, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
181. Абаси Фикнете, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
182. Јашари Самет, ул.,2” бр.4, с.Буковиќ, општина Сарај,
183. Исмани Мереме, ул.,1” бр.128, с.Буковиќ, општина Сарај,
184. Јашари Шингиле, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
185. Адеми Шевкет, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
186. Османи Мерсије, ул.,2” бр.40, с.Буковиќ, општина Сарај,
187. Бислими Икмет, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,
188. Идризи Шехиде, ул.,1” бр.34, с.Буковиќ, општина Сарај,
189. Адеми Зенепе, ул.,2” бр.9, с.Буковиќ, општина Сарај,
190. Ибрахими Мухарем, ул.,2” бр.141, с.Буковиќ, општина Сарај,
191. Абаси Рамизе, ул.,1” бр.62В, с.Буковиќ, општина Сарај,
192. Јашари Ахмет, ул.,2” бр.119, с.Буковиќ, општина Сарај,
193. Селими Рамадан, ул.,2” бр.53, с.Буковиќ, општина Сарај,
194. Али Фејзула, ул.,Населено место без уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

195. Пајазити Ибадете, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

196. Адеми Артан, ул.,,2" бр.54, с.Буковиќ, општина Сарај,

197. Шабани Муневере, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

198. Идризи Ниметула, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

199. Нуредини Нуриман, ул.,,2" бр.49А, с.Буковиќ, општина Сарај,

200. Челеби Садуддин, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

201. Јусуфи Ханифе, ул., Населено место без уличен систем" бр.58, с.Буковиќ, општина Сарај,

202. Јашари Мифтар, ул.,,1" бр.37, с.Буковиќ, општина Сарај,

203. Исмани Селвије, ул.,,2" бр.181, с.Буковиќ, општина Сарај,

204. Рамадани Фериде, ул.,,2" бр.177А, с.Буковиќ, општина Сарај,

205. Гајни Џејмаил, ул.,,1" бр.18, с.Буковиќ, општина Сарај,

206. Идризи Хзри, ул.,,1" бр.30, с.Буковиќ, општина Сарај,

207. Јетиши Неџибе, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

208. Јашари Ваит, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

209. Адеми Мевљудије, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

210. Јусуфи Нијази, ул.,,2" бр.135, с.Буковиќ, општина Сарај,

211. Адеми Мазес, ул.,,1" бр.46Д, с.Буковиќ, општина Сарај,

212. Амди Миразије, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

213. Мусли Фаик, ул.,,2" бр.46, с.Буковиќ, општина Сарај,

214. Азиси Ривајете, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

215. Јусуфи Демусе, ул.,,2" бр.76, с.Буковиќ, општина Сарај,

216. Абдурамани Мурат, ул.,,1" бр.94, с.Буковиќ, општина Сарај,

217. Мамути Бедрије, ул.,,1" бр.185, с.Буковиќ, општина Сарај,

218. Мустафа Минире, ул.,,2" бр.107, с.Буковиќ, општина Сарај,

219. Јашари Абедин, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

220. Јетиши Фадил, ул.,,1" бр.26Б, с.Буковиќ, општина Сарај,

221. Исмани Кимете, ул.,,1" бр.16, с.Буковиќ, општина Сарај,

222. Исмани Хајрула, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

223. Абаси Фатмир, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

224. Јусуфи Авдиљ, ул.,,1" бр.59, с.Буковиќ, општина Сарај,

225. Челеби Ривајете, ул.,,1" бр.189, с.Буковиќ, општина Сарај,

226. Јашари Абдилсамет, ул.,,1" бр.80, с.Буковиќ, општина Сарај,

227. Абаси Раифе, ул.,,1" бр.62, с.Буковиќ, општина Сарај,

228. Шабани Атифете, ул.,,1" бр.8, с.Буковиќ, општина Сарај,

229. Исмани Шеип, ул.,,2" бр.40, с.Буковиќ, општина Сарај,

230. Имери Шурете, ул.,,2" бр.91, с.Буковиќ, општина Сарај,

231. Емини Мухамедханефи, ул.,,2" бр.105А, с.Буковиќ, општина Сарај,

232. Адеми Идајет, ул.,,1" бр.50, с.Буковиќ, општина Сарај,

233. Сулејмани Сефер, ул.,,1" бр.19Б, с.Буковиќ, општина Сарај,

234. Селами Махир, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

235. Азиси Баки, ул.,,1" бр.63, с.Буковиќ, општина Сарај,

236. Абдула Мерхеме, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

237. Исмаили Гани, ул.,,2" бр.64, с.Буковиќ, општина Сарај,

238. Нуредини Нуредин, ул.,,2" бр.56, с.Буковиќ, општина Сарај,

239. Исмаили Кадиме, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

240. Сулејмани Амет, ул.,,1" бр.110, с.Буковиќ, општина Сарај,

241. Лимани Азбије, ул.,,2" бр.85, с.Буковиќ, општина Сарај,

242. Имери Халиме, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

243. Нуредини Лумтурије, ул.,,2" бр.49А, с.Буковиќ, општина Сарај,

244. Љутви Абдулхамид, ул.,,1" бр.5А, с.Буковиќ, општина Сарај,

245. Изети Хамиде, ул.,,2" бр.69, с.Буковиќ, општина Сарај,

246. Шахрани Зирафије, ул.,,1" бр.4, с.Буковиќ, општина Сарај,

247. Шерифи Имбране, ул.,,2" бр.67, с.Буковиќ, општина Сарај,

248. Адеми Ведат, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

249. Исмани Орхан, ул.,,2" бр.153, с.Буковиќ, општина Сарај,

250. Рамадани Шабан, ул.,,2" бр.15, с.Буковиќ, општина Сарај,

251. Исмани Арзике, ул., Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

252. Адеми Ирфете, ул.,,2" бр.6, с.Буковиќ, општина Сарај,

253. Идризи Наим, ул.,,1" бр.32, с.Буковиќ, општина Сарај,

254. Адеми Исмете, ул.,,2" бр.10, с.Буковиќ, општина Сарај,

255. Мецити Фети, ул.,1" бр.20, с.Буковиќ, општина Сарај,

256. Али Разије, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

257. Јусуфи Амзи, ул.,1" бр.40Б, с.Буковиќ, општина Сарај,

258. Абдурамани Исен, ул.,1" бр.98, с.Буковиќ, општина Сарај,

259. Челеби Руфат, ул.,1" бр.189Б, с.Буковиќ, општина Сарај,

260. Фета Санија, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

261. Бислими Пајазит, ул.,2" бр.128, с.Буковиќ, општина Сарај,

262. Адеми Сизане, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

263. Хајрулахи Невзат, ул.,1" бр.70, с.Буковиќ, општина Сарај,

264. Целадини Хамије, ул.,1" бр.91, с.Буковиќ, општина Сарај,

265. Демири Бари, ул.,1" бр.10, с.Буковиќ, општина Сарај,

266. Јашари Сениате, ул.,1" бр.33А, с.Буковиќ, општина Сарај,

267. Абаси Шади, ул.,1" бр.62, с.Буковиќ, општина Сарај,

268. Демири Екрем, ул.,2" бр.59, с.Буковиќ, општина Сарај,

269. Јетиши Јетиш, ул.,1" бр.26В, с.Буковиќ, општина Сарај,

270. Исмани Макфирете, ул.,2" бр.159, с.Буковиќ, општина Сарај,

271. Османи Фадил, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

272. Азири Ирфете, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

273. Јусуфи Агим, ул.,2" бр.76, с.Буковиќ, општина Сарај,

274. Адеми Небахате, ул.,1" бр.100, с.Буковиќ, општина Сарај,

275. Абдурамани Емине, ул.,1" бр.98, с.Буковиќ, општина Сарај,

276. Идризи Махир, ул.,1" бр.34, с.Буковиќ, општина Сарај,

277. Амети Худаи, ул.,2" бр.18, с.Буковиќ, општина Сарај,

278. Османи Хурије, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

279. Пајазити Мусли, ул.,1" бр.57, с.Буковиќ, општина Сарај,

280. Изаири Фати, ул.,2" бр.40, с.Буковиќ, општина Сарај,

281. Ајдини Африм, ул.,1" бр.16, с.Буковиќ, општина Сарај,

282. Сулејмани Рамадан, ул.,1" бр.54, с.Буковиќ, општина Сарај,

283. Исмаил Изаир, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

284. Сејфулах Селјам, ул.,2" бр.13А, с.Буковиќ, општина Сарај,

285. Адеми Авдилфета, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

286. Амети Имбране, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

287. Целили Џејлан, ул.,1" бр.46А, с.Буковиќ, општина Сарај,

288. Нуредини Нуредин, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

289. Ибраими Целал, ул.,2" бр.26, с.Буковиќ, општина Сарај,

290. Сејфула Сулејман, ул.,2" бр.11, с.Буковиќ, општина Сарај,

291. Амет Зулкуф, ул.,2" бр.14, с.Буковиќ, општина Сарај,

292. Бислими Хајрије, ул.,1" бр.12, с.Буковиќ, општина Сарај,

293. Адеми Иљмие, ул.,1" бр.106, с.Буковиќ, општина Сарај,

294. Бислими Садри, ул.,1" бр.10, с.Буковиќ, општина Сарај,

295. Реџеми Асибе, ул.,2" бр.95, с.Буковиќ, општина Сарај,

296. Исмаили Невзат, ул.,2" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

297. Шабани Хадил, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

298. Бислими Рамадан, ул.,Населено место без уличен систем" бр.67, с.Буковиќ, општина Сарај,

299. Јонуси Ресул, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

300. Јусуфи Фејзи, ул.,2" бр.46, с.Буковиќ, општина Сарај,

301. Ибраим Нефаил, ул.,2" бр.24, с.Буковиќ, општина Сарај,

302. Азири Азир, ул.,1" бр.76, с.Буковиќ, општина Сарај,

303. Љутви Неџбедин, ул.,1" бр.97, с.Буковиќ, општина Сарај,

304. Рамадани Садајете, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

305. Шахин Шехип, ул.,1" бр.5, с.Буковиќ, општина Сарај,

306. Абаси Ајрије, ул.,2" бр.163, с.Буковиќ, општина Сарај,

307. Адеми Азем, ул.,1" бр.49А, с.Буковиќ, општина Сарај,

308. Амита Осман, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

309. Амита Авдилкадр, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

310. Неџири Хајрун, ул.,2" бр.92, с.Буковиќ, општина Сарај,

311. Абдурамани Зија, ул.,1" бр.38Б, с.Буковиќ, општина Сарај,

312. Бајрами Бесим, ул.,2" бр.2, с.Буковиќ, општина Сарај,

313. Хамза Неџби, ул.,2" бр.42, с.Буковиќ, општина Сарај,

314. Али Хамиде, ул.,1" бр.22, с.Буковиќ, општина Сарај,

315. Илази Мусли, ул.,1" бр.12, с.Буковиќ, општина Сарај,

316. Јашари Сервије, ул.,1" бр.33, с.Буковиќ, општина Сарај,

317. Сулејмани Илаз, ул.,1" бр.19А, с.Буковиќ, општина Сарај,

318. Хајрулахи Мујадин, ул.,1" бр.45, с.Буковиќ, општина Сарај,

319. Ибраими Гафур, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

320. Ибраими Севдаре, ул.,2" бр.49, с.Буковиќ, општина Сарај,

321. Емини Мухедин, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

322. Јетиши Севдије, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

323. Хамза Шаби, ул.,2" бр.35, с.Буковиќ, општина Сарај,

324. Абдурамани Али, ул.,1" бр.38А, с.Буковиќ, општина Сарај,

325. Ајдини Гајур, ул.,1" бр.52, с.Буковиќ, општина Сарај,

326. Фета Ислам, ул.,2" бр.171, с.Буковиќ, општина Сарај,

327. Јонузи Нухи, ул.,2" бр.44, с.Буковиќ, општина Сарај,

328. Абдула Дурак, ул.,1" бр.95, с.Буковиќ, општина Сарај,

329. Изаири Јонуз, ул.,2" бр.30, с.Буковиќ, општина Сарај,

330. Ајдини Изаиме, ул.,1" бр.51А, с.Буковиќ, општина Сарај,

331. Рамизи Фатмир, ул.,1" бр.47, с.Буковиќ, општина Сарај,

332. Јусуфи Зуљкуфљи, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

333. Јашари Махир, ул.,1" бр.39, с.Буковиќ, општина Сарај,

334. Мецити Јакуп, ул.,Населено место без уличен систем" бр.2, с.Буковиќ, општина Сарај,

335. Јашари Нухи, ул.,1" бр.46Б, с.Буковиќ, општина Сарај,

336. Таир Авла, ул.,2" бр.84, с.Буковиќ, општина Сарај,

337. Адеми Џемиљ, ул.,1" бр.48А, с.Буковиќ, општина Сарај,

338. Јашари Сулјејма, ул.,1" бр.41, с.Буковиќ, општина Сарај,

339. Челеби Фарије, ул.,1" бр.189А, с.Буковиќ, општина Сарај,

340. Исмани Арзије, ул.,1" бр.14А, с.Буковиќ, општина Сарај,

341. Емин Рамадан, ул.,2" бр.129, с.Буковиќ, општина Сарај,

342. Исмани Нуран, ул.,1" бр.14В, с.Буковиќ, општина Сарај,

343. Исмани Мине, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

344. Амити Сафет, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

345. Рамадани Рамадан, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

346. Реџеми Џемиљ, ул.,1" бр.28, с.Буковиќ, општина Сарај,

347. Исмаили Ислам, ул.,2" бр.16, с.Буковиќ, општина Сарај,

348. Исмани Илхам, ул.,1" бр.14, с.Буковиќ, општина Сарај,

349. Абазии Ибадете, ул.,2" бр.111, с.Буковиќ, општина Сарај,

350. Асан Абдула, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,

351. Изети Демир – Али, ул.,2" бр.25, с.Буковиќ, општина Сарај,

352. Даут Реџеп, ул.,1" бр.185, с.Буковиќ, општина Сарај.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3083/1
30 април 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2250.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Архитектонско - урбанистички проект за Универзитетски комплекс на ГП 1.1 согласно ДУП за дел од локалитет Крњево 1, урбан блок 1, Општина Центар.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3297/1
30 април 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2251.

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА-ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдува бројот на студенти за запишување во прва година – прв циклус на студии на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2014/2015 година и тоа:

1.1. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ	70	200	40	400			110
Архитектонски факултет (петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус) во Скопје – 10 семестри	70	200	40	400			110
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ	280	100/200	150	100/400	20	400	450
Градежништво (6 семестри)	130	200	70	400			200
Геодезија (6 семестри)	80	200	45	400			125
Геотехника (6 семестри)	30	200	15	400			45
Дисперзирани студии по геодезија во Крива Паланка	40	100	20	100	20	400	80
Дисперзирани студии по градежништво во Куманово (во мирување)							
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ	370	200	170	400			540
Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (8 семестри)	70	200	30	400			100
Електроенергетски системи (8 семестри)	70	200	30	400			100
Електроенергетика, управување и менаџмент (8 семестри)	70	200	30	400			100
Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (8 семестри)	30	200	20	400			50
Компјутерски технологии и инженерство (8 семестри)	30	200	20	400			50
Компјутерско хардверско инженерство и електроника (8 семестри)	20	200	20	400			40

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Телекомуникации и информациско инженерство (8 семестри)	80	200	20	400			100
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО	610	100/200	300	100/400	20	400	930
Компјутерски науки и инженерство КНИ-македонски јазик (6 или 8 семестри)	160	200	80	400			240
Компјутерски науки и инженерство КНИ-англиски јазик (6 или 8 семестри)	40	200	20	400			60
Мрежни технологии МТ- (6 или 8 семестри)	100	200	40	400			140
Примена на е-технологии ЕТ- (6 или 8 семестри)	120	200	80	400			200
Компјутерска едукација КЕ- (8 семестри)	20	200					20
Информатика и компјутерско инженерство ИКИ- (8 семестри)	60	200	30	400			90
Академски студии по информатика АСИ- (8 семестри)	30	200	10	400			40
Професионални студии по информатика ИНФО- (6 семестри)	20	200	10	400			30
Професионални студии по информатички технологии ИТ- (6 семестри)	20	200	10	400			30
<i>Дисперзирани студии по информатика во Тетово</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
<i>Дисперзирани студии по информатика во Делчево (во мирување)</i>							
Студии по инженерство на животна средина и ресурси (во мирување)							
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	460	100/200	280	100/400	40	400	780
<i>Додипломски студии за академскообразование (8 семестри)</i>	320	200	200	400			520
Производно инженерство	30	200	20	400			50
Транспорт, механизација и логистика	30	200	20	400			50
Термичко инженерство	30	200	20	400			50
Хидраулично инженерство и менаџмент на води	30	200	20	400			50
Материјали, спојување и конструктивно инженерство	30	200	20	400			50
Индустриско инженерство и менаџмент	40	200	20	400			60
Моторни возила	40	200	20	400			60
Енергетика и екологија	30	200	20	400			50
Мехатроника	30	200	20	400			50
Автоматика и управување со системи	30	200	20	400			50
<i>Додипломски студии за академскообразование (6 семестри)</i>	60	200	40	400			100
Производна информатика	30	200	20	400			50
Индустриски дизајн	30	200	20	400			50
Дизајн на конструкции (во мирување)							

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Воведни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
<i>Дисперзирани студии по производно инженерство во Кавадарци</i>	40	100	20	100	20	400	80
<i>Дисперзирани студии по производно инженерство во Струга</i>	40	100	20	100	20	400	80
<i>Дисперзирани студии по термичко инженерство во Кичево (во мирување)</i>							
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ	330	100/200	85	100/400	75	400	490
Металургија, дизајн и менаџмент (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
Неорганско инженерство и заштита на животната средина (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
Полимерни материјали – дизајн и менаџмент (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
Дизајн и инженеринг на облеката (8 семестри)	50	200	10	400	5	400	65
Прехранбена технологија и биотехнологија (8 семестри)	50	200	10	400	5	400	65
Дизајн и менаџмент на технолошките процеси (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
Инженерство на материјали и нанотехнологии (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
<i>Дисперзирани студии по металургија, дизајн и менаџмент во Кавадарци</i>	40	100	20	100	20	400	80
<i>Дисперзирани студии по металургија, дизајн и менаџмент во Кичево (во мирување)</i>							
<i>Дисперзирани студии по конфекциско инженерство во Крива Паланка</i>	40	100	20	100	20	400	80
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	385	200	255	400	170	400	810
Студии по математика (8 семестри)	60	200	30	400	20	400	110
Наставна математика							
Теориска математика							
Математичка економија							
Математичко програмирање							
Математика – информатика (применета)							
Математика – информатика (наставна)							
Студии по физика (8 семестри)	100	200	30	400	10	400	140
Наставна насока							
Физика на компјутерски хардвер							
Применета физика – материјали и уреди							
Теориска физика							
Медицинска физика							
Астрономија и астрофизика							
Метеорологија							

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вопреци	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Геофизика							
Физика на сончева енергија							
Форензичка физика							
Студии по хемија (8 семестри)	60	200	50	400	40	400	150
Наставна хемија	10	200	10	400	10	400	30
Применета хемија	15	200	10	400	10	400	35
Применета хемија – аналитичка биохемија	20	200	20	400	10	400	50
Применета хемија – хемија на животна средина	15	200	10	400	10	400	35
Студии по биологија (8 семестри)	85	200	45	400			130
Биологија (за наставен кадар во средно образование)	15	200	10	400			25
Биохемија и физиологија	55	200	25	400			80
Екологија	15	200	10	400			25
Молекуларна биологија (во мирување)							
Студии по географија (8 семестри)	70	200	90	400	90	400	250
Наставна географија (во мирување)							
Географски информациски системи	20	200	20	400	20	400	60
Туризам	40	200	60	400	60	400	160
Демографија	10	200	10	400	10	400	30
Студии по етнологија и антропологија (8 семестри)	10	200	10	400	10	400	30
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	780	100/200	355	100/400	105	400	1240
Е-бизнис (8 семестри)	90	200	45	400	5	400	140
Економија (8 семестри)	50	200	30	400	10	400	90
Маркетинг (8 семестри)	60	200	40	400	10	400	110
Менаџмент (8 семестри)	100	200	50	400	10	400	160
Надворешна трговија (8 семестри)	100	200	50	400	10	400	160
Сметководство и ревизија (8 семестри)	150	200	50	400	10	400	210
Финансиски менаџмент (8 семестри)	150	200	50	400	10	400	210
<i>Дисперзирани студии по Е-бизнис во Тетово</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
<i>Дисперзирани студии по сметководство и ревизија во Велес</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“	400	100/200	300	100/400	55	400	755

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Правни студии (6 семестри)	250	200	200	400	20	400	470
Политички студии (6 семестри) на македонски јазик	40	200	20	400	10	400	70
Политички студии (6 семестри) на англиски јазик	20	200	20	400			40
Новинарство (6 семестри)	30	200	20	400	5	400	55
Односи со јавноста (6 семестри)	20	200	20	400			40
Дисперзирани правни студии во Тетово	40	100	20	100	20	400	80
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ	315	200	235	400	130	400	680
Филозофија (8 семестри)	25	200	5	400	5	400	35
Педагогија (8 семестри)	20	200	20	400	10	400	50
Социологија (8 семестри)	20	200	20	400	10	400	50
Психологија (8 семестри)	40	200	40	400			80
Историја (8 семестри)	25	200	25	400	10	400	60
Историја со архивистика (8 семестри)	20	200	5	400	5	400	30
Историја на уметност (8 семестри)	20	200			5	400	25
Археологија (8 семестри)	10	200	10	400	10	400	30
Класична филологија со една од потпрограмите: антички студии или византологија (8 семестри)	15	200					15
Старогрчки јазик и античка книжевност со една од потпрограмите: македонски јазик, француски јазични студии и француски книжевно-културолошки студии (8 семестри)	10	200	10	200	5		25
Латински јазик и античка книжевност со една од потпрограмите: македонски јазик, француски јазични студии и француски книжевно-културолошки студии (8 семестри)	10	200					10
Безбедност, одбрана и мир (8 семестри)	30	200	50	400	40	400	120
Социјална работа и социјална политика (8 семестри)	30	200	10	400	10	400	50
Специјална едукација и рехабилитација (8 семестри)	20	200	20	400	10	400	50
Родови студии (8 семестри) (во мирување)							
Семејни студии (8 семестри)	20	200	20	400	10	400	50
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“	490	200	325	400	115	400	930
Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици (8 семестри)	55	200	20	400	15	400	90
Македонски јазик (8 семестри)	40	200	10	400	10	400	60
Словенечки јазик и книжевност (8 семестри)	15	200	10	400	5	400	30
Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности (8 семестри)	40	200	20	400	10	400	70

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на наместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Катедра за албански јазик и книжевност (8 семестри)	50	200	50	400	5	400	105
Албански јазик и книжевност - наставна насока (8 семестри)	20	200	20	400	5	400	45
Албански јазик - преведување и толкување немајчин (8 семестри)	15	200	15	400			30
Албански јазик- преведување и толкување мајчин (8 семестри)	15	200	15	400			30
Катедра за турски јазик и книжевност (8 семестри)	60	200	20	400	20	400	100
Турски јазик и книжевност – мајчин(8 семестри)	30	200	10	400	10	400	50
Турски јазик и книжевност – немајчин (8 семестри)	30	200	10	400	10	400	50
Катедра за романски јазици и книжевност (8 семестри)	60	200	40	400	20	400	120
Француски јазик – наставна и преведувачка/толкувачка насока (со можност за почетно ниво)(8 семестри)	20	200	10	400	10	400	40
Романски јазик (8 семестри)	20	200	10	400	5	400	35
Шпански јазик (8 семестри)	20	200	20	400	5	400	45
Катедра за славистика (8 семестри)	30	200	15	400	5	400	50
Руски јазик (8 семестри)	20	200	10	400	5	400	35
Полски јазик (8 семестри)	10	200	5	400			15
Катедра за германски јазик и книжевност (8 семестри)	40	200	20	400	15	400	75
Катедра за англиски јазик и книжевност (8 семестри)	50	200	50	400	20	400	120
Катедра за општа и компаративна книжевност (8 семестри)	10	200	5	400	5	400	20
Катедра за преведување и толкување (8 семестри)	70	200	70	400			140
Англиски јазик (8 семестри)	30	200	30	400			60
Француски јазик (8 семестри)	20	200	20	400			40
Германски јазик (8 семестри)	20	200	20	400			40
Катедра за италијански јазик и книжевност (8 семестри)	25	200	15	400			40
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ	110	200	35	400			145
Одделенска настава	60	200	30	400			90
За наставници во паралелки на македонски јазик (8 семестри)	20	200	10	400			30
За наставници во паралелки на албански јазик (8 семестри)	20	200	10	400			30
За наставници во паралелки на турски јазик (8 семестри)	20	200	10	400			30
Предучилишно воспитание	50	200	5	400			55
За воспитувачи во групи на македонски јазик (8 семестри)	20	200					20
За воспитувачи во групи на албански јазик (8 семестри)	20	200					20

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
За воспитувачи во групи на турски јазик (8 семестри)	10	200	5	400			15
Библиотекарство (8 семестри) (во мирување)							
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ	285	200	225	400	60	400	570
Општа медицина (12 семестри)	150	200	130	400			280
Медицински сестри /техничари(6 семестри)	40	200	30	400	10	400	80
Радиолошки технолози (6 семестри)	20	200	20	400	20	400	60
Логопеди (6 семестри)	25	200	15	400	10	400	50
Физиотерапевти(6 семестри)	50	200	30	400	20	400	100
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ	90	200	70	400			160
Фармација (петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус)(10 семестри)	70	200	50	400			120
Лабораториски биоинженер (6 семестри)	20	200	20	400			40
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	50	200	50	400			100
Дентална медицина (10 семестри)	30	200	30	400			60
Стручни забни техничари (6 семестри)	10	200	10	400			20
Стручни стоматолошки сестри (6 семестри)	10	200	10	400			20
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА	40	200	40	400	55	400	135
Физичко и здравствено воспитание (8 семестри)	40	200	40	400	20	400	100
Спортски тренери(6 семестри)					35	400	35
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА	390	100/200	185	100/400	140	400	715
Поледелство (8 семестри)	30	200	15	400	10	400	55
Градинарство и цвеќарство (8 семестри)	40	200	15	400	10	400	65
Лозарство и винарство (8 семестри)	40	200	15	400	10	400	65
Овощтарство со лозарство (8 семестри)	30	200	15	400	10	400	55
Анимална биотехнологија (8 семестри)	30	200	15	400	10	400	55
Агроекономика (8 семестри)	20	200	10	400	10	400	40
Заштита на растенија – фитомедицина (8 семестри)	30	200	15	400	10	400	55
Еко – земјоделство (8 семестри)	30	200	15	400	10	400	55
Преработка на земјоделски производи(8 семестри)	50	200	25	400	20	400	95
Квалитет и безбедност на храна(8 семестри)	50	200	25	400	20	400	95
<i>Дисперзирани студии по производство и преработка на тутун во Прилеп</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на наместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вовредини	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
<i>Дисперзирани студии по винарство и лозарство во Велес (во мирување)</i>							
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ	70	200	20	400	15	400	105
Шумарство (8 семестри)	20	200	5	400	5	400	30
Екоинженеринг и екоменаџмент (8 семестри)	10	200	5	400	5	400	20
Пејсажно дизајнирање (8 семестри)	40	200	10	400	5	400	55
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР	90	200	45	400	10	400	145
Инженерство на мебел и дрво (8 семестри)	30	200	20	400	5	400	55
Дизајн на мебел и ентериер (8 семестри)	60	200	25	400	5	400	90
ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА	35	200	15	400			50
Студиска програма на прв и втор циклус интегрирани студии (11 семестри)	35	200	15	400			50
ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ	13	200	9	400			22
Театарска и филмска драматургија (8 семестри)	5	200	1	400			6
Драмски актери (8 семестри)	5	200	5	400			10
Театарска режија (8 семестри)	3	200	3	400			6
ФАКУЛТЕТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ	22	200	22	400			44
Сликање (8 семестри)	6	200	6	400			12
Вајање (8 семестри)	5	200	5	400			10
Графика (8 семестри)	6	200	6	400			12
Ликовна педагогија (8 семестри)	5	200	5	400			10
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ	86	200	56	400			142
Музичка теорија и педагогија (8 семестри)	15	200	5	400			20
Композиција (8 семестри)	2	200	2	400			4
Оркестарско диригирање (8 семестри)	2	200	1	400			3
Музикологија (8 семестри)	4	200	2	400			6
Пијано (8 семестри)	6	200	5	400			11
Хармоника (8 семестри)	1	200	1	400			2
Флејта (8 семестри)	2	200	1	400			3
Обоа (8 семестри)	1	200	1	400			2
Кларинет (8 семестри)	3	200	2	400			5
Саксофон (8 семестри)	2	200	1	400			3

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вовредини	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Фагот (8 семестри)	1	200	1	400			2
Труба (8 семестри)	1	200	1	400			2
Хорна (8 семестри)	2	200					2
Тромбон (8 семестри)	1	200	1	400			2
Туба (8 семестри)	1	200					1
Удирачки инструменти (8 семестри)	2	200	1	400			3
Соло пеење (8 семестри)	7	200	6	400			13
Виолина (8 семестри)	5	200	4	400			9
Виола (8 семестри)	1	200	1	400			2
Виолончело (8 семестри)	1	200	1	400			2
Контрабас (8 семестри)	1	200	1	400			2
Гитара (8 семестри)	6	200	5	400			11
Балетска педагогија-класичен балет (8 семестри)	5	200	3	400			8
Балетска педагогија-современ танц (8 семестри)	4	200	3	400			7
Аранжирање на популарни жанрови (8 семестри)	1	200	1	400			2
Соло пеење – популарни жанрови (8 семестри)	3	200	2	400			5
Саксофон – популарни жанрови (8 семестри)	(8 2	200	1	400			3
Контрабас – популарни жанрови (8 семестри)	1	200	1	400			2
Гитара – популарни жанрови (8 семестри)	2	200	1	400			3
Удирачки инструменти – популарни жанрови (8 семестри)	1	200	1	400			2
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ	5771		3267		1010		10048

1.2 Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА	340	100/200	115	100/400	90	400	545
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни	210	200	45	400	45	400	300
Машинство	80	200	10	400	10	400	100
Индустриски менаџмент	20	200			5	400	25
Сообраќајно-транспортно инженерство	10	200	5	400	5	400	20
Сообраќајно-транспортна телематика	10	200	5	400	5	400	20
Сообраќајно-транспортни системи и технологии	10	200	5	400	5	400	20
Графичко инженерство	20	200	10	400	5	400	35
Електроенергетски системи	60	200	10	400	10	400	80
Инженерство за заштита на животната и работната средина (во мирување)							
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - тригодишни	60	200	30	400			110
Мехатроника	20	200	10	400			30
<i>Мехатроника - Охрид</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК	20	200	10	400			30
Мехатроника	20	200	10	400			30
СТРУЧНИ СТУДИИ - тригодишни	10	200	10	400	5	400	25
Енергетика и заштита на животната средина	10	200	10	400	5	400	25
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП	420	100/200	155	100/400	70	400	645
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни	420	200	155	400	70	400	645
Менаџмент и бизнис	40	200	10	400			50
Банкарство и финансиски менаџмент	50	200	30	400	10	400	90
Маркетинг менаџмент	40	200	10	400			50
Меѓународна економија и бизнис	30	200	10	400			40
Сметководство, финансии и ревизија	70	200	20	400	10	400	100
Е-бизнис	70	200	15	400	5	400	90
Иновациски и проектен менаџмент	40	200	20	400	5	400	65
<i>Дисперзирани студии по Е-бизнис во Струга</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
<i>Дисперзирани студии по банкарство и финансиски менаџмент во Струга</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ– тригодишни (во мирување)							
Бизнис информатика (во мирување)							

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД со дисперзирани студии во Велес	140	100/200	55	100/400	20	400	215
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни	90	100/200	35	100/400	10	400	135
Туризам – Охрид	40	200	10	400	10	400	60
<i>Туризам – Велес (во мирување)</i>							
<i>Туризам - Крушево</i>	20	100	10	100			30
Осигурување – Охрид	20	200	10	400			30
<i>Осигурување – Велес (во мирување)</i>							
Царина и шпедиција – Охрид	10	200	5	400			15
Менаџмент во услужен сектор – Охрид (во мирување)							
<i>Менаџмент во услужен сектор – Велес (во мирување)</i>							
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - тригодишни	50	200	20	400	10	400	80
Гастрономија, исхрана и диететика – Охрид	30	200	10	400	10	400	50
<i>Гастрономија, исхрана и диететика – Битола (во мирување)</i>							
Хотелско – ресторантски менаџмент– Охрид	20	200	10	400			30
<i>Хотелско – ресторантски менаџмент – Велес (во мирување)</i>							
Безбедност и финансиска контрола (Заедничка студиска програма со Факултетот за безбедност) (во мирување)							
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА	40	200	20	400	15	400	75
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни	40	200	20	400	15	400	75
Наставник за одделенска настава (во мирување)							
Воспитувачи (во мирување)							
Информатика и техничко образование (заедничка студиска програма со Техничкиот факултет – Битола)	20	200	10	400	5	400	35
Македонски и англиски јазик (во мирување)							
Англиски јазик и книжевност	20	200	10	400	10	400	40
<i>Англиски јазик и книжевност во Дебар (во мирување)</i>							
<i>Македонски и германски јазик во Дебар (во мирување)</i>							
<i>Македонски и англиски јазик во Дебар (во мирување)</i>							
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА	140	200	45	400	30	400	215
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни	100	200	35	400	20	400	155
Преработка на анимални производи	50	200	10	400	10	400	70

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Менаџмент во биотехниката (во мирување)							
Квалитет и безбедност на храна	50	200	25	400	10	400	85
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - тригодишни	40	200	10	400	10	400	60
Фармерско производство	40	200	10	400	10	400	60
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА	105	200	95	400	60	400	260
СТРУЧНИ СТУДИИ - тригодишни	105	200	95	400	60	400	260
Општа медицинска сестра	25	200	25	400	15	400	65
Медицинско – лабораториски аналитичар	20	200	20	400	15	400	55
Физиотерапевти	30	200	30	400	15	400	75
Радиолошки технолози	10	200	10	400	5	400	25
Акушерки	20	200	10	400	10	400	40
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ	100	200	60	400	100	400	260
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни	100	200	60	400	100	400	260
Криминалистика	60	200	40	400	80	400	180
Безбедност	20	200	10	400	10	400	40
Безбедност и евроатлантски интеграции (во мирување)							
Криминологија и криминална политика	20	200	10	400	10	400	40
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ– тригодишни (во мирување)							
Безбедност и финансиска контрола (заедничка студиска програма со Факултетот за туризам и угостителство) (во мирување)							
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО со дисперзирани студии во Битола и Струга	250	100/200	120	100/400	40	400	410
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни	250	100/200	120	100/400	40	400	410
Правни студии – Кичево	60	200	20	400	10	400	90
<i>Правни студии – Битола</i>	<i>110</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>100</i>	<i>30</i>	<i>400</i>	<i>200</i>
<i>Правни студии – Струга</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>40</i>	<i>100</i>			<i>120</i>
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС со дисперзирани студии во Кичево и Битола	150	100/200	70	100/400	55	400	275
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни	150	100/200	70	100/400	55	400	275
Прехранбена технологија и биотехнологија – Гевгелија	50	100	20	100	25	400	95
<i>Прехранбена технологија и биотехнологија – Кичево (во мирување)</i>							
Нутриционизам – Велес	40	200	20	400	10	400	70

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Нутриционизам – Битола	40	100	20	100	10	400	70
Нутриционизам – Кичево	20	100	10	100	10	400	40
ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА	30	200	15	400			45
ИНТЕГРИРАНИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - петгодишни	30	200	15	400			45
Ветеринарна медицина	30	200	15	400			45
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ - БИТОЛА	470	100/200	210	100/400	50	400	730
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни	200	200	100	400	20	400	320
Компјутерски науки и инженерство	200	200	100	400	20	400	320
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - тригодишни	220	100/200	80	100/400	30	400	330
Менаџмент на информации системи	60	200	20	400			80
Информациони системи во здравството (во мирување)							
Инженерство и менаџмент на софтверски апликации	80	200	20	400			100
Информатика и компјутерска техника - Прилеп	30	100	20	100	10	400	60
Информатика и компјутерска техника - Велес	50	100	20	100	20	400	90
СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК	50	200	30	400			80
Компјутерски науки и инженерство	50	200	30	400			80
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА:	2145		940		510		3595

1.3 Државен универзитет во Тетово

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	470	200	280	400	10	400	760
Биологија	80	200	60	400			140
Наставна насока							
Биохемија							
Дисперзирани студии во Скопје (во мирување)							
Физика	35	200	20	400			55

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
<i>Наставна насока</i>							
<i>Професионална настава</i>							
Хемија – Физика	30	200					30
<i>Дисперзирани студии во Скопје (во мирување)</i>							
Хемија	50	200	30	400			80
<i>Наставна насока</i>							
<i>Применета насока</i>							
<i>Аналитичка биохемија</i>							
Математика – наставна насока	35	200	25	400			60
<i>Дисперзирани студии во Скопје (во мирување)</i>							
Информатика	90	200	60	400			150
<i>Наставна насока</i>							
<i>Примената настава</i>							
<i>Дисперзирани студии по информатика во Скопје(во мирување)</i>							
<i>Дисперзирани студии по информатика во Кичево(во мирување)</i>							
<i>Дисперзирани студии по информатика во Куманово(во мирување)</i>							
Информатика на англиски јазик	35	200	20	400			55
Географија	35	200	15	400	10	400	60
<i>Наставна насока</i>							
<i>Професионална настава</i>							
Математика во финансии и бизнис	50	200	30	400			80
<i>Екологија – студии во Струга (во мирување)</i>							
Екологија – студии во Тетово	30	200	20	400			50
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ	280	100/200	170	100/400	70	400	520
Филозофија	20	200	10	400	10	400	40
<i>Наставна насока</i>							
Социологија	20	200	15	400	10	400	45
<i>Наставна насока</i>							
Историја	25	200	15	400	10	400	50
<i>Наставна насока</i>							
<i>Професионална настава</i>							
Педагогија	65	200	35	400	20	400	120
<i>Професионална педагогија</i>							
<i>Одделенска настава</i>							
Психологија	70	200	50	400			120
<i>Професионална настава</i>							
<i>Дисперзирани студии во Скопје (во мирување)</i>							

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Ориентална филологија	25	200	15	400	10	400	50
<i>Турски јазик и книжевност</i>							
<i>Арапски јазик и книжевност</i>							
<i>Дисперзирани студии по ориентална филологија во Скопје</i>	25	100	10	100	10	400	45
Специјална едукација и рехабилитација	30	200	20	400			50
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	565	100/200	425	100/400	110	400	1100
Албански јазик и литература	30	200	30	400	20	400	80
<i>Наставна насока</i>							
Англиски јазик и литература	120	200	100	400	30	400	250
<i>Наставна насока</i>							
<i>Дисперзирани студии по англиски јазик и литература во Дебар (во мирување)</i>							
<i>Дисперзирани студии по англиски јазик и литература во Скопје</i>			80	100			80
<i>Дисперзирани студии по англиски јазик и литература во Кичево</i>			40	100			40
<i>Дисперзирани студии по англиски јазик и литература во Куманово</i>	60	100					60
Македонски јазик и литература	30	200	20	400	20	400	70
<i>Наставна насока</i>							
Германски јазик и литература	60	200	50	400	20	400	130
<i>Наставна насока</i>							
<i>Дисперзирани студии по германски јазик и литература во Дебар</i>	20	100	10	100			30
<i>Дисперзирани студии по германски јазик и литература во Кичево</i>	35	100	25	100			60
<i>Дисперзирани студии по германски јазик и литература во Скопје</i>	50	100					50
<i>Дисперзирани студии по германски јазик и литература во Струга</i>	50	100					50
Италијански јазик и литература	40	200	20	400	10	400	70
<i>Наставна насока</i>							
<i>Дисперзирани студии по италијански јазик и литература во Дебар</i>	20	100	10	100			30
Француски јазик и литература	20	200	10	400	10	400	40
<i>Наставна насока</i>							
<i>Дисперзирани студии по француски јазик и литература во Дебар (во мирување)</i>							
Преведување и толкување	30	200	30	400			60
<i>Преведување и толкување од англиски јазик на албански, македонски и обратно</i>							
<i>Преведување и толкување од албански јазик на македонски и обратно</i>							
<i>Преведување и толкување од германски јазик на албански, македонски и обратно</i>							
ФАКУЛТЕТ ЗА УМЕТНОСТИ	55	200	25	400			80
Ликовна уметност	15	200	10	400			25
<i>Наставна насока</i>							
<i>Сликаство</i>							
<i>Графички дизајн</i>							
<i>Скулптура</i>							

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вовредини	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
<i>Графика</i>							
Музичка уметност	30	200	10	400			40
<i>Теоретско педагошка насока</i>							
<i>Педагошки оддел</i>							
<i>Диригирање</i>							
<i>Композирање</i>							
<i>Музикологија</i>							
<i>Етно музикологија</i>							
<i>Вокално – инструментална насока</i>							
<i>Соло пеење</i>							
<i>Пијано</i>							
<i>Виолина</i>							
<i>Хармоника</i>							
<i>Виола</i>							
<i>Виолончело</i>							
<i>Контрабас</i>							
<i>Кларинет</i>							
<i>Обоа</i>							
<i>Гитара</i>							
<i>Флејта</i>							
<i>Фагот</i>							
<i>Труба</i>							
<i>Хорна</i>							
<i>Тромбон</i>							
<i>Ударни инструменти</i>							
Драмска уметност	10	200	5	400			15
<i>Драмски актери</i>							
<i>Драматургија</i>							
<i>Театарска режија</i>							
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА	60	200	30	400			90
Физичка култура	60	200	30	400			90
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ	430	100/200	310	100/400	60	400	800
Правни студии	150	200	100	400	50	400	300
<i>Дисперзирани студии по правни студии во Скопје</i>	70	100	50	100			120
<i>Дисперзирани студии по правни студии во Кичево</i>	60	100	50	100			110
Студии по новинарство	30	200	20	400	10	400	60
<i>Дисперзирани студии по новинарство во Скопје</i>	40	100	30	100			70
Политички студии	50	200	40	400			90
<i>Дисперзирани студии по политички студии – Скопје (во мирување)</i>							
Политички студии на англиски јазик	30	200	20	400			50
Криминалистика, безбедност и детективи (во мирување)							
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	380	100/200	325	100/400	105	400	810
Финансии и сметководство	80	200	70	400	30	400	180
<i>Дисперзирани студии по финансии и сметководство во Кичево</i>	40	100	30	100			70

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Маркетинг и менаџмент насока	75	200	75	400	30	400	180
Економија и бизнис	95	200	80	400	30	400	205
Дисперзирани студии во Струга (во мирување)							
Дисперзирани студии во Скопје	50	100	40	100			90
Туризам	40	200	30	400	15	400	85
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТИ НАУКИ	190	200	140	400			330
Градежништво	50	200	50	400			100
Конструктивно инженерство							
Патишта и инфраструктура							
Архитектура	90	200	60	400			150
Мекатроника	30	200	20	400			50
Економско инженерство	20	200	10	400			30
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И ИСХРАНА	50	200	20	400			70
Прехранбена технологија	30	200	10	400			40
Исхрана (во мирување)							
Менаџирање со квалитет и безбедност на храна	20	200	10	400			30
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ	190	100/200	290	100/400	55	400	535
Општа медицина	30	200	70	400			100
Стоматологија	20	200	50	400			70
Фармација	20	200	60	400			80
Инferмиерија, акушерија и физиотерапија	90	200	90	400	40	400	220
Дисперзирани студии по физиотерапија во Дебар	30	100	20	100	15	400	65
ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА - КУМАНОВО	150	100/200	140	100/400			290
Бизнис администрација	100	200	100	400			200
Дисперзирани студии по бизнис администрација во Скопје (во мирување)							
Дисперзирани студии по бизнис администрација во Кичево (во мирување)							
Дисперзирани студии по бизнис администрација во Тетово	50	100	40	100			90
Јавна администрација (во мирување)							
Дисперзирани студии по јавна администрација во Тетово (во мирување)							
ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО	2820		2155		410		5385

1.4 Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Рејовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Рејовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ	120	100/200	40	100/400	30	400	190
Правни студии - Кочани (во мирување)							
Правни студии - Струмица	30	100	10	100	10	400	50
Правни студии - Штип	50	200	20	400	10	400	80
Новинарство и односи со јавноста - Скопје	40	100	10	100	10	400	60
Применета политика и дипломатија (модул Европско право) - Штип (во мирување)							
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	410	100/200	170	100/400	170	400	750
Финансиски менаџмент - Кочани	40	200	10	400	10	400	60
Финансиски менаџмент - Струмица	60	100	20	100	20	400	100
Здравствен менаџмент - Штип (во мирување)							
Меѓународна економија - Кочани	20	200	10	400	10	400	40
Менаџмент и претприемништво - Кочани	40	200	10	400	20	400	70
Сметководство, финансии и ревизија - Кочани	40	200	20	400	10	400	70
Сметководство, финансии и ревизија - Делчево	40	100	20	100	10	400	70
Банкарство, финансии и осигурување - Кочани	40	200	20	400	30	400	90
Банкарство, финансии и осигурување - Скопје	50	100	20	100	30	400	100
Маркетинг - Кочани	40	200	20	400	10	400	70
Менаџмент и претприемништво - Радовиш	20	100	10	100	10	400	40
Финансиски менаџмент - Радовиш	20	100	10	100	10	400	40
ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ - ШТИП	20	200	10	400			30
Одделенска настава - Штип (во мирување)							
Одделенска настава - Струмица (во мирување)							
Предучилишно воспитание - Штип (во мирување)							
Предучилишно воспитание - Кавадарци (во мирување)							
Педагогија - Штип (во мирување)							
Социјална педагогија - Штип (во мирување)							
Образовни политики - Штип (во мирување)							
Историја - Штип	10	200	5	400			15
Археологија - Штип	10	200	5	400			15
Историја со археологија - наставна насока - Штип (во мирување)							
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ - ШТИП	295	100/200	70	100/400	85	400	450
Општа насока - Штип (тригодишни студии со можност за продолжување на соодветен модул во 4-та година)							

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Општа насока - Фитомедицина - Штип	20	200	5	400	5	400	30
<i>Општа насока – Фитомедицина - Прилеп</i>	15	100	5	100	5	400	25
Општа насока - Поледелство - Штип	20	200	5	400	5	400	30
<i>Општа насока – Поледелство – Прилеп</i>	15	100	5	100	5	400	25
Рурален туризам – Штип(во мирување)							
<i>Рурален туризам – Берово</i>	10	100	5	100	5	400	20
Рурален развој – Штип(во мирување)							
Општа насока – Преработка на анимални производи - Штип	10	200	10	400			20
<i>Општа насока - Преработка на анимални производи – Св. Николе</i>	50	100	10	100	10	400	70
<i>Општа насока - Агроменаџмент - Струмица</i>	30	100	5	100	10	400	45
<i>Општа насока – Агроменаџмент - Прилеп</i>	15	100	5	100	10	400	30
<i>Општа насока - Градинарство - Струмица</i>	30	100	5	100	10	400	45
<i>Општа насока - Енологија – Кавадарци</i>	40	100	5	100	10	400	55
<i>Општа насока - Лозарство - Кавадарци</i>	40	100	5	100	10	400	55
МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА - ШТИП	79	200	29	400			108
Оддел за теорија на музиката и музичка педагогија							
Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија	10	200	5	400			15
Катедра за етнокореологија, етномузикологија и народни инструменти	10	200	5	400			15
Вокално инструментален оддел							
Катедра за пијано	6	200	1	400			7
Катедра за дувачки инструменти							
<i>Флејта</i>	2	200	1	400			3
<i>Обоа</i>	2	200					2
<i>Кларинет</i>	2	200	1	400			3
<i>Хорна</i>	2	200					2
<i>Труба</i>	2	200	1	400			3
<i>Тромбон</i>	2	200	1	400			3
Катедра за жичани инструменти							
<i>Виолина</i>	3	200	1	400			4
<i>Виола</i>	1	200	1	400			2
<i>Виолончело</i>	1	200	1	400			2
<i>Контрабас</i>	2	200	1	400			3
Катедра за вокално пеење	4	200	1	400			5
Оддел за без студии							
Катедра за инструментален без							
<i>Гитара</i>	10	200	2	400			12

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
<i>Гитара – настава на англиски јазик</i>	5	200	2	400			7
<i>Џез труба</i>	1	200	1	400			2
<i>Саксафон</i>	4	200	1	400			5
<i>Џез тапани</i>	3	200	1	400			4
<i>Пијано</i>	4	200	1	400			5
<i>Џез бас</i>	3	200	1	400			4
ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА - ШТИП	20	200	10	400			30
Класично сликарство – Штип	20	200	10	400			30
ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА - ШТИП	35	200					35
Филмска монтажа	5	200					5
Филмско сценарио	5	200					5
Филмска продукција	5	200					5
Филмска режија	5	200					5
Филмска фотографија	5	200					5
Филмска музика	5	200					5
Филмска костимографија	5	200					5
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА - ШТИП	160	100/200	35	100/400	45	400	240
Компјутерско инженерство и технологии - Штип	60	200	10	400	10	400	80
<i>Компјутерско инженерство и технологии – Кавадарци</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>5</i>	<i>100</i>	<i>5</i>	<i>400</i>	<i>30</i>
<i>Компјутерско инженерство и технологии –Струмица (во мирување)</i>							
Компјутерски науки - Штип	60	200	10	400	10	400	80
<i>Компјутерски науки – Кавадарци (во мирување)</i>							
<i>Компјутерски науки –Струмица (во мирување)</i>							
Математика - Штип	20	200	10	400	20	400	50
Бизнис информатика – Штип (во мирување)							
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ - ШТИП	310	100/200	120	100/400	120	400	550
Рударство – Штип	20	200	10	400	10	400	40
<i>Рударство – Прилеп</i>	<i>30</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>50</i>
<i>Рударство – Скопје</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>40</i>
Геологија – Штип	20	200	10	400	10	400	40
<i>Геологија – Прилеп</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>40</i>
<i>Геологија – Скопје</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>40</i>
Географија – Штип (во мирување)							
Индустриска логистика – Штип (во мирување)							
<i>Индустриска логистика - Кавадарци</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>60</i>
Инженерство на животна средина – Штип (во мирување)							
Градежништво - Штип	30	200	10	400	10	400	50

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
<i>Градежништво - Струмица</i>	30	100	10	100	10	400	50
Архитектура и дизајн – Штип							
<i>Модул- Архитектура</i>	20	200	10	400	10	400	40
<i>Модул- Дизајн и технологии на мебел и ентериер</i>	40	200	10	400	10	400	60
<i>Модул – Пејсажно уредување</i>	20	200	10	400	10	400	40
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ – ШТИП	105	200	45	400	20	400	170
Германски јазик и книжевност – Штип	20	200	10	400	10	400	40
Англиски јазици книжевност – Штип	50	200	20	400	10	400	80
<i>Англиски јазик и книжевност – Прилеп (во мирување)</i>							
Турски јазик и книжевност – Штип	20	200	10	400			30
Македонски јазици книжевност – Штип	15	200	5	400			20
Италијански јазик и книжевност – Штип (во мирување)							
Француски јазик и книжевност – Штип (во мирување)							
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – ШТИП	315	200	185	400	120	400	620
Општа медицина	70	200	60	400			130
Дентална медицина	25	200	25	400			50
Фармација	40	200	40	400			80
Медицински сестри – стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Физиотерапевти – стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Медицински лаборанти – стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Оптометрија и очна оптика – стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Забен техничар/протетичар – стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Акушерки	30	200	10	400	20	400	60
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА – ГЕВГЕЛИЈА	500	100/200	185	100/400	150	400	835
Туризам – Гевгелија	50	200	15	400	10	400	75
Бизнис логистика – Гевгелија	50	200	20	400	20	400	90
<i>Бизнис логистика – Скопје</i>	<i>70</i>	<i>100</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>120</i>
Бизнис администрација – Гевгелија	70	200	20	400	20	400	110
<i>Бизнис администрација – Скопје</i>	<i>60</i>	<i>100</i>	<i>30</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>100</i>
<i>Хотелско-ресторантска насока – Скопје</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
<i>Хотелско-ресторантска насока - Штип</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>70</i>
<i>Гастрономија, исхрана, диететика – Скопје</i>	<i>60</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>90</i>
<i>Гастрономија, исхрана, диететика – Штип</i>	<i>60</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>100</i>
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – РАДОВИШ	160	100/200	70	100/400	10	400	240
Системи за автоматско управување – Радовиш	20	200	10	400			30
<i>Системи за автоматско управување – Штип</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>15</i>	<i>100</i>			<i>55</i>
Обновливи извори на енергија – Радовиш	30	200	10	400			40

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
<i>Обновливи извори на енергија – Штип</i>	40	100	15	100			55
<i>Обновливи извори на енергија –Гевгелија</i>	30	100	20	100	10	400	60
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ВИНИЦА	140	100/200	40	100/400	40	400	220
<i>Производно машинство – Виница</i>	20	200	10	400	10	400	40
<i>Производно машинство - Штип</i>	50	100	10	100	10	400	70
<i>Транспорт, организација и логистика – Виница</i>	20	200	10	400	10	400	40
<i>Транспорт, организација и логистика - Струмица</i>	50	100	10	100	10	400	70
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ПРОБИШТИП	170	100/200	40	100/400	50	400	260
<i>Нови материјали и технологии – Пробиштип</i>	20	200	5	400	10	400	35
<i>Нови материјали и технологии – Прилеп</i>	25	100	5	100	10	400	40
<i>Текстилно инженерство – Пробиштип</i>	20	200	5	400	10	400	35
<i>Текстилно инженерство – Штип</i>	40	100	10	100	10	400	60
<i>Текстил, дизајн и менаџмент - Штип</i>	40	100	10	100	5	400	55
<i>Текстил, дизајн и менаџмент – Прилеп</i>	25	100	5	100	5	400	35
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП:	2839		1059		830		4728

1.5 Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ И ИНЖЕНЕРСТВО	40	200	20	400	20	400	80
<i>Компјутерски науки и инженерство</i> Тригодишни студии (180 ЕКТС)	15	200	8	400	8	400	31
<i>Компјутерски науки и инженерство</i> Четиригодишни студии (240 ЕКТС)	25	200	12	400	12	400	49
ФАКУЛТЕТ ЗА КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И БЕЗБЕДНОСТ	40	200	20	400	20	400	80
<i>Комуникациски мрежи и безбедност</i> Тригодишни студии (180 ЕКТС)	15	200	8	400	8	400	31
<i>Комуникациски мрежи и безбедност</i> Четиригодишни студии (240 ЕКТС)	25	200	12	400	12	400	49

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на наместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТИ ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ, МАШИНСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И РОБОТИКА	60	200	30	400	30	400	120
<i>Машинска интелигенција и роботика</i> Тригодишни студии (180 ЕКТС)	15	200	8	400	8	400	31
<i>Машинска интелигенција и роботика</i> Четиригодишни студии (240 ЕКТС)	25	200	12	400	12	400	49
<i>е-Влада, е-Бизнис, е-Култура</i> Тригодишни студии (180 ЕКТС)	20	200	10	400	10	400	40
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ, ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА, ДИГИТАЛНА МУЛТИМЕДИЈАЛНА И АНИМАЦИСКА ТЕХНИКА	40	200	20	400	20	400	80
<i>Информатички системи, визуелизација, дигитална мултимедијална и анимациска техника</i> Тригодишни студии (180 ЕКТС)	15	200	8	400	8	400	31
<i>Информатички системи, визуелизација, дигитална мултимедијална и анимациска техника</i> Четиригодишни студии (240 ЕКТС)	25	200	12	400	12	400	49
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ НАУКИ	40	200	20	400	20	400	80
<i>Дигитална бизнис информатика</i> Четиригодишни студии (240 ЕКТС)	40	200	20	400	20	400	80
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ – ОХРИД	220		110		110		440

2. Бројот на студенти припадници на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), кои се запишуваат во посебна квота на јавните високообразовни установи во состав на универзитетите од точка 1 на оваа одлука (без поднесување на трошоци за студирање), може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број на студенти на ниво на студиска програма.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3367/1
30 април 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2252.

Брз основа на член 33 став 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ-ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА****Член 1**

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни патишта - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:

1. КП.бр.206 КО Попоец со површина од 38м², евидентирана во Имотен лист бр.184, согласно Решение за експропријација бр.26-210/3 од 19.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

2. КП.бр.352 КО Попоец со површина од 490м², евидентирана во Имотен лист бр.203, согласно Решение за експропријација бр.26-211/3 од 19.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

3. КП.бр.2070 КО Попоец со површина од 714м², дел од КП.бр.2085 КО Попоец со површина од 1.000м², дел од КП.бр.2101 КО Попоец со површина од 2.286м², дел од КП.бр.2102 КО Попоец со површина од 702м² и дел од КП.бр.2116 КО Попоец со површина од 3.518м², евидентирани во Имотен лист бр.23, согласно Решение за експропријација бр.26-226/3 од 21.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

4. КП.бр.784 КО Попоец со површина од 8.182м² и дел од КП.бр.790 КО Попоец со површина од 334м², евидентирани во Имотен лист бр.42, согласно Решение за експропријација бр.26-230/3 од 21.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

5. Дел од КП.бр.2187/1 КО Добреноец со површина од 622м², дел од КП.бр.2255 КО Добреноец со површина од 304м² и дел од КП.бр.2256/7 КО Добреноец со површина од 3.437м², евидентирани во Имотен лист бр.229, согласно Решение за експропријација бр.26-77/3 од 4.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

6. Дел од КП.бр.742/2 КО Другово со површина од 2.556м², евидентирана во Имотен лист бр.342, согласно Решение за експропријација бр.26-50/3 од 3.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

7. Дел од КП.бр.2152 КО Добреноец со површина од 148м², евидентирана во Имотен лист бр.227, согласно Решение за експропријација бр.26-76/2 од 25.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

8. Дел од КП.бр.397 КО Попоец со површина од 2.482м² и дел од КП.бр.398 КО Попоец со површина од 1.335м², евидентирани во Имотен лист бр.78, согласно Решение за експропријација бр.26-233/3 од 28.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

9. Дел од КП.бр.782 КО Попоец со површина од 3.001м² и дел од КП.бр.783 КО Попоец со површина од 852м², евидентирани во Имотен лист бр.49, согласно Решение за експропријација бр.26-231/3 од 21.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

10. Дел од КП.бр.1932 КО Душегубица со површина од 2.065м², КП.бр.1933 КО Душегубица со површина од 339м² и дел од КП.бр.1934 КО Душегубица со површина од 608м², евидентирани во Имотен лист бр.128, согласно Решение за експропријација бр.26-146/3 од 11.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

11. Дел од КП.бр.2065 КО Душегубица со површина од 770м², евидентирана во Имотен лист бр.122, согласно Решение за експропријација бр.26-145/3 од 10.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

12. КП.бр.353 КО Попоец со површина од 261м² и дел од КП.бр.629 КО Попоец со површина од 309м², евидентирани во Имотен лист бр.204, согласно Решение за експропријација бр.26-258/3 од 27.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

13. Дел од КП.бр.200 КО Попоец со површина од 228м², евидентирана во Имотен лист бр.71, согласно Решение за експропријација бр.26-256/3 од 25.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

14. Дел од КП.бр.1872 КО Душегубица со површина од 7.151м², дел од КП.бр.1873 КО Душегубица со површина од 1.468м², дел од КП.бр.1874 КО Душегубица со површина од 18м², дел од КП.бр.1932 КО Душегубица со површина од 1.034м² и дел од КП.бр.2072 КО Душегубица со површина од 156м², евидентирани во Имотен лист бр.130, согласно Решение за експропријација бр.26-147/3 од 11.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

15. Дел од КП.бр.1885 КО Душегубица со површина од 9.083м² и КП.бр.1886 КО Душегубица со површина од 281м², евидентирани во Имотен лист бр.78, согласно Решение за експропријација бр.26-142/3 од 10.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

16. Дел од КП.бр.998 КО Попоец со површина од 1.641м² и КП.бр.999 КО Попоец со површина од 1.436м², евидентирани во Имотен лист бр.221, согласно Решение за експропријација бр.26-261/3 од 26.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

17. Дел од КП.бр.751 КО Другово со површина од 1.722м², евидентирана во Имотен лист бр.123, согласно Решение за експропријација бр.26-40/3 од 28.02.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

18. Дел од КП.бр.1100/2 КО Другово со површина од 2.197м², евидентирана во Имотен лист бр.106, согласно Решение за експропријација бр.26-38/3 од 27.02.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

79. Дел од КП.бр.1104/1 КО Мешеишта со површина од 18м2, евидентирана во Имотен лист бр.77, согласно Решение за експропријација бр.26-1324/2014 од 1.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотен правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

103. Дел од КП.бр.4255/1 КО Мешеишта со површина од 502м2, евидентирана во Имотен лист бр.1073, согласно Решение за експропријација бр.26-1118/2014 од 28.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

150. КП.бр.459/1 КО Требеништа со површина од 125м², евидентирана во Имотен лист бр.623, согласно Решение за експропријација бр.26-620/2014-2 од 17.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

173. КП.бр.838/4 КО Оровник, со површина од 450м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1294, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-518/2014 од 19.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотен правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

244. КП.бр.742/1 КО Горенци, со површина од 381м2, евидентирана во Имотен лист бр. 317, согласно Решение за експроприација УП.бр.26-336/2014 од

292. Дел од КП.бр.874/2 КО Оровник, со површина од 64м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1137, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-507/2014-2

од 8.04.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид;

293. Дел од КП.бр.850/1 КО Горенци, со површина од 3052м², евидентирана во Имотен лист бр. 558, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-525/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

294. Дел од КП.бр.539/1 КО Горенци, со површина од 99м2, евидентирана во Имотен лист бр. 85, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-528/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотен правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

295. Дел од КП.бр.78 КО Издеглавје, со површина од 83м2, евидентирана во Имотен лист бр. 270, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-529/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотен правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

296. Дел од КП.бр.186/2 КО Издеглавје, со површина од 568м2, евидентирана во Имотен лист бр. 100, дел од КП.бр.186/3 КО Издеглавје, со површина од 214м2, евидентирана во Имотен лист бр. 100, дел од КП.бр.186/1 КО Издеглавје, со површина од 3736м2, евидентирана во Имотен лист бр. 100 и дел од КП.бр.9/1 КО Издеглавје, со површина од 713м2, евидентирана во Имотен лист бр. 100, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-530/2014 од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

297. Дел од КП.бр.618 КО Ботун, со површина од 1195м2, евидентирана во Имотен лист бр. 47, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-752/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

298. Дел од КП.бр.783/1 КО Климештани, со површина од 3257м2, евидентирана во Имотен лист бр. 34 и дел од КП.бр.783/2 КО Климештани, со површина од 334м2, евидентирана во Имотен лист бр. 34, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-810/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотен правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

299. Дел од КП.бр.1/1 КО Климештани, со површина од 1967м2, евидентирана во Имотен лист бр. 137, дел од КП.бр.1/1 КО Климештани, со површина од 7965м2, евидентирана во Имотен лист бр. 137, дел од КП.бр.1/1 КО Климештани, со површина од 4738м2, евидентирана во Имотен лист бр. 137, дел од КП.бр.1/2 КО Климештани, со површина од 3766м2, евидентирана во Имотен лист бр. 137, Дел од КП.бр.1/13 КО Климештани, со површина од 7070м2, евидентирана во Имотен лист бр. 137 и дел од КП.бр.1/4 КО Климештани, со површина од 18000м2, евидентирана во Имотен лист бр. 137, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-811/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерството за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

300. Дел од КП.бр.739/1 КО Горенци, со површина од 459м2, евидентирана во Имотен лист бр. 328, дел од КП.бр.739/5 КО Горенци, со површина од 21м2, евидентирана во Имотен лист бр. 328 и дел од КП.бр.739/6 КО Горенци, со површина од 166м2, евидентирана во Имотен лист бр. 328, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1076/2014 од 8.04.2014 година на Министерството за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

301. Дел од КП.бр.538/1 КО Горенци, со површина од 198м2, евидентирана во Имотен лист бр. 35, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-311/2014-2 од 7.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

302. Дел од КП.бр.273/4 КО Требеништа, со површина од 234м2, евидентирана во Имотен лист бр. 97, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-562/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

303. Дел од КП.бр.465/1 КО Требеништа, со површина од 174м2, евидентирана во Имотен лист бр. 275, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-625/2014-2 од 7.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

304. Дел од КП.бр.237/1 КО Климештани, со површина од 621м2, евидентирана во Имотен лист бр. 267, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-728/2014-2 од 7.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

305. Дел од КП.бр.69/2 КО Климештани, со површина од 1890м2, евидентирана во Имотен лист бр. 111, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-737/2014-2 од 7.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

306. Дел од КП.бр.3317 КО Врбјани, со површина од 67м², евидентирана во Имотен лист бр. 194, дел од КП.бр.3071/2 КО Врбјани, со површина од 64м², евидентирана во Имотен лист бр. 194 и дел од КП.бр.3316 КО Врбјани, со површина од 122м², евидентирана во Имотен лист бр. 194, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1041/2014-2 од 7.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

307. Дел од КП.бр.3342 КО Врбјани, со површина од 105м2, евидентирана во Имотен лист бр. 42, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1069/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

308. Дел од КП.бр.595/2 КО Мешеишта, со површина од 249м², евидентирана во Имотен лист бр. 466, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1309/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

309. Дел од КП.бр.566/1 КО Мешеишта, со површина од 16м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1673, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1302/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

310. Дел од КП.бр.3341 КО Врбјани, со површина од 60м2, евидентирана во Имотен лист бр. 600, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1068/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерството за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид-за изградба на Автопатот „Кичево-Охрид“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3375/1
30 април 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2253.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на геодетски елаборати за извршен премер на објектот „Стар театар, Скопје“, кој се наоѓа на КП бр. 9543/4, 13792/9, 9532/19, 9532/13, 9538/15, 13792/11, 13792/4, 13792/2, 13792/10, 9538/16, 13792/7, 9543/13, 9543/18, 13792/18, 9543/19, 13792/19, 9543/17, 9543/15 КО Центар 1, евидентирани во Имотен лист бр. 52233, 49531, 49615, 52581, 100405, 100406 и 103012.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3379/1
30 април 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2254.

Врз основа на член 110 став 5 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.5.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ КВОТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ
КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВА ГОДИНА – ПРВ ЦИК-
ЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРА-
ЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕ-
ТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА,
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП,
ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО И
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД
ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

1. За обезбедување правична и соодветна застапеност на студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, високообразовните установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2014/2015 година, дополнително ќе запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот број на студенти кои се запишуваат во прва година – прв циклус на студии на ниво на факултет. При тоа, во рамките на овој процент, соодветно да бидат застапени припадниците на сите заедници до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.

2. На високообразовните установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид каде постојат студиски програми кои се застапени и на Државниот универзитет во Тетово, припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.

Процентот на студентите припадници на овие заедници заедно во државната и во дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3451/1
7 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2255.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.5.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на геодетски елаборат за извршен премер на дел од објект-зграда, кој се наоѓа на КП.бр.2943, КО Струмица.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3464/1
7 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2256.

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.5.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда-Управа за водење матични книги му престанува користењето на дел од недвижна ствар – објект кој се наоѓа на ул. „С.Марковиќ“, запишан во Имотен лист бр.14774 за КО Струмица, сопственост на Република Македонија и тоа:

- КП бр.2943 број на зграда 1, намена на зграда и други објекти -згради на СВР, влез 1 кат ПР, внатрешна површина 180 м2.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Министерството за финансии.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за правда-Управа за водење матични книги и Министерството за финансии, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3464/2
7 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2257.

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.5.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на недвижни ствари – објект и земјиште кои се наоѓаат на ул. “С.Марковик“, запишани во Имотен лист бр.14774 за КО Струмица, сопственост на Република Македонија и тоа:

- КП бр.2943 број на зграда 1, намена на зграда и други објекти-згради на СВР, влез 1 кат 1, внатрешна површина 404 м2,
- КП бр.2943 број на зграда 1, намена на зграда и други објекти-помошни простории, влез 1, кат ПО, внатрешна површина 119 м2,
- КП бр.2943 број на зграда 1, намена на зграда и други објекти -згради на СВР, влез 1 кат ПР, внатрешна површина 195 м2.
- КП бр.2943, двор во површина од 958м2,
- КП бр.2943, земјиште под зграда 1 во површина од 882м2 и
- КП бр.2943, земјиште под помошна зграда 2 во површина од 131м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за финансии.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за внатрешни работи и Министерството за финансии, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3464/3
7 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2258.

Врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13 и 187/13), Комисијата за утврдување на репрезентативност, на седница одржана на 17.01.2014 година дава

Р Е Ш Е Н И Е ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на „Синдикат на хемија, неметали и метали на Македонија“ на ниво на гранка односно оддел на ниво на гранка, односно оддели – „Производство на хемикалии и хемиски производи“ и „Производство на други неметални минерални производи.“

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

„Синдикат на хемија, неметали и метали на Македонија“, со седиште на ул. 12 Ударна Бригада бр.2-а, на ден 17.7.2013 година под бр. 08-5057/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 17.1.2014 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддели во областа на –“Производство на хемикалии и хемиски производи” и “производство на други неметални минерални производи.” бр. 08-5057/2 од 17.1.2014 година.

Имено бројот на вработените во одделот - “Производство на хемикалии и хемиски производи” и “Производство на други неметални минерални производи”, согласно податоците од Државниот завод за статистика на Р.М. Статистички преглед бр.2.1.13.18 од 17.06.2013 "Т-07: Вработени според економскиот статус, секторите и одделите на дејност, I тримесечје 2013 година” во одделот - “Производство на хемикалии и хемиски производи” согласно податоците бројот на вработени из-

несува 1066 вработени и “Производство на други неметални минерални производи” изнесува 3437 вработени вкупно во двата оддела имаат 4503 вработени. Согласно приложените списоците на на “Синдикат на хемија, неметали и метали на Македонија”, бројот на членови во двата оддела кои плаќаат членарина изнесува 2111 вработени - односно 46,9% на ниво на двата оддела.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр. бр.08-5057/3 од 17.01.2014 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,
Диме Спасов, с.р.

2259.

Врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13 и 187/13), Комисијата за утврдување на репрезентативност, на седница одржана на 17.01.2014 година дава

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО ОДДЕЛ ВО ЈАВЕН СЕКТОР

1. Се утврдува репрезентативност на „Самостоен синдикат на образование, наука и култура на Република Македонија“ на ниво на гранка односно оддел во јавен сектор во областа на „Образование“.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Самостоен синдикат на образование, наука и култура на Република Македонија на ниво на гранка односно оддел, со седиште на Бул. Кочо Рацин 72 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 17.1.2014 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став 4 од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел во областа на “Образование” во јавен сектор бр.08-5656/2 од 17.1.2014 година.

Имено, бројот на вработените во одделот “Образование”, согласно податоците од Државниот завод за статистика на Република Македонија Статистички преглед бр.2.1.13.18 од 17.6.2013 "Т-07: Вработени според економскиот статус, секторите и одделите на дејност, I тримесечје 2013 година” во одделот - “Образование” согласно податоците бројот на вработени из-

несува 42503 вработени. Согласно приложените списоците на на “Самостоен синдикат на образование, наука и култура на Република Македонија”, бројот на членови кои плаќаат членарина изнесува 26.197 вработени - односно 61,63% на ниво на гранка односно оддел во областа “Образование” во јавен сектор.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр. бр.08-5056/3 од 17.1.2014 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,
Диме Спасов, с.р.

2260.

Врз основа на член 156 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 79/13, 164/13) министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА БРИШЕЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ОД РЕГИСТАР ОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Здружение за еманципација, социјализација, ресоцијализација, здравствена и психосоцијална помош и човекови права на граѓаните „Продолжен живот“ Струмица се брише од Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

2. Решението за бришење ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, по неговата конечност.

3. Бришењето на Здружение за еманципација, социјализација, ресоцијализација, здравствена и психосоцијална помош и човекови права на граѓаните „Продолжен живот“ Струмица со седиште на ул. Ленинова бр.14-1/7 Струмица од Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита ќе се изврши во рок од пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-10688/2
17 декември 2013 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.

2261.

Врз основа на член 156 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 79/13, 164/13) министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА БРИШЕЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ОД РЕГИСТАР ОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Здружението Иницијатива за социјална поддршка Велес се брише од Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

2. Решението за бришење ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, по неговата конечност.

3. Бришењето на Здружението – Иницијатива за социјална поддршка Велес со седиште на ул. Благој Гореv бр.1046/8 Велес од Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита ќе се изврши во рок од пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-10688/3
17 декември 2013 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2262.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и членовите 56 и 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 16 април 2014 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА барањето на Насер Селмани, од Скопје, Наташа Стојановска од Скопје, Фросина Факова од Прилеп, Снежана Лупевска од Скопје, Билјана Богдановска од Скопје и Тони Ангеловски од Скопје за заштита на слободите и правата од член 110 алинеја 3 од Уставот што се однесуваат на слободата на јавното изразување поднесено преку Адвокатската канцеларија Филип Медарски од Скопје.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Здружението на новинари на Република Македонија (ЗНМ) застапувано од Насер Селмани во својство на претседател на ЗНМ, Насер Селмани од Скопје, Наташа Стојановска од Скопје, Фросина Факова од Прилеп, Снежана Лупевска од Скопје, Билјана Богдановска од Скопје и Тони Ангеловски од Скопје, преку Адвокатската канцеларија на Филип Медарски од Скопје до Уставниот суд на Република Македонија поднесоа барање за заштита на слободите и правата кои се однесуваат на слободата на јавното изразување.

Според наводите во барањето, на 24 декември 2012 година, поголема група новинари меѓу кои и подносителите на барањето биле присутни во галеријата на собраниската сала на Собранието на Република Македонија за да ја следат седницата на која требало да се усвои Буџетот на РМ за 2013 година. Донесувањето на Буџетот било од исклучителен интерес за јавноста од причина што постоел конфликт помеѓу пратениците од власта и опозицијата околу тоа дали била запазена постапката за донесување на Буџетот. Во еден момент поголема група луѓе од собраниското обезбедување пристапиле во галеријата и почнале да ја празнат галеријата од присутните новинари. Некои од новинарите реагирале на таквиот начин на отстранување од галеријата, од причина што конфликтната ситуација во собраниската сала во тие моменти ескалирала и јавноста имала интерес да биде непречено известувана за тие случувања. Некои од новинарите, меѓу кои биле и подносителите на барањето се спротивставиле на отстранувањето од галеријата, по што биле присилно исфрлени со употреба на физичка сила. На нивните прашања кој наредил нивно присилно отстранување и кој е основот и потребата за тоа, не добиле одговор. На тој начин тие

биле спречени да ја вршат својата професионална должност да известуваат за тој настан, за кој постоел огромен легитимен интерес кај јавноста.

По настанот, Здружението на новинарите на Македонија реагирало до Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи и барало да биде утврден идентитетот на лицата кои ги исфрлиле новинарите од салата како и идентитетот на лицата кои дале наредба за тоа со цел истите да бидат санкционирани. Во одговорот било наведено дека критичниот ден Претседателот на Собранието, заради закани по безбедноста бил евакуиран од Собранието и врз основа на член 43 од Законот за Собранието, одобрил полициските службеници задолжени за безбедноста во Собранието да воспостават ред и да создадат услови за отпочнување на пленарната седница. Во одговорот било наведено дека не била констатирана прекумерна употреба на сила или пречекорување на овластувањата, дека постапувањето на полициските службеници било во согласност со законот и не бил откриен идентитетот на лицата кои ги исфрлиле новинарите.

Здружението на новинарите писмено побарало и од Претседателот на Собранието да се расветли инцидентот и да се санкционираат одговорните. На ова обраќање до Здружението на новинарите било препратено соопштението до јавноста на Претседателот на Собранието. Во соопштението било наведено дека испразнувањето на галеријата било наредено за да се спречи поголем инцидент и дека Претседателот изразува жалење за настанот за новинарите.

На 25 декември 2012 година, Премиерот Никола Груевски во изјава за медиумите изразил жалење за отстранувањето на новинарите од галеријата на Собранието на Република Македонија, дека тоа не требало да се случи и дека била донесена проценка, која според него, не требало да се донесе.

Здружението на новинарите во врска со настанот се обратило со претставка и до Народниот правобранител со барање тој да утврди дека во случајот е прекршено правото на слобода на изразување и правото на информирање. Народниот правобранител го информирал ЗНМ дека нема надлежност да постапува по случајот.

Во барањето се наведува дека со актот на насилно исфрлање на новинарите од галеријата на собраниската сала била сторена повреда на слободата на изразување гарантирана со член 16 од Уставот и член 10 од Европската конвенција за човекови права. Правото на примање и пренесување на информации, било интегрален дел од слободата на изразување и со правото на јавно информирање го опфаќало правото на медиумите непречено да ја обавуваат својата дејност и да ја информираат јавноста. Во барањето се цитираат ставовите на Европскиот суд за човекови права во врска со членот 10 од Конвенцијата (случаи Sunday Times v. U.K, Lingens v. Austria, News Verlags GmbH & Co. KG v. Austria) за улогата на медиумите во демократското општество. Се наведува дека ограничувањата на слободата на изразување мора да бидат пропишани со закон, да се неопходни во едно демократско општество, да имаат за цел заштита на точно определени вредности.

Во конкретниот случај интервенцијата на државата со исфрлањето на новинарите од собраниската сала и спречувањето да го следат текот на седницата, не го исполнувал условот на пропишаност со закон и неопходност во едно демократско општество. Членот 43 од Законот за Собранието на кој се повикувало Министерството за внатрешни работи и Претседателот на Собранието, не ја легитимирал интервенцијата на собраниското обезбедување, бидејќи тој член (цитиран во бара-

њето) не давал можност за интервенција на собраниското обезбедување како во конкретниот случај, со насилно исфрлање на новинарите од собраниската сала и дека станувало збор за непрецизна норма која не го задоволува тестот на предвидливост или јасност кој го барал Судот во Стразбур за една норма да претставува закон и да дава основа за ограничување на слободата на изразување.

Интервенцијата била спротивна и на низа одредби од Деловникот на Собранието (членови 2, 225, 227) како и на членот 70 од Уставот на Република Македонија кој се однесувал на јавноста на седниците на Собранието. Отстранувањето на новинарите од собраниската сала претставувало во суштина исклучување на јавноста од седницата на Собранието, а тоа според членот 70 од Уставот е можно само со одлука со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници. Оттука, конкретната интервенција не можело да се третира дека била предвидена со закон само заради фактот што не била донесена одлука за отстранување на јавноста со двотретинско мнозинство, туку и заради фактот што надвор од оваа, не постоела ниту една друга правна можност за отстранување на новинарите од собраниската сала како во конкретниот случај.

Интервенцијата на државата не го задоволува тестот за неопходност и пропорционалност во едно демократско општество, кој бил воспоставен во судската практика на Судот во Стразбур.

Седницата која новинарите биле оневозможени да ја следат, оневозможувањето да известуваат за настаните кои се одвиваат во текот на седницата (конфликтната ситуација која резултира со присилно исфрлање на пратениците од опозицијата) како и текот на седницата на Собранието што следела потоа, била една од најважните седници на Собранието во текот на годината за која бил евидентен јавниот интерес за следење и известување. Со насилното отстранување на новинарите од собраниската сала било јасно дека станува збор за диспропорција помеѓу интервенцијата (мешањето) на државата и легитимната цел, која со таа интервенција требало да се оствари, поради што таквата интервенција не можела да се третира како „неопходна во едно демократско општество“ во смисла на ЕКЧП.

Особено битно е тоа што новинарите не придонеле за конфликтната ситуација на ниту еден начин, бидејќи тие на ниту еден начин не го нарушиле редот во зградата на Собранието, немале непосреден допир со Претседателот на Собранието, ниту со пратениците, така што не е јасно зошто биле отстранети со цел да се воспостави редот, кога самите немале никаков удел во неговото евентуално нарушување. Апсурдно било објаснувањето дадено од Министерството за внатрешни работи дека одлуката за отстранување на новинарите била донесена поради нарушувањето на редот во салата од страна на пратеник, бидејќи во таков случај обезбедувањето можело, доколку тоа било потребно, да го отстрани тој пратеник, без никаква пречка од страна на присутните новинари. Не можело да се смета како легитимна причина за ваквата реакција на собраниското обезбедување ниту тоа што од надвор пристигнувале информации за можна ескалација на протестите, како и насилно пробивање на полициските кордони, што дополнително ја усложнувало безбедносната ситуација во Собранието.

Во барањето се предлага врз основа на член 55 од Деловникот, Уставниот суд да одлучува на јавна расправа на која ќе бидат повикани подносителите на барањето и нивниот полномошник и по одржаната расправа Уставниот суд да утврди дека со дејствијата на присилно отстранување на подносителите од салата на Собранието на Република Македонија на 24 декември 2012 година со што тие биле спречени да ги следат и да

известуваат за настаните во салата, е повредена слободата на изразување гарантирана со член 16 од Уставот и со член 10 од Европската конвенција за човекови права.

4. Судот на седницата врз основа на доказите што беа приложени кон барањето за заштита на слободите и правата и одговорот добиен од Собранието на Република Македонија, ја утврди следнава фактичка состојба:

На 24 декември 2012 година во Собранието на Република Македонија била закажана седница на која требало да се донесе Законот за усвојување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година.

За седницата постоел голем интерес од страна на јавноста и медиумите со оглед на значењето на Буџетот и поради фактот што во деновите пред одржувањето на седницата, поточно во текот на месец ноември и декември се воделе повеќедневни, интензивни, на моменти и тензични расправи на пратениците од парламентарното мнозинство и од опозицијата по предлог Буџетот во рамките на матичната комисија за финансирање и Буџет при Собранието на Република Македонија.

На 24 декември 2012 година претставниците на средствата за јавно информирање, меѓу кои биле и подносителите на барањето биле влезени во зградата на Собранието, дел од нив се наоѓале во прес центарот, дел во ходниците на Собранието, а дел во галеријата на собраниската сала со цел да ја следат седницата.

При обидот за отпочнување на закажаната пленарна седница, во салата дошло до нарушување на редот од страна на група пратеници кои започнале да ја уништуваат техничката опрема во салата, ја блокирале собраниската говорница, го опколиле претседателот на Собранието попречувајќи го во извршувањето на функцијата. Опколувањето и физичкото посегнување кон претседателот било проследено со навреди и закани.

Заради закани по безбедноста, претседателот на Собранието од страна на обезбедувањето бил изнесен од салата, но инцидентите во салата продолжиле.

Врз основа на член 43 од Законот за Собранието на Република Македонија, претседателот на Собранието одобрил полициските службеници задолжени за безбедност во Собранието да воспостават ред во собраниската сала и да создадат услови за отпочнување на седницата. Собраниското обезбедување проценило дека е потребно галеријата да се испразни, заради безбедност на присутните во галеријата и на лицата кои се наоѓале во салата.

Сите присутни на галеријата, меѓу кои се наоѓале и подносителите на барањето, биле замолени од обезбедувањето да ја напуштат галеријата од безбедносни причини и случувањата да ги следат од прес центарот.

Најголем дел од новинарите постапиле по укажувањето, а помал дел од присутните меѓу кои и подносителите на барањето започнале да се конфронтираат со собраниското обезбедување, се оглушиле на наредбите на полициските службеници и пружиле активен и пасивен отпор при што еден од полициските службеници бил повреден во пределот на ногата.

Подносителите на барањето заедно со останатите претставници на средствата за јавно информирање по напуштањето на салата останале внатре во Собранието и од другите простории (прес центарот, холот непосредно до галеријата) можеле да го следат преносот во живо од седницата.

Истовремено надвор од Собранието на Република Македонија се одржувале собири на две спротивставени групи при што неколку лица биле повредени.

Седницата на 24 декември 2012 година била јавна и достапна за следење. Таа одела од почеток до крај во пренос во живо на Собранискиот канал на Македонска-

та радио телевизија и преку веб стриминг на собраниската интернет страница. По завршувањето на седницата видео запис од истата бил прикачен и достапен за сите посетители на интернет страницата на Собранието, а исто така и стенографските белешки.

Следниот ден по настанот, во изјава дадена пред средствата за јавно информирање, премиерот Никола Груевски изразил жалење за отстранувањето на новинарите од галеријата на Собранието на Република Македонија: „Веројатно во целиот тој хаос се донела таква проценка која според мене не требало да се донесе. Меѓутоа се донела таква проценка и се случило тоа што се случило.“

Здружението на новинарите на Македонија, на 26 декември 2012 година поднело писмена претставка до Министерството за внатрешни работи – Сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди со кое што побарало да се утврди идентитетот на лицата кои биле дел од собраниското обезбедување и да покрене постапка за утврдување на нивната одговорност и да се открие идентитетот на лицата кои дале наредба на собраниското обезбедување насилно да ги исфрли новинарите и да се утврди нивната одговорност.

Министерството за внатрешни работи доставило одговор дека од извршените проверки не може да се констатира прекумерна употреба на сила или пречекорување на овластувањата, односно дека постапувањето на полициските службеници било во согласност со Законот за Собранието, Законот за полиција, Кодексот на полициската етика и подзаконските акти на Министерството.

Здружението на новинарите на 26 декември 2012 година, исто така писмено побарало од претседателот на Собранието на Република Македонија г-дин Трајко Велјановски да достави информација за тоа кој наредил исфрлање на новинарите, кој бил правниот основ на одлуката како и да се преземат законски мерки за расветлување на инцидентот.

На 26 декември 2012 година Претседателот на Собранието Трајко Велјановски дал соопштение за јавноста во кое меѓу другото се вели:

„Имајќи во предвид дека беше најавено дека опозицијата нема да дозволи буџетот да се донесе и беа најавени протести и инциденти, врз основа на Законот за Собранието член 43 побарав од собраниското обезбедување да обезбеди редовен тек на седницата. Сакам да потсетам дека потребните мерки ги планираат и преземаат припадниците на собраниското обезбедување. Да потсетам дека на почетокот новинарите без никакви забрани беа присутни на галеријата од пленарната сала. Откако се случи првиот инцидент, кога и јас како претседател на Собранието бев нападат, кога беше уништена и техниката, а обезбедувањето мораше да ме извлекува од пленарната сала, надлежното собраниско обезбедување имајќи во предвид дека галеријата е во суштина дел од пленарната сала, донело оценка дека галеријата мора да биде празна за да не се случи некој поголем инцидент.“

За оваа оценка кога станува збор за присутноста на новинарите, како претседател изразувам жалење. Ке побарам да се спроведе постапка од надлежните институции да се утврди одговорноста за настанот, при што сакам уште еднаш да апелирам дека и понатаму ќе се завземам за максимална отвореност и транспарентност на Собранието.“

На 26 декември 2012 година Здружението на новинарите со допис се обратило до Народниот правобранител и побарало тој да покрене постапка за случајот и да утврди дека во случајот било повредено правото на слобода на изразување и правото на информирање.

Народниот правобранител писмено ги известил дека побарал од МВР да утврди дали службените лица од

собраниското обезбедување постапиле согласно прописите за одржување на редот во зградата на Собранието и за добиениот одговор од МВР, но дека и покрај изразената загриженост и ставот на Народниот правобранител за важноста на слободата на информирање, тој нема надлежност да постапува.

Здружението на новинарите преку својот претседател Насер Селмани, тој во свое лично својство, Наташа Стојановска, Фросина Факова, Снежана Лупевска, Билјана Богдановска и Тони Ангеловски, преку адвокатската канцеларија Филип Медарски на 22 февруари 2013 година до Уставниот суд го доставиле барањето за заштита на слободата и правото на јавно изразување на мисла.

5. Согласно членот 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, Уставниот суд на Република Македонија ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забрана на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност.

Според член 51 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, секој граѓанин што смета дека со поединечен акт или дејство му е повредено право или слобода утврдени со член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, може да бара заштита од Уставниот суд во рок од 2 месеци од денот на доставувањето на конечен или правосилен поединечен акт, односно од денот на дознавањето за преземање дејство со кое е сторена повредата, но не подоцна од 5 години од денот на неговото преземање. Во барањето, според член 52 од Деловникот, потребно е да се наведат причините поради кои се бара заштита, актите или дејствата со кои тие се повредени, фактите и доказите на кои се заснова барањето, како и други податоци потребни за одлучувањето на Уставниот суд.

Согласно членот 8 став 1 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија, основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, претставуваат една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно членот 16 од Уставот, кој се однесува на граѓанските и политичките слободи и права, се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата. Се гарантира слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање и слободното основање на институции за јавно информирање. Се гарантира слободниот пристап кон информациите, слободата на примање и пренесување на информации. Се гарантира правото на одговор во средствата за јавно информирање. Се гарантира правото на исправа во средствата за јавно информирање. Се гарантира правото на заштита на изворот на информацијата во средствата за јавно информирање. Цензурата е забранета.

Во членот 10 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи на Советот на Европа е предвидено дека секој човек има право на слобода на изразувањето. Ова право ги опфаќа слободата на мислење и пренесување на информации или идеи, без мешање на јавната власт и без оглед на границите. Остварувањето на овие слободи, кое што вклучува обврски и одговорности, може да биде под определени формалности, услови, ограничувања и санкции предвидени со закон, кои во едно демократско општество претставуваат мерки неопходни за националната безбедност, територијалниот интегритет и јавната сигурност, заштитата од немири или кривично дело, заштита на здравјето или моралот, угледот или правата на

другите, за спречување на ширењето на доверливи информации или за зачувување на авторитетот и непристрасноста на судството.

Во врска со јавноста во работењето на Собранието, присуството на новинарите и одржувањето на редот во Собранието, релевантни се следниве одредби од Уставот, Законот за Собранието и Деловникот на Собранието:

Во членот 67 став 2 од Уставот е определено дека претседателот на Собранието го претставува Собранието, се грижи за примена на Деловникот на Собранието и врши други работи утврдени со Уставот и со Деловникот на Собранието.

Според членот 70 од Уставот, седниците на Собранието се јавни. Собранието може да одлучи да работи без присуство на јавноста со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

Според член 43 став 1 од Законот за Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 104/2009), одржувањето на редот во зградата на Собранието и во просториите во кои работи Собранието го обезбедува посебна служба. Лицата од посебната служба за одржување на редот во зградата на Собранието на истакнато место на облеката носи обележје на Собранието на Република Македонија.

Според ставот 2 на овој член, овластените службени лица на органите на државната управа не можат без одобрение од претседателот на Собранието да имаат пристап во просториите од ставот (1) на овој член, ниту да преземаат мерки спрема пратениците, работниците во службата и спрема други граѓани.

Во ставот 3 на наведениот член од Законот е определено дека носење оружје во зградата на Собранието не е дозволено, освен за лицата овластени за одржување на редот во зградата на Собранието.

Согласно ставот 4, за одговорноста за нарушување на редот во Собранието од страна на пратениците и надворешни лица кои учествуваат во работата на Собранието одлучува и донесува мерки претседателот на Собранието по претходна консултација со потпретседателите и координаторите на пратеничките групи.

Според член 91 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/2008, 119/2010 и 23/2013) за одржување на редот на седницата се грижи претседателот на Собранието. За повреда на редот на седницата, претседателот на Собранието може да го опомене и да му го одземе зборот на пратеникот.

Според членот 92 од Деловникот, претседателот на Собранието ќе го опомене пратеникот ако со своето однесување, со земање на збор кога претседателот не му дал збор, со упаѓање во збор на говорник или со слична постапка го нарушува редот на седницата. Претседателот на Собранието ќе му го одземе зборот на пратеникот, кога тој со својот говор на седницата го повредува редот, а на истата седница два пати е повикан да се придружува за редот на седницата.

Во членот 93 од Деловникот е предвидено дека претседателот на Собранието го отстранува пратеникот од седницата, кога и покрај опомената, односно одземањето на збор го нарушува редот на седницата или употребува изрази со кои се нарушува достоинството на Собранието. Пратеникот кој е отстранет од седницата, должен е веднаш да ја напушти салата во која се одржува седницата. Ако претседателот на Собранието не може да го одржи редот на седницата, ќе одреди краток прекин на седницата.

Согласно членот 94 од Деловникот, одредбите за одржување на редот на седницата на Собранието се однесуваат на сите учесници на седницата.

Според член 225 од Деловникот на Собранието, Собранието обезбедува информирање на јавноста за работата на Собранието и на работните тела, како и на постојаните делегации во меѓународните организации.

Според член 227 од Деловникот, претставниците на средствата за јавно информирање, во согласност со прописите за внатрешниот ред на Собранието, можат да присуствуваат на седниците на Собранието и на седниците на работните тела заради известување на јавноста за нивната работа.

6. Слободата на изразувањето претставува субјективно право кое е нераскинливо поврзано со човековата личност и е предуслов за остварување на многу други слободи и права. Гарантирањето на оваа слобода во Уставот на Република Македонија е на такво рамниште што овозможува нејзино директно остварување, без поддршка на посебно законско уредување и истовремено овозможува нејзина директна заштита врз основа на Уставот, од страна на Уставниот суд, согласно членот 110 став 1 алинеја 3 од Уставот.

Слободата на медиумите како составен дел на слободата на изразувањето, што меѓу другото, ја опфаќа слободата на јавното информирање и слободата на примање и пренесување на информации, исто така претставуваат основи на демократското општество бидејќи слободната комуникација на информации и идеи за политичките и другите општествени прашања од јавен интерес се од суштинско значење за секое општество. Ова имплицира слобода на медиумите да добиваат информации врз основа на кои тие ќе можат да ја остваруваат својата улога, да коментираат и известуваат за сите значајни прашања од јавен интерес без ограничувања со цел да ја информираат јавноста.

Уставот на Република Македонија не содржи ниту специјална, ниту генерална законска резерва која би ги определила границите на остварувањето на слободата на мислата и јавното изразување на мислата, поради што нејзината граница треба да се бара во севкупноста на Уставот и неговите определби имајќи ги при тоа во предвид горе цитираните меѓународни документи што се ратификувани во согласност со Уставот.

Ваквото високо ниво на гарантирање на слободата на мислата и нејзиното јавно изразување во Уставот на Република Македонија, интерпретирани во меѓународното право не може да важи неограничено. Заради обезбедување на заедничкиот живот, правниот поредок понекогаш мора да ја ограничи слободата на поединецот за да ја заштити слободата на другите.

Од наведените одредби од Законот за Собранието на Република Македонија и Деловникот на Собранието на Република Македонија произлегува дека јавноста во работењето на Собранието се обезбедува преку присуство на новинарите на седниците на Собранието и на работните тела. Од наведените одредби (член 91 од Деловникот на Собранието на Република Македонија) исто така произлегува дека за одржување на редот на седниците се грижи претседателот на Собранието, кој за повреда на редот на седницата може да преземе повеќе мерки (опомена, одземање на збор на пратеник, отстранување на пратеникот од седницата). Одредбите за одржување на редот на седницата на Собранието се однесуваат на сите учесници на седницата.

Според оценката на Судот, дејствието на отстранување на новинарите од галеријата на собраниската сала претставува попречување на правото на новинарите непречено да ја обавуваат својата дејност и да ја информираат јавноста за настан кој е од несомнено големо значење за граѓаните на Република Македонија – случувањата во Собранието во врска со донесување на Буџетот за 2013 година и за кој јавноста имала голем интерес да го следи и да биде известувана.

Меѓутоа, треба да се има предвид дека остварувањето на слободата на јавно информирање и слободата на примање и пренесување на информации и кои се гарантирани со член 16 од Уставот на Република Македонија и членот 10 од Европската конвенција за заштита на слободите и правата како составни елементи на слободата на изразувањето не се апсолутни, односно подлежат на ограничувања кои се предвидени во ставот 2 на членот 10 од Европската конвенција. Имено, согласно ставот 2 на членот 10 од Европската конвенција овие ограничувања мора да се пропишани со закон и да се неопходни во едно демократско општество заради остварување на некоја од легитимните цели наведени во оваа одредба како што се заштита на безбедноста, јавната сигурност, заради заштита од немири или кривично дело и заради заштита на правата на другите.

Правниот основ за примената на оспорената мерка е членот 43 од Законот за Собранието кој определува кој е задолжен за одржување на редот во зградата на Собранието – посебна собраниска служба за обезбедување и кој го овластува претседателот на Собранието да одлучува и да донесува мерки за одговорноста за нарушување на редот во Собранието од страна на пратениците и надворешни лица кои учествуваат во работата на Собранието.

При оценката на оправданоста и неопходноста на примената на оспорената мерка, односно дејствието на отстранувањето на новинарите од собраниската сала мора да се тргне од конкретните околности на случајот односно случувањата на 24 декември 2012 година внатре во зградата на Собранието, односно во салата за седници, како и немирите и нарушувањата на редот што се одвивале пред зградата на Собранието. Имено, мора да се има предвид тензијната атмосфера во собраниската сала што практично оневозможувала редовен и нормален почеток и тек на седницата. Во таа смисла, посебно треба да се земе во предвид фактот дека наведената ситуација настанала како последица на околноста дека по влегувањето на претседателот на Собранието во пленаарната сала со цел отпочнување на закажаната седница, истиот бил нападнат од поголема група на пратеници и веднаш изнесен од обезбедувањето од салата. Во таквата настаната ситуација, проследена, во објективна смисла, со цела низа инциденти, настанато безредие, кршење на инвентар, кој кулминира и со фрлање на предмети низ салата и во правец на галеријата, обезбедувањето проценило, а во интерес на заштита на интегритетот и животите на новинарите присутни во галеријата, да постапи на тој начин што истите ќе ги упати на побезбедно место во кое нивните животи не би биле загрозувани. Ваквата проценка на собраниското обезбедување, која е од исклучиво безбедносен карактер и е во функција на заштита на лицата присутни во Собранието, не би требало на ниту еден начин да се става во корелација со загарантираното право на новинарите да се присутни во Собранието и да известуваат за настаните чии непосредни сведоци се и самите тие. Впрочем, присутните новинари, повеќето од нив и истиот ден, ги доставија и објавија своите извештаи во вечерните изданија на своите медиуми, што укажува дека во конкретниот случај не може да стане збор за повреда на слободата на изразување на групата присутни новинари.

Ваквата пракса на безбедносните органи е вообичаен начин на постапување во вакви и слични ситуации кога станува збор за загрозување, односно гарантирање на безбедноста на претставниците на средствата за информирање при известување од кризни подрачја, демонстрации, и други потенцијално опасни настани, или пак присуство на потенцијално безбедносно ризични инцидентни ситуации.

Самиот факт што новинарите уште од изутрината на 24 декември 2012 година биле присутни во Собранието како и пред зградата на Собранието и известувале за случувањата, укажува дека и покрај најавите и очекувањата дека расправата и донесувањето на Буџетот ќе се одвива во тензијна атмосфера, на новинарите им бил овозможен пристап во зградата на Собранието и во галеријата на собраниската сала со цел да ја извршуваат нивната задача и да ја информираат јавноста за текот на седницата. Значи не постоела однапред намера новинарите да бидат попречени и оневозможени во известувањето за седницата. Исто така, по напуштањето на галеријата на салата, подносителите на барањето и другите претставници на медиумите имале можност да останат во другите простории во зградата – прес центарот кој е опремен со компјутерска техника од каде што можеле да го следат во живо преносот од седницата, кој што пренос исто така одел во живо преку веб стриминг на собраниската интернет страница и на собранискиот канал на МРТ.

Од наведеното произлегува дека само присуството на новинарите во салата и директното пренесување не ја прави една седница јавна, бидејќи постојат повеќе начини на кои Собранието овозможува јавност во неговото работење и кои што биле применети во конкретниот случај. Физичкото отстранување на новинарите од галеријата на собраниската сала кое го налагала конкретната ситуација на ескалација на хаосот и безредие во салата имало за цел истите да ги заштити и да обезбеди ред во салата, а не да ги оневозможи во вршењето на нивната дејност – информирање на јавноста и да им ја ограничи слободата на изразувањето.

Поради наведеното Судот утврди дека со насилното отстранување на новинарите - подносителите барањето од галеријата на салата на Собранието на Република Македонија 24 декември 2012 година не им била повредена слободата на изразувањето.

7. Тргувајќи од наведеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Елена Гошева и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.

У. бр. 27/2013-0
16 април 2014 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.

2263.

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), по моето гласање против Одлуката У.бр.27/2013 донесена на 16.04.2014 година за одбивање на барањето за заштита на слободите и правата од член 110 алинеја 3 од Уставот што се однесуваат на слободата на јавното изразување, го издвојувам и писмено го образложувам следното

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ

Со означената Одлука, Уставниот суд со мнозинство гласови го одби барањето на Насер Селмани од Скопје, Наташа Стојановска од Скопје, Фросина Факова од Прилеп, Снежана Лупевска од Скопје, Билјана Богдановска од Скопје и Тони Ангеловски од Скопје за заштита на слободите и правата од член 110 алинеја 3 од Уставот што се однесуваат на слободата на јавното изразување поднесено преку Адвокатската канцеларија на Филип Медарски од Скопје.

Моето издвоено мислење се однесува првенствено на немоќноста објективно да се произнесам за предметот, кој верувам дека е мошне специфичен случај за кој требаше да се земат предвид сите информации кои ги разјаснуваат правните и фактичките околности врзани со него. Со оглед на тоа дека информациите, фактите и доказите кои ги имаше Судот предвид при одлучувањето беа единствено од писмена природа, сметам дека беа недоволни да се донесе мериторна и темелно одмерена одлука. Воедно жалам што Судот не покажа спремност да се расчисти дилемите преку организирање на јавна расправа на која ќе се добиеше точен увид во фактичката состојба и изворно ќе се добије детални информации за настанот од сите involvirани страни. Впрочем таква можност постои во член 55 од Деловникот на Уставниот суд, според кој по правило, за заштита на слободите и правата се одржува јавна расправа, на која се покануваат учесниците во постапката и народниот правобранител а по потреба и други лица, органи или организации. Бидејќи ваквиот пристап актуелно отсутува, Судот одлучуваше единствено врз база на информациите веќе присутни во двата дописа и ја претпостави можната веродостојност на исказите.

Видно и од донесената Одлука, Судот навлегол во мериторно решавање по предметот, ценејќи дека има основа да процени дали на барателите со определено дејство им е повредена слободата на јавното изразување според член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија (член 51 од Деловникот на Судот). Сметам дека е потполно неприфатливо што донесената Одлука даде верба на исказите и постапките наведени во дописот само на едната страна без вредносно да ги оцени и прецизира доказите според Уставот, принципите на Европската Конвенција за човекови права и јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права преку одржана јавна расправа.

Второто значајно прашање, за кое сметам дека е суштинското правно прашање е дали со присилното отстранување на новинарите од салата на Собранието на 24 декември 2012 година им е повредена или ограничена слободата на изразување. Судејќи според индициите во наведените дописи, верувам дека Судот не одговорил соодветно на задачата по однос на тоа дали дејствието со кое се смета дека е сторена повреда на слободата на јавното изразување во на дадените околности во кои е сторено, е аналитички одмерено и проценето дали соодветствува на принципот на „неопходност во едно демократско општество“, и дали е обезбеден пропорционален и фер баланс меѓу превземеното дејствие и индивидуалната слобода на изразување.

Донесената Одлука сама по себе е контрадикторна во своите наводи, од причина што прво афирмативно и широко ја обработува слободата на изразување, што меѓу другото ја опфаќа и слободата на јавното информирање заедно со слободата на примање и пренесување на информации, потоа констатира дека отстранувањето на новинарите претставува ограничување на правото на новинарите непречено да ја обавуваат својата дејност и да ја информираат јавноста за настан од несомнено значење за јавноста, но заклучува оправдувајќи ја интервенцијата (спорното дејствие) на собраниското обезбедување, и која се образложува со „заштитата на безбедноста, јавната сигурност и заштитата од немири или кривично дело, како и заштита на правата на другите...“ без притоа да постои цврста фактичка состојба која би го поткрепила тој став.

Член 16 од Уставот на Република Македонија ја гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, заедно со слободата на јавното информирање и слободниот пристап кон информациите. Според член 70 од Уставот седниците на Собранието се јавни. Собранието може да одлучи да работи без присуство на јавноста со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници. Релевантни за предметот се и член 43 став 1, 2 и 4 од Законот за Собранието на Република Македонија, член 92, 93 и 94 од Деловникот на Собранието цитирани во Одлуката.

Од особено значење за овој предмет е член 10 од Европската Конвенција за човекови права кој ја гарантира слободата на изразување, во која се содржани слободата на имање сопствено мислење и примање и пренесување на информации и идеи без било какво мешање на јавната власт. Исто така, остварувањето на овие слободи коешто вклучува обврски и одговорности, може да биде под одредени формалности, услови, ограничувања и санкции предвидено со закон, кои во едно демократско општество претставуваат мерки неопходни за државната безбедност, територијалниот интегритет и јавната безбедност, заштитата на редот и спречувањето на нереди и злосторства, заштитата на здравјето или моралот, угледот или правата на другите, за спречување на ширењето на доверливи информации или за зачувување на авторитетот и непристрасноста на судството. Структурираноста на членот 10 укажува дека првиот од двата става ја дефинира слободата на изразување, а вториот ги наведува условите во кои некоја држава може исклучиво врз основи предвидени со закон да ја ограничи слободата на изразување.

Според јуриспруденцијата на Европскиот Суд за човекови права, која го толкува и применува ова право, целта на заштитата на слободата на изразување мора да се интерпретира широко за да ги опфати не само содржината на информациите и идеите, туку и различните форми и средства преку кои тие се изразуваат и примаат. Тоа воедно значи и позитивна обврска за државата преку чинење (дејство) да го помага почитувањето на ова право, а онаму каде тоа е загрошено да најде форма да го заштити, афирмира и промовира. Било какви ограничувања на слободата на изразување можат да се базираат на една или повеќе причини наведени во член 10 став 2 од Конвенцијата, но само доколку за тоа постојат јасни правни основи кои овозможуваат процедурални и суштински гаранции и целта е пропорционална, односно сообразна на балансот помеѓу приватниот наспроти јавниот интерес. Практично, новинарите претставуваат една од посебните категории на лица кои се „носители на правото на изразување“.

Европскиот суд за човекови права го анализира секој случај во неговата целина и во контекст со околностите поврзани со него, при што предимство секогаш се дава на слободата на изразувањето, а секое нејзино ограничување мора да биде исклучок, кој ако постои, мора да биде интерпретиран многу строго и јасно. Таквата оценка, особено води сметка таа применетата мерка или ограничување да биде пропишана со закон; таа да има јасна легитимна цел и таквото ограничување да е неопходно во демократско општество. Судот особено води сметка дали ограничувањето во конкретниот случај било „пропорционално на легитимната цел кон која води“ и дали образложението на националните власти било „релевантно и задоволувачко“.

Општоприфатен став е дека здравата демократија претпоставува непосредна контрола не само од законодавецот и судските власти, но и од јавноста или медиумите, кои ја негуваат виталноста на јавната дебата. Слободата на примање информации и идеи го опфаќа правото на барање, пристап и прибирање информации преку можни законски извори. Ова секако значи дека покрај медиумите и новинарите кои обезбедуваат информации за тие да ги испраќаат, во оваа слобода се опфаќа и правото на јавноста да биде адекватно информирана особено кога се работи за прашања од јавен интерес. Во оваа насока Европскиот суд за човекови права има јасен став дека државите не може да се постават меѓу предавателот и примачот на информации, бидејќи тие имаат право да стапат во директен меѓусебен контакт по своја волја. Должност е на новинарите да пренесуваат информации и идеи за сите прашања од јавен интерес на начин а во согласност со своите обврски и

одговорности при што јавноста има право да ги добива истите. Во спротивно, новинарството нема да може да ја остварува својата улога на „јавен надзорник“, критичар, чувар на прогресот и демократијата.

Земајќи ги предвид горенаведените одредби и принципи, сметам дека во овој предмет е од особено значење професијата на барателите, со оглед на тоа дека се работи за акредитирани новинари во Собранието на Република Македонија, кои според професионалната обврска непосредно следеле мошне важен настан од интерес за јавноста, и за кој било очигледно и очекувано дека ќе добие драматични размери. Факт е дека донесувањето на Законот за усвојување на буџетот на Република Македонија за 2013 година кој беше тој ден на дневен ред на Собранието на Република Македонија претставуваше настан од особен јавен интерес за кој јавноста имала право да биде информирана.

Сметам дека беше од круцијална важност Уставниот суд при одлучувањето да ја расчисти и разјасни оправданоста на проценката како и причината заради која е решено дека новинарите мораат да бидат отстранети од галеријата, особено бидејќи по нивното отстранување следеа настани во самата собраниска сала кои беа од јавен интерес, а кои не беа воопшто медиумски покрити. Таквиот степен на оправданост Судот требаше да ги процени со примена на инструментите кои редовно ги користи Европскиот суд за човекови права, што значи да се оцени дали мерката била нормирана, дали имала легитимна цел и дали била пропорционална и неопходна во едно демократско општество.

Со цел утврдување на фактичката состојба и остварување на вредносна проценка за неопходноста на оствареното дејствие отстранување на новинарите од галеријата, потребно беше да се расчисти која била причината собраниското обезбедување да реши да ги отстрани новинарите од галеријата, и покрај очебијниот факт дека сите инциденти и безредието во собранискиот партер физички биле јасно изолирани и оддалечени од неа. Апсурдно е тврдењето дека тоа е сторено за „безбедност на новинарите“, кога очебиен факт е дека тие седеле на своите места и биле крајно пасивни, со никакво дејствие не учествувале во настаните, туку само набљудувале, за што имаат и легитимно право, бидејќи тоа е дел од нивната професионална известувачка активност. Факт е и дека новинарите не придонеле за конфликтната ситуација на ниту еден начин (тоа не го негира ниту дописот од Собранието), не го нарушиле редот во зградата на Собранието, немале непосреден допир со претседателот на Собранието или со пратениците, ниту пак со настаните надвор од зградата на Собранието. Имајќи ја предвид оваа фактичка состојба, и покрај не докрај расчистените прашања, јасно е дека не постои „императивна неопходност“ за превземеното спорно дејствие, бидејќи лица кои престојуваат во собраниската галерија, заради нејзината физичка издвоеност во однос на собраниската сала, не можат да бидат директно вмешани во настаните, ниту пак да придонесат за инцидент од уште поголеми размери врзан со настаните во истата. Исто така, евидентно е и дека ниту новинарите чувствувале опасност за својот интегритет, па затоа ниту барале, ниту очекувале заштита.

Неспорно е дека врз основа на член 43 од Законот за Собранието на Република Македонија, претседателот на Собранието одобрил полициските службеници задолжени за безбедност во Собранието да воспостават ред во собраниската сала и да создадат услови за отпочнување на седницата. Во дописот е наведено дека од своја страна, собраниското обезбедување е тоа кое проценило дека е потребно галеријата да се испразни, заради безбедност на присутните во неа и на лицата кои се наоѓале во салата. Дилемата за која Уставниот суд сметам дека исто така требаше да добие информа-

ција повторно е врзана со член 43, бидејќи видно од приложениот допис од барателите (новинарите) до Министерството за внатрешни работи, Сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди, останува нејасно и неодговорено кој е идентитетот на лицата кои ги исфрлиле од галеријата и кој издал наредба за таква интервенција.

Исто така сметам дека е избегната суштината на прашањето за повредата на правото на изразување со образложението дека новинарите потоа непречено ја следеле собраниската седница, што имплицира дека тие се надлежни само за следење на самата седница и ништо повеќе од тоа. По однос на акредитациите кои ги добиваат новинарите за следење на работата на Собранието, факт е дека со нив не се специфицира ништо посебно, во смисол за кои дејствија на новинарот му е доделена акредитацијата, или што би смеел или не смеел медиумски да покрие. Службите во Собранието имаат список на акредитирани новинари, сниматели, тоњи и слично кој се ажурира на почетокот на секоја календарска година, врз база на писмен допис од редакциите од кои доаѓаат, во кој вообичаено се замолува да се одобрат акредитациите. Врз база на тоа одобрение, новинарите и другите во Собранието влегуваат со редакциските новинарски легитимации или само со лична карта. Од овие причини, нелогично е да се тврди (како што стои во дописот од Собранието) дека нив непречено им било потоа овозможено да ја следат собраниската седница, свесно избегнувајќи го фактот дека известувањето не ја опфаќа единствено собраниската седница како таква, туку сите настани кои се врзани со работата на Собранието, вклучително и нередот и тензијните состојби кои претходеле на седницата. Практично, на новинарите им било ускратено следењето на настаните кои се врзани со Собранието и состојбата на лица кои се избрани претставници на граѓаните, а што е несомнено од особен јавен интерес. Нејасно е и зошто ако навистина постоела грижа за безбедноста на новинарите, не се отстранети и оние кои се наоѓале во ходниците или во прес-центарот, што значи колку целисходна била проценката дека новинарите биле во опасност во галеријата, а не по ходниците на Собранието кои комуницираат со собраниската сала.

Во овој контекст, важно е да се напомене дека настаните во Собранието на Република Македонија од 24 декември 2012 година резултираа во неколкумесечна кризна ситуација која се оконча по потпишувањето на Заклучок од страна на специјално формирана Експертска комисија, составена од пратеници, правни експерти и странски претставници и кој содржи правни квалификации и препораки за што има своја особена политичка тежина. Во него се вели дека „Отсуството од соодветни насоки за справување со ваков тип на ситуации, вклучително и отсуството на стратегија за справување со медиумите во кризни ситуации резултираше со отстранувањето на новинарите од собраниската галерија, што ги прекрши загарантираните права за слобода на јавно информирање и јавност на работата на Собранието на Република Македонија. Собранието со посебно внимание и отвореност треба да се однесува кон слободата за известување на медиумите и да ги применува принципите од најдобрата европска практика во овој сегмент.“ Факт е и дека Премиерот и Претседателот на Собранието изразиле жалење за отстранувањето на новинарите од галеријата, при што претседателот на Собранието изјавил дека ќе побара да се спроведе постапка од надлежните институции да се утврди одговорноста за настанот.

Несомнено, слободата на јавното изразување гледано низ призмата на улогата која медиумите ја имаат во нејзиното оживотворување, е една од основните столбови на отворено, демократско и отчетно, одговорно општес-

тво. Граѓаните имаат право да бидат запознаени со информации кои ним им овозможуваат да ги остваруваат своите граѓански права и должности, да партиципираат во општествените текови на својата држава, и меѓу другото, да бидат во тек со активностите на пратениците кои легитимно ги претставуваат во Собранието и учествуваат во процесот на донесување на одлуки. Всушност, преку медиумите како пренесувач на информацијата, граѓаните се тие кои иницијално го поседуваат тоа право, кое во својата суштина е право на граѓанската јавност, а не на медиумите сами по себе, кои тоа го реализираат во нивно име. Крајно, заради овие демократски вредности, можам само уште еднаш да изразам жалење што Уставниот суд не се обиде докрај да ги расветли сите елементи на овој случај, кои би придонеле за една темелно образложена и квалитетна пресуда.

Судија на Уставниот суд
д-р **Наташа Габер-Дамјановска**, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

2264.

Операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ - Скопје, врз основа на член 117 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) по претходно одобрение од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, со Решение бр. 02-1065/1, од 29.4.2014 година, на ден 6.5.2014 донесе

МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1 Предмет на уредување

(1) Со овие Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење (во понатамошниот текст: Мрежни правила) се уредуваат:

1) техничко-технолошките услови за приклучување на потрошувачите и на производителите на топлинска енергија на системот за дистрибуција на топлинска енергија, засновани на начелата на недискриминаторност, објективност и транспарентност,

2) техниките и другите услови што треба да ги обезбедат корисниците на системот за дистрибуција на топлинска енергија,

3) мерките, активностите и постапките во случај на хаварии,

4) условите и начинот за пристап на трети страни на системот за дистрибуција на топлинска енергија, засновани на начелата на недискриминаторност, објективност и транспарентност,

5) функционалните барања и класата на точност на мерните уреди, како и начинот на мерење и пресметка на испорачаната топлинска енергија во дистрибутивната мрежа и на мерните места на потрошувачите,

6) содржината на плановите за развој на дистрибутивниот систем, како и начинот и постапката според која корисниците на системот ги доставуваат неопходните податоци за изготвување на плановите за развој,

7) начинот и постапката за обезбедување на системската резерва и системските услуги од страна на регулираниот производител,

8) начинот и постапката на размена на податоците меѓу операторот на дистрибутивниот систем, регулираниот производител, производителите и снабдувачите,

9) начинот и постапката за известување на корисниците на системот.

Член 2

Дефиниции и користени кратенки

(1) Изразите употребени во овие Мрежни правила го имаат следното значење:

1) **Безбедност** е способност за обезбедување на заштита на здравјето и животот на луѓето, заштита на животната средина и имотот со преземање на технички и други видови безбедносни мерки при производство, пренос и дистрибуција на енергијата или енергентите;

2) **Грејна инсталација на објектот** е севкупност од циркулациони пумпи, цевководи, вентили и служи доведената топлинска енергија до топлинските станици да ја дистрибуира до грејната инсталација на потрошувачот и да овозможи затоплување на поедините имоти. Кога кон една топлинска станица се приклучени повеќе од еден објект секој од приклучените цевководи на поедините објекти се елемент на грејната инсталација на поедините објекти. Границата помеѓу топлинската станица и потрошувачот при директен систем на греење е мешачкиот дел а при индиректен систем на греење е топиноизменувачот;

3) **Грејна инсталација на потрошувачот** ја сочинуваат грејни тела на потрошувачот и припадните приклучни цевки и арматура кои се надоврзуваат на грејната инсталација на објектот;

4) **Топловодна дистрибутивна мрежа** (во понатамошен текст **дистрибутивна мрежа**) е мрежа од меѓусебно поврзани водови, пумпи и друга опрема и постројки која што претставува составен дел на дистрибутивен систем и преку која се пренесува топлинска енергија од местата на приклучок на производните постројки на влезот на дистрибутивната мрежа до приклучоците на дистрибутивниот систем за потрошувачите;

На влез во дистрибутивната мрежа границата помеѓу дистрибутерот и регулираниот производител односно производителот се верификуваните мерни уреди во сопственост на дистрибутерот. На излез од дистрибутивната мрежа границата помеѓу дистрибутерот и потрошувачите се местата на поврзување на приклучоците со дистрибутивната мрежа;

5) **Дистрибуција на топлинска енергија** е пренесување на топла вода или пареа преку дистрибутивна мрежа и управување со системот за дистрибуција на топлинска енергија на определено подрачје заради испорака на топлинска енергија на купувачите, не вклучувајќи снабдување со топлинска енергија;

6) **ЕСКО** е правно лице што обезбедува енергетски услуги или други мерки заради подобрување на енергетската ефикасност кај своите корисници и кое прифаќа извесен степен на финансиски ризик при извршување на работите, а плаќањето на услугите е целосно или делумно засновано на постигнатото подобрување на енергетската ефикасност или постигнување на други договорени критериуми;

7) **Загуби во дистрибутивен систем** е разликата помеѓу вкупно преземената топлинска енергија на влез во дистрибутивната мрежа и вкупно испорачаната топлинска енергија на мерните места на потрошувачите;

8) **Корисник на дистрибутивен систем за топлинска енергија** е физичко или правно лице кое го користи дистрибутивниот систем заради предавање и/или преземање на топлинска енергија за греење, односно производителите, потрошувачите и снабдувачите со топлинска енергија;

9) **Купувач на топлинска енергија** е физичко или правно лице кое купува топлинска енергија за сопствена потрошувачка или за натамошна продажба;

10) **Мерен уред на влез во топлинската станица** е уред за мерење на испорачаната топлинска енергија од дистрибутивната мрежа во објектот;

11) **Мерен уред на влез во дистрибутивна мрежа** е уред за мерење на испорачаната топлинска енергија од производителот во топловодната дистрибутивната мрежа;

12) **Мерно место** е местото каде е лоциран мерниот уред на топлинска енергија;

13) **Оператор на системот за дистрибуција на топлинска енергија** (во понатамошниот текст: **Дистрибутер**) е правно лице носител на лиценца, кое врши дејност дистрибуција на топлинска енергија и управува со системот за дистрибуција на топлинска енергија и е одговорен за работењето на дистрибутивниот систем, неговото одржување, развој и за обезбедување долгорочна способност на системот за задоволување на разумните потреби за дистрибуција на топлинска енергија, не вклучувајќи снабдување со топлинска енергија;

14) **Потрошувач на топлинска енергија за греење** (во понатамошниот текст: **Потрошувач**) е купувач кој набавена топлинска енергија ја користи за сопствена потрошувачка;

15) **Приклучок на дистрибутивен систем за топлинска енергија** е функционална врска на водови (цевководи), опрема и уреди со кои објектите и инсталациите на корисникот се поврзуваат на дистрибутивниот систем;

Границата помеѓу грејната инсталација на објектот и приклучокот на дистрибутивниот систем се излезните вентили за затворање на грејната инсталација од објектот на потрошувачот. Границата помеѓу приклучокот на дистрибутивниот систем и дистрибутивната мрежа е местото на поврзување на приклучокот со дистрибутивната мрежа.

16) **Приклучување** претставува операција на ставање на приклучокот во функција;

17) **Пристап на трета страна** е обврска на операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија да овозможи на објективен и недискриминаторен начин користење на системот под регулирани услови и по претходно објавени тарифи;

18) **Производител на топлинска енергија** е носител на лиценца кој врши енергетска дејност производство на топлинска енергија за греење без обврска да го почитува температурниот режим за работа на топланите на регулираниот производител;

19) **Регулиран производител на топлинска енергија** (во понатамошниот текст: **Регулиран производител**) е носител на лиценца кој врши енергетска дејност производство на топлинска енергија, кој има обврска да обезбедува топлинска енергија за потребите на потрошувачите и системски услуги за потребите на операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија на кој што производителот е приклучен, по регулирани услови, цени и тарифи;

20) **Распределувач на надоместокот за топлинска енергија** е уред со кој се овозможува распределба на надоместокот за потрошената топлинска енергија на ниво на потрошувач (во понатамошниот текст: **распределувач**);

21) **Сигурност** е сигурност во снабдувањето и обезбедувањето на топлинска енергија и техничка сигурност на енергетските системи;

22) **Систем за дистрибуција на топлинска енергија** (во понатамошниот текст: **дистрибутивен систем**) е систем од меѓусебно поврзани водови, објекти, уреди и постројки за пренос или дистрибуција на топлинска енергија кој што претставува интегрирана техничко-технолошка и функционална целина, а служи за испорака на топлинска енергијата од производителите, односно изворите до потрошувачите;

23) **Системски или помошни услуги** се неопходни услуги за работата на системот за дистрибуција на топлинска енергија заради обезбедување на сигурно и доверливо работење и управување со системот;

24) **Снабдувач со топлинска енергија** (во понатамошниот текст: **Снабдувач**) е носител на лиценца кој ги снабдува потрошувачите со топлинска енергија и може да врши трговија со топлинска енергија;

25) **Топлинска енергија** е енергија во облик на топла вода или пареа добиена во постројки за производство на топлинска енергија со користење на горива (фосилни, биомаса или биогаз), геотермални извори или сончева енергија;

26) **Топлоносител** е топлата вода со која се пренесува топлинската енергија од производителот на топлинска енергија до потрошувачот на топлинска енергија за греење;

27) **Топлинска енергија за греење** е енергија во облик на топла вода или пареа добиена во постројки за производство на топлинска енергија наменета за греење на простории во објекти;

28) **Топлинска станица** е дел од дистрибутивен систем за топлинска енергија кој се надоврзува на дистрибутивната мрежа и служи за регулација на влезните параметри на топлоносителот во грејната инсталација на потрошувачот и мерење на испорачаната топлинска енергија;

Топлинската станица е составен дел од функционалната целина на приклучокот на дистрибутивниот систем и е сместена во физички обезбеден простор со контролиран пристап.

29) **Часови на работа на системот во едно деноноќие h** е бројот на часови во кои регулираниот производител испорачува топлинска енергија во дистрибутивната мрежа и/или дава системски услуги со цел во периодот од 06.00 до 21.00 во текот на грејната сезона, кај потрошувачот да се обезбеди внатрешна собна температура од 20+1°C;

30) **Часови на работа на системот H** е сума од часовите на работа на системот во едно деноноќие h во периодот на пресметка.

2. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ И ПРИСТАП НА ТРЕТИ СТРАНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ

2.1 ПРАВИЛА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ

Член 3

Цел на правилата за приклучување

(1) Целта на правилата за приклучување утврдени со овие Мрежни правила е да се утврдат:

1) техничките, проектните и оперативните критериуми кои треба да бидат исполнети од страна на секој барател за приклучување на дистрибутивниот систем,

2) техничките, проектните и оперативните критериуми кои дистрибутерот треба да ги исполни, а кои се однесуваат на делот на дистрибутивна мрежа на местото каде што се бара да се изврши приклучувањето,

3) техничките, проектните и оперативните критериуми кои треба да бидат исполнети од страна на секој барател за исклучување од дистрибутивниот систем,

4) техничките, проектните и оперативните критериуми кои треба да бидат исполнети од страна на секој барател за изменување на приклучокот и топлинската станица,

5) техничките, проектните и оперативните критериуми кои треба да бидат исполнети од страна на секој барател за дислокација на дел од дистрибутивниот систем.

Член 4

Техничко-технолошки услови за приклучување

(1) Сите постројки за производство и потрошувачка на топлинската енергија треба да бидат приклучени на дистрибутивниот систем во согласност со важечките технички стандарди и со цел да се избегне нарушување на доверливоста на целиот систем.

(2) Производителот на топлинска енергија со приклучувањето кон дистрибутивниот систем не треба да предизвика зголемување на трошоците за дистрибуција на топлинска енергија и не треба да предизвика пореметување на хидрауличните параметри на дистрибутивната мрежа.

(3) Објектите на корисниците, за да бидат приклучени на дистрибутивниот систем треба да ги задоволат техничките барања во однос на техничкото решение за приклучок, топлинска станица, уредите за мерење и комуникациските системи определени со овие Мрежни правила и Посебните технички услови за проектирање, изведба и одржување на системот за дистрибуција на топлинска енергија.

(4) Посебните технички услови за проектирање, изведба и одржување на системот за дистрибуција на топлинска енергија ги донесува Дистрибутерот и ги објавува на својата веб страна.

2.1.1 ПОСТАПКА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ ЗАРАДИ ПРЕЗЕМАЊЕ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ

Член 5

Барање на претходна согласност за пристап и Решение за претходна согласност

(1) Барателот за приклучување (физичко или правно лице) на дистрибутивниот систем заради преземање на топлинска енергијата за греење, постапката за приклучување на својот објект на дистрибутивниот систем ја отпочнува со поднесување на Барање за претходна согласност за пристап на системот за дистрибуција до Операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија.

Барањето треба да ги содржи следните податоци:

- 1) податоци за барателот,
- 2) адреса на објектот,
- 3) тип на објектот,
- 4) податоци за инвеститорот,
- 5) површина за затоплување (m^2),
- 6) инсталирана топлинска моќност (kW)
- 7) ситуација 1:1000 со вртана локација на топлинската станица.

8) основен проект за термотехника за внатрешната грејна инсталација на објектот со следниве податоци:

1. рекапитулација на проектирани топлински потреби по групи на потрошувачи (W),
2. рекапитулација на грејни површини, односно зафатнините на просториите кои се греат (m^2 , m^3),

3. пресметка на трансмисионите и вентилационите загуби на објектот со спецификација на употребените коефициенти за пренос на топлина,

4. хидраулична пресметка на цевната мрежа и режим на регулација,

5. графички и аналитички приказ на падовите на притисок на водовите и уредот во топлинската станица,

6. изведбени цртежи.

(2) Постапка за приклучување на дистрибутивен систем заради преземање на топлинска енергија за греење согласно овие Мрежни правила спроведува и корисник кој нема преземано топлинска енергија во период подолг од 2 години.

(3) Дистрибутерот, во рок од 7 дена по добиеното Барање за претходна согласност за пристап на системот за дистрибуција, издава Решение за претходна согласност за пристап на системот за дистрибуција.

(4) Во случај на позитивно Решение за претходна согласност за пристап на системот за дистрибуција, Решението покрај основните податоци за потенцијалниот корисник и ги содржи следниве податоци:

1) краен рок за отпочнување на изведба на приклучокот и топлинската станица, кое во зависност од сложеноста на објектот не може да биде подолг од 2 години од датумот на издавање на Решението за претходна согласност за пристап на системот за дистрибуција,

2) максимално одобрената топлинска моќност и количина на топлинска енергија што ќе се презема од дистрибутивниот систем,

3) основни технички податоци за приклучување,

4) надоместокот кој треба да ги плати барателот за создавање на технички услови во дистрибутивниот систем

5) рокот во кој барателот треба да го плати надоместокот за создавање на технички услови во дистрибутивниот систем

6) правна поука

(5) Доколку барателот за приклучување не го плати надоместокот за создавање на технички услови во дистрибутивниот систем во наведениот рок, Решението за претходна согласност престанува да важи по неговата правосилност.

(6) Доколку Операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија го одбие Барањето за претходна согласност за пристап на системот за дистрибуција, во Решението ќе ги образложи причините поради кои барањето е одбиено.

(7) Против Решението барателот може да поднесе жалба до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

(8) Операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија жалбата и одговорот по наводите од жалбата ги доставува до Регулаторната комисија за енергетика.

Член 6

Барање за техничко решение за приклучок и топлинска станица

(1) Барателот за приклучување (физичко или правно лице) на системот за дистрибуција на топлинска енергија заради преземање на топлинска енергија за греење, кој за објектот има издадено Решение за претходна согласност за пристап на системот за дистрибуција од Дистрибутерот и платен надоместок за создавање на технички услови во дистрибутивниот систем, поднесува Барање за техничко решение за приклучок и топлинска станица во рокот определен во Решението за претходна согласност за пристап на системот за дистрибуција.

Член 7

Техничко решение за приклучок и топлинска станица

(1) Дистрибутерот, во рок од 15 дена од приемот на Барањето за решение за приклучок и топлинска станица, ќе издаде Техничко решение за приклучок и топлинска станица.

(2) Техничкото решение за приклучок и топлинска станица, покрај основните податоци за потенцијалниот корисник, ги содржи следниве податоци и прилози:

- 1) скица на приклучок,
- 2) податок за инсталирана моќност на објектот во kW,
- 3) затоплуван простор во m² и m³,
- 4) место на преземање и место на мерење на топлинска енергија,
- 5) услови за користење на системот за дистрибуција,
- 6) услови под кои приклучната шахта е достапна за дистрибутерот,
- 7) детална проценка на трошоците за изградба на приклучокот и топлинската станица и проценка на трошоците за создавање на техничките услови во дистрибутивниот систем, согласно Методологијата за пресметка на надоместокот за приклучување која е составен дел од овие Мрежни правила,
- 8) спецификација на елементи и опрема во топлинската станица со димензија, карактеристики и стандарди,
- 9) скица на топлинската станица,
- 10) скица на простор за сместување на топлинската станица,
- 11) опис на ормарчиња за мерно-регулациона и комуникациска опрема со скица за поставување на кабли и поврзување.

Член 8

Проектирање на приклучок и топлинска станица

(1) Проектот за приклучокот и топлинската станица треба да биде изготвен според Техничкото решение за приклучок и топлинска станица од страна на лиценцирани фирми за проектирање, ревидирани од лиценцирани фирми за ревизија и мора да биде верифициран од страна на дистрибутерот.

(2) Дистрибутерот за сметка на барателот може да изготви проект за приклучокот и топлинската станица.

Член 9

Изведба на приклучок и топлинска станица

(1) Изведбата на приклучокот и топлинската станица во сите фази е на трошок на барателот.

(2) Во случај кога приклучокот и топлинската станица ги гради барателот, ќе го плати на дистрибутерот само делот од надоместокот за приклучување што се однесува за создавање технички услови во системот за приклучување на нови корисници или зголемување на капацитетот на постојни приклучоци.

(3) Барателот писмено ќе го извести дистрибутерот за датумот кога ќе почне да го изведува приклучокот и топлинската станица. Кон писменото известување Барателот доставува и копија од проектите од член 8 од овие Мрежни правила и назначува одговорно лице за комуникација со техничкиот надзор на дистрибутерот.

(4) Врз основа на Проектот за приклучок и топлинска станица и Посебните технички услови за проектирање, изведба и одржување на дистрибутивен систем, барателот за приклучување пристапува кон изградба на приклучокот и топлинската станица, при што дистрибутерот:

1) врши технички надзор во сите фази на изградба на приклучокот и топлинската станица,

2) за резултатите од техничкиот надзор на секоја фаза на изградба на приклучокот и топлинската станица писмено го известува одговорното лице на барателот,

3) оперативно го организира спојувањето на приклучокот со дистрибутивната мрежа,

4) издава Потврда за изведен приклучок, Потврда за изведено приклучување и Потврда за изведена топлинска станица, со кои потврдува дека приклучокот, топлинската станица и приклучувањето се изведени целосно согласно проектите и Посебните технички услови за проектирање, изведба и одржување на системот за дистрибуција на топлинска енергија.

(5) Приклучокот се изведува преку приклучна шахта на секундарната топловодна дистрибутивна мрежа со затварачка арматура, така што приклучната шахта е достапна во секое време на дистрибутерот.

(6) По исклучок, новиот приклучок може да се изведува и на постоечки приклучок во случај кога приклучокот е во сопственост на корисник и не е предаден во владение на дистрибутерот, ако корисникот на постоечкиот приклучок и имот дозволи приклучување на новиот корисник по претходно решавање на имотно-правните односи.

Член 10

Пробна испорака на топлинска енергија за ново приклучен потрошувач на дистрибутивната мрежа

(1) Барателот за приклучување на дистрибутивниот систем, кој има добиено Потврда од дистрибутерот за изведен приклучок, топлинска станица и приклучување, до снабдувачот поднесува Барање за пробна испорака на топлинска енергија. Кон барањето приложува:

1) доказ за уплата за топлинска енергија на снабдувачот за периодот на пробно греење согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија,

2) список со податоци на потенцијални потрошувачи согласно член 154а од Закон за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14)

3) потврда за извршено испитување под притисок со вода на внатрешната инсталација на објектот од страна на изведувачот и надзор од страна на инвеститорот

(2) Периодот на пробната испорака го одредува снабдувачот и трае најмногу до 30 дена.

(3) За време на пробната испорака на топлинска енергија дистрибутерот врши контрола и испитување на функционалноста на секој дел од топлинската станица и приклучокот поодделно и како целина.

(4) Во случај на утврдена нефункционалност на дел од топлинската станица и приклучокот поодделно и како целина, дистрибутерот ја прекинува испораката на топлинска енергија. Испораката продолжува по отклонување на недостатоците од страна на барателот за приклучување.

(5) Во случај на утврдена функционалност на сите делови на топлинската станица и приклучокот во периодот на пробна испорака, Дистрибутерот изготвува Потврда за функционален прием на приклучокот и топлинската станица, која ја доставува до снабдувачот и инвеститорот.

(6) По завршување на пробната работа снабдувачот изготвува Изјава за термоенергетски прием на грејната инсталација на потрошувачите и објектот која ја доставува до дистрибутерот, инвеститорот и потрошувачите.

Член 11

Решение за согласност за пристап на дистрибутивниот систем заради преземање на топлинска енергија за греење

(1) Врз основа на Потврда за функционален прием на приклучокот и топлинската станица и Изјавата за термоенергетски прием на грејната инсталација Дистрибутерот издава Решение за согласност за пристап на дистрибутивниот систем заради преземање на топлинска енергија за греење.

(2) Решение за согласност за пристап на дистрибутивниот систем заради преземање на топлинска енергија за греење ги содржи основните податоци за барателот, крајниот рок за започнување на редовна испорачка на топлинска енергија и правна поука.

(3) Во случај на негативно Решение за согласност за пристап на дистрибутивниот систем заради преземање на топлинска енергија за греење, покрај правната поука и основните податоци за барателот, дистрибутерот ќе ги образложи причините поради кои Решението е негативно.

(4) По добивање на позитивно Решение за согласност за пристап на дистрибутивниот систем заради преземање на топлинска енергија за греење и платен надоместок за приклучување, Потрошувачот стекнува право за преземање на топлинска енергија за греење.

(5) Меѓусебните права и обврски поврзани со преземање или предавање на топлинска енергија за греење се уредуваат со договори меѓу корисниците на дистрибутивниот систем.

Член 12

Владение, управување и одржување на новиот приклучок и топлинската станица

(1) Потрошувачот може да избере еден од следните случаи за натамошно владение на приклучокот и топлинската станица:

1) да го предаде приклучокот и/или топлинската станица во владение на дистрибутерот

2) да го задржи приклучокот и топлинската станица во владение.

(2) Потрошувачот, од став (1) алинеа 1) од овој член го предава приклучокот и топлинската станица во владение на дистрибутерот без надоместок, при што сопственоста останува непроменета.

(3) Опремата и уредите од приклучокот и топлинската станица кои се предмет на предавање во владение на дистрибутерот се наведени во Записник потпишан од двете страни.

(4) Трошоците за одржување на приклучокот се на сметка на дистрибутерот.

(5) Потрошувачот може да побара од операторот да му го врати владението на приклучокот и топлинската станица.

(6) Ако потрошувачот, од став (1) алинеа 2) од овој член, го задржи приклучокот во владение треба да:

1) му овозможи на дистрибутерот управување со приклучокот и топлинската станица согласно овие Мрежни правила;

2) обезбеди одржување на приклучокот и топлинската станица, кое може да биде од страна на правно лице регистрирано за вршење дејност одржување на топлински инсталации, кое ќе ги почитува важечките технички стандарди за изведба и одржување на приклучокот. Одржувањето секогаш се изведува во присуство на овластено лице на дистрибутерот.

(7) Доколку потрошувачот не обезбедил одржување на приклучокот и топлинската станица, во случај на дефект на приклучокот и писмена пријава од корисникот

за санација на дефектот до дистрибутерот, дистрибутерот ќе ја изврши санацијата на дефектот, при што трошоците за извршената санација ќе бидат покриени од страна на потрошувачот.

2.2 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОК ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ

Член 13

Методологија за пресметка на надоместокот за приклучување

(1) Надоместокот за приклучување го плаќа барателот за приклучување и се состои од:

1) надоместок за проектирање и изградба на приклучок и топлинска станица,

2) надоместок за создавање технички услови во дистрибутивниот систем за приклучување на нови корисници

(2) Дистрибутерот ќе им обезбеди на лицата кои бараат приклучување на дистрибутивната мрежа процена на трошоците за изградба на приклучокот и топлинската станица и процена на трошоците за создавање на техничките услови во дистрибутивниот систем за приклучување на нови корисници,

(3) Методологијата за пресметка на надоместокот за приклучување ја изготвува дистрибутерот и е составен дел од овие Мрежни правила (Прилог 1).

2.3 ПОСТАПКА ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ НА КОРИСНИК ОД ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ

Член 14

Исклучување по барање

(1) Секој потрошувач може да побара исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија.

(2) Барањето на потрошувачот од став (1) на овој член го доставува до Снабдувачот кој, доколку утврди дека потрошувачот ги исполнил сите достасани обврски за преземената топлинска енергија согласно договорот за снабдување, барањето на потрошувачот за исклучување го доставува до дистрибутерот.

(3) Во случај да се исклучува целото мерно место, дистрибутерот го реализира исклучувањето.

(4) Во случај потрошувачот да се исклучува од грејната инсталација на објектот, дистрибутерот ги обезбедува потребните технички услови за извршување на исклучувањето и го известува потрошувачот за денот и часот, односно периодот во кој може да се изврши исклучувањето.

(5) Потрошувачот го известува дистрибутерот за завршеното исклучување кој треба во најкус можен рок да ја стави грејната инсталација во функција и да овозможи испорачка на топлинска енергија до останатите потрошувачи на мерното место.

(6) Исклучувањето на потрошувач од грејната инсталација се врши исклучиво во периоди во кои нема испорачка на топлинска енергија.

(7) Контролата на извршеното исклучување ја врши снабдувачот. За извршеното исклучување се составува Записник кој се потпишува од страна на снабдувачот и потрошувачот кој барал исклучување.

(8) Потрошувачот кој бара исклучување ги поднесува сите трошоци поврзани со исклучувањето согласно член 6 и член 7 од Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

(9) Исклучениот потрошувач треба да им овозможи на дистрибутерот и снабдувачот пристап до мерното место, односно грејната инсталација, заради контрола на неовластено користење на топлинска енергија и отчитување на мерачот или распределителот.

Член 15 Присилно исклучување

(1) Присилно исклучување на корисници од дистрибутивниот систем може да спроведе снабдувачот, во случај кога потрошувачот не ги исполнува условите од договорот за снабдување со топлинска енергија, а по обезбедување на услови за реализација од страна на дистрибутерот.

(2) Присилно исклучување на корисници од системот може да спроведе дистрибутерот во случај кога корисникот неовластено превзема топлинска енергија, предизвикува дерегулација на системот, ја загрозува безбедноста на извршителите и функционалноста на системот заради техничка неисправност на грејната инсталација и опремата во топлинската станица, за што писмено ќе ги извести корисникот и снабдувачот.

Член 16 Место и начин на исклучување

(1) Сите постројки за производство и потрошувачка на топлинската енергија треба да бидат исклучени од дистрибутивната мрежа во согласност со важечките технички стандарди и со цел да се избегне нарушување на доверливоста на целиот систем.

(2) Местото на исклучување кај корисниците е местото каде се врши примопредавање на топлинската енергија, при што се применува начин на исклучување кој што не предизвикува физичко оштетување на дел од системот, а се оневозможува повторно приклучување без најава кај дистрибутерот.

(3) Место на исклучување кај потрошувачите се приклучоците на грејните тела или приклучокот на инсталацијата која ги поврзува грејните тела на потрошувачот.

(4) Исклучениот корисник е физички одвоен од:

- 1) дистрибутивната мрежа,
- 2) топлинската станица и
- 3) грејната инсталација.

(5) До колку сите потрошувачи од едно мерно место бараат да се исклучат, исклучувањето може да се реализира и од топлинската станица (доколку постои техничка можност), или од шахта, при што до снабдувачот се доставува писмена согласност од сите потрошувачи.

(6) При исклучување на топлинската станица од дистрибутивниот систем која му била претходно дадена во владение на дистрибутерот, дистрибутерот во рок од 1 месец треба да направи примопредавање на просторијата и топлинската станица на претставник на корисникот, со записник во кој се наведени елементите кои се вградени.

2.4 ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРИКЛУЧОК И ТОПЛИНСКА СТАНИЦА

Член 17 Барање за согласност за изменување на постоен приклучок и топлинска станица

(1) Постојниот корисник – потрошувач на топлинска енергија до дистрибутерот поднесува Барање за согласност за изменување на постоен приклучок и топлинска станица, во случаи ако:

- 1) ја зголемува приклучната инсталирана моќност над 20% во однос на претходно одобрената,
- 2) го менува постојниот приклучок,
- 3) врши промени на мерната опрема,
- 4) врши одделување на едно мерно место на поголем број мерни места на иста локација.

Член 18 Решение за согласност за измена на приклучок и топлинска станица

(1) Дистрибутерот, во рок од 15 дена по добиеното Барање за согласност за изменување на постоен приклучок и топлинска станица издава Решение за согласност за измена на приклучок и топлинска станица.

(2) Решение за согласност за измена на приклучок и топлинска станица, освен податоци за барателот и правна поука, содржи Техничко решение за измената, и технички услови кои, согласно Посебните технички услови за проектирање, изведба и одржување на дистрибутивниот систем, треба да бидат исполнети од Барателот за да приклучокот и топлинската станица по изведената измена бидат ставени повторно во функција и приклучени кон дистрибутивниот систем.

(3) Во случај на одбивање на Барањето за согласност за изменување на постоен приклучок и топлинска станица, во Решението покрај правната поука и основните податоци за барателот, дистрибутерот ќе ги објасни причините за одбивањето на барањето.

Член 19 Изведба на измените на приклучокот и топлинска станица

(1) Изведбата на измените на приклучокот и топлинската станица во сите фази е на трошок на барателот.

(2) Барателот ќе го плати на дистрибутерот само делот од надоместокот за приклучување што се однесува за создавање технички услови во системот за приклучување на нови корисници само за зголемената приклучна моќност.

(3) Барателот писмено ќе го извести дистрибутерот за датумот кога ќе почне да ја изведува измената на приклучокот и топлинската станица и ќе назначи одговорно лице за комуникација со техничкиот надзор на дистрибутерот.

(4) Врз основа на Решението за согласност за измена на приклучок и топлинска станица и Посебните технички услови за проектирање, изведба и одржување на дистрибутивен систем, барателот пристапува кон измена на приклучокот и топлинската станица, при што дистрибутерот:

- 1) врши технички надзор во сите фази на изведбата
- 2) за резултатите од техничкиот надзор на секоја фаза на изведбата писмено го известува одговорното лице на барателот,
- 3) оперативно го организира спојувањето на приклучокот и топлинската станица со дистрибутивната мрежа,
- 4) издава Потврда за изведени измени на приклучок и топлинска станица, со кои потврдува дека измените се изведени целосно согласно Решението за согласност за измена на приклучок и топлинска станица и Посебните технички услови за проектирање, изведба и одржување на дистрибутивниот систем.

2.5 ПОСТАПКА ЗА ДИСЛОКАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА

Член 20 Барање за согласност за дислокација на дел од дистрибутивната мрежа

(1) Секое правно и физичко лице може да поднесе Барање за согласност за дислокација на дел од дистрибутивната мрежа, доколку дислокацијата не е во спротивност со овие Мрежни правила и другите законски и подзаконски акти.

Член 21

Решение за согласност за дислокација на дел од дистрибутивната мрежа

(1) Дистрибутерот, во рок од 15 дена по добиеното Барање за согласност за дислокација на дел од дистрибутивната мрежа издава Решение за согласност за дислокација на дел од дистрибутивната мрежа.

(2) Решението за согласност за дислокација на дел од дистрибутивната мрежа, освен податоци за барателот и правна поука, содржи Техничко решение за дислокација на дел од мрежата како и сите технички услови кои, согласно Посебните технички услови за проектирање, изведба и одржување на дистрибутивниот систем, треба да бидат исполнети од Барателот за да новоизградениот дел од дистрибутивната мрежа биде ставен во функција.

(3) Во случај на негативно Решение за претходна согласност за дислокација на дел од дистрибутивната мрежа, покрај правната поука и основните податоци за барателот, дистрибутерот ќе ги образложи причините поради кои Решението е негативно.

(4) Проектот за новиот дел од дистрибутивната мрежа треба да биде изготвен според Техничкото решение за изведба кое е составен дел од Решението за согласност за дислокацијата од страна на лиценцирани фирми за проектирање, ревидирани од лиценцирани фирми за ревизија и мора да биде верифициран од страна на дистрибутерот.

(5) Дистрибутерот за сметка на барателот може да изготви проект за новиот дел од дистрибутивната мрежа.

Член 22

Изведба на дислокација на дел од дистрибутивната мрежа

(1) Изведбата на дислокација на дел од дистрибутивната мрежа во сите фази е на трошок на барателот.

(2) Дислокациите се изведуваат од 01.05 до 01.09

(3) Барателот писмено ќе го извести дистрибутерот за датумот кога ќе почне да го изведува новиот дел од дистрибутивната мрежа и назначува одговорно лице за комуникација со техничкиот надзор на дистрибутерот.

(4) Врз основа на Решението за согласност за дислокација на дел од дистрибутивната мрежа, Проектот за новиот дел од мрежата и Посебните технички услови за проектирање, изведба и одржување на дистрибутивен систем, барателот пристапува кон изведба на новиот дел од дистрибутивната мрежа, при што дистрибутерот:

1) врши технички надзор во сите фази на изведбата,

2) за резултатите од техничкиот надзор на секоја фаза на изведбата писмено го известува одговорното лице на барателот,

3) оперативно го организира спојувањето на новоизградениот дел од дистрибутивната мрежа на дистрибутивниот систем,

4) издава Потврда за изведениот дел од дистрибутивната мрежа, со кои потврдува дека новоизградениот вод е изведен целосно согласно Решението за согласност за дислокација на дел од дистрибутивната мрежа, Проектот и Посебните технички услови за проектирање, изведба и одржување на дистрибутивниот систем.

3. ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ОБЕЗБЕДАТ КОРИСНИЦИТЕ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ

Член 23

Определување на место на разграничување меѓу корисниците на дистрибутивната мрежа

(1) Границата помеѓу дистрибутерот и регулираниот производител односно производителот се верификуваните мерни уреди во сопственост на дистрибутерот;

(2) Границата меѓу дистрибутерот и снабдувачот со топлинска енергија е мерното место, односно мерниот уред на влез во топлинската станица со кој се мери испорачаната топлинска енергија на влез во објектот;

(3) Границата помеѓу дистрибутерот и потрошувачите се местата на поврзување на приклучоците со дистрибутивната мрежа.

Член 24

Технички и други услови кои треба да ги обезбеди регулираниот производител

(1) Регулираниот производител треба:

1) да обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство на топлинска енергија за потрошувачите,

2) да обезбеди енергија за покривање на загубите во системот, системска резерва и системски услуги за одржување на потребни работни параметри (температура и притисок) во рамките на системот за топлинска енергија,

3) да врши испорака на произведената количина на топлинска енергија до точката на прием на дистрибутивната топловодна мрежа,

4) да врши мерење на испорачаната топлинска енергија во дистрибутивната мрежа со сопствени верификувани мерила во функција на контролно мерење на мерењето што го врши дистрибутерот со своите верификувани мерила,

5) на носителите на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија и снабдување со топлинска енергија да им ги обезбеди сите потребни информации за извршување на нивните обврски од лиценците,

6) да управува со работата на постројките за производство на топлинска енергија во согласност со закон, други прописи, Мрежните правила и условите и критериумите пропишани во лиценцата,

7) да ги одржува квалитетно своите производни единици, приклучокот кон дистрибутивната мрежа и мерачите на топлинска енергија со кои се врши контролно мерење на топлинската енергија која ја испорачува во дистрибутивниот систем,

8) да ги извести дистрибутерот за евентуалните намалувања или прекини на испораката на топлинската енергија, причините на прекинон на производство на топлинска енергија, како и очекуваното време на траењето на прекинон.

Член 25

Технички и други услови кои треба да ги обезбеди производителот

(1) Производител треба:

1) да обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на топлинска енергија до точката на прием во дистрибутивната мрежа,

2) да врши мерење на испорачаната топлинска енергија во дистрибутивната мрежа со сопствени верификувани мерила во функција на контролно мерење на мерењето што го врши дистрибутерот со своите верификувани мерила,

3) да му ги обезбеди на дистрибутерот сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на неговите обврски од лиценцата,

4) да го извести дистрибутерот за евентуалните намалувања или прекин на испораката на топлинската енергија, како и очекуваното време на траењето на прекиот.

Член 26

Технички и други услови кои треба да ги обезбеди потрошувачот

(1) Потрошувачот кој е приклучен на дистрибутивниот систем треба:

1) да ја одржува грејната инсталација и приклучокот согласно условите наведени во член 12 од овие Мрежни правила и на начин кој нема да го наруши квалитетот на греењето на други потрошувачи, како и да не го загрози нивното здравје и имот,

2) секоја постапка на одржување на грејната инсталација и приклучокот да ја пријави кај дистрибутерот при што дистрибутерот извршува празнење на хемиски подготвената вода од инсталациите,

3) да ги надомести трошоците за празнење на хемиски подготвената вода од инсталацијата согласно со Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија, во период определен од страна на дистрибутерот,

4) да не ја попречува испораката на енергија на други корисници,

5) да не врши манипулација со мерните уреди,

6) да не врши празнење на хемиски подготвената вода од грејната инсталација и топлинска станица,

7) да обезбеди непречен пристап до топлинската станица, мерните уреди и грејната инсталација на овластените лица на дистрибутерот,

8) да ја одржува хигиената во пристапните простории и во просторијата на топлинската станица,

9) да обезбеди континуирано напојување со електрична енергија на уредите во топлинската станица,

10) во најкус можен рок да пријави кај дистрибутерот дефект односно оштетување на приклучокот, мерните уреди и грејните инсталации,

11) да не врши приклучување на свој објект, уред или инсталација и да не овозможува приклучување на друг корисник без согласност на дистрибутерот,

12) да не ја користи опремата и уредите во топлинските станици и грејната инсталација спротивно на препораки и упатства од дистрибутерот,

13) да не вградува во топлинската станица и во внатрешната инсталација елементи кои не се во согласност во Посебни технички услови за проектирање, изведба и одржување на дистрибутивен систем, а кои предизвикуваат внатрешна корозија и не се отпорни на топлоносител со рН еднаков на 9,5.

4. МЕРКИТЕ, АКТИВНОСТИТЕ И ПОСТАПКИТЕ ВО СЛУЧАЈ НА ХАВАРИИ

Член 27

Заштита на системот

(1) Со цел да се обезбеди заштита на дистрибутивниот систем, проектирањето и изведбата на дистрибутивната мрежа се врши на начин кој ќе овозможи ис-

клучување на пооделните делови на дистрибутивната мрежа поради било какво пореметување, за тоа да не се одрази на останатите делови од системот за дистрибуција на топлинска енергија.

(2) Заштитата на дистрибутивниот систем се постигнува преку вградување на затварачка арматура заради изолирање, заштита од ангажирање на проток над дозволениот заради спречување на хидраулична дерегулација на дистрибутивната мрежа, продор на хемиски нетретирана вода од инсталацијата на објектот во дистрибутивната мрежа и друго.

(3) Дистрибутерот со свои интерни акти уредува правила и стратегии за преземање на мерки и постапки за безбедно функционирање на дистрибутивниот систем, како и за ефикасно отстранување на можни дефекти во дистрибутивниот систем.

Член 28

Одбранбен план

(1) Заради спречување на ширење и пренесување на појави и настани кои што предизвикале или би можеле да предизвикаат дефекти или нарушувања на граничните вредности во дистрибутивната мрежа и заради отстранување на дефектите и нарушувањата, дистрибутерот донесува Одбранбен план во кој се пропишани превентивни мерки и корективни дејствија.

(2) Заради спроведување на превентивните мерки, дистрибутерот врши и периодични проверки на системот за дистрибуција на топлинска енергија со испитен притисок, за откривање на потенцијално слабите места на системот.

(3) Превентивните мерки се состојат во управување на дистрибутивната мрежа на таков начин со што ќе се постигне елиминирање на можноста појавениот дефект на било кој дел од дистрибутивната мрежа да прерасне во големо пореметување на системот.

(4) Корективните дејствија се состојат во изолирање на делот од дистрибутивната мрежа каде што се појавил дефектот, за да се избегне понатамошно ширење на последиците од дефектот и да се одржи поголемиот дел од дистрибутивната мрежа во нормални услови.

(5) Одбранбениот план содржи:

1) мерки за заштита при зголемени губитоци на топлоносителот,

2) мерки за заштита од дерегулација на дистрибутивната мрежа.

Член 29

Мерки за заштита при зголемени губитоци на топлоносителот

(1) Одбранбениот план треба да се предвидат мерки и дејствија со кои ќе се намалат, односно спречат:

1) последиците од влијанието на зголемените губитоци на топлоносителот на работењето на постројките на регулираниот производител на топлинска енергија кои може да доведат до испад на топланите,

2) промените на параметрите за квалитетот на топлинската енергија на местото на испораката, настанати поради зголемување на губитоци на топлоносителот.

Член 30

Мерки за заштита од дерегулација на дистрибутивниот систем

(1) За одржување на потребниот проток на топлоносителот во дистрибутивната мрежа, неопходно е местата на приклучок на корисниците да бидат обезбедени

со соодветни регулатори (ограничувачи) на протокот на топлоносителот и друга опрема која е во функција на одржување на протокот кај корисниците.

(2) Во случај на дерегулација на функционирањето на дистрибутивната мрежа, односно промена на параметрите на топлоносителот на местата на приклучување на корисниците на дистрибутивната мрежа предизвикани од несоодветен начин на приклучување и користење на дистрибутивната мрежа од страна на корисниците, дистрибутерот треба:

1) да изврши контрола на местата за можната појава и да ги утврди причините за настанатата дерегулација на функционирањето на дистрибутивната мрежа;

2) да преземе мерки за елиминирање на утврдените причини за појавата на дерегулација на функционирањето на дистрибутивната мрежа.

5. ФУНКЦИОНАЛНИТЕ БАРАЊА И КЛАСАТА НА ТОЧНОСТ НА МЕРНИТЕ УРЕДИ, КАКО И НАЧИНОТ НА МЕРЕЊЕ И ПРЕСМЕТКА НА ПРЕЗЕМЕНА И ИСПОРАЧАНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ВО И ОД ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ

Член 31

Мерење и мерно место

(1) Мерење на топлинската енергија која дистрибутерот ја презема во дистрибутивниот систем од регулираниот производител и од производителите на топлинска енергија се врши со мерни уреди за топлинска енергија за кои Бирото за метрологија има издадено сертификат за верификација (во понатамошен текст мерни уреди) кои се во сопственост на дистрибутерот и се поставени на точно дефинирано место на влез во дистрибутивниот систем.

(2) Мерење на топлинската енергија која дистрибутерот ја испорачува на мерните места на потрошувачите се врши со верификувани мерни уреди на топлинска енергија поставени на точно дефинирано место во топлинската станица.

(3) На едно мерно место, односно на една топлинска станица, може да има приклучено повеќе потрошувачи.

Член 32

Мерни уреди

(1) Дистрибутерот врши набавка, верификација, поставување и одржување на мерните уреди во топлинските станици на кои се приклучени објектите на потрошувачите.

(2) Дистрибутерот ќе набави и постави мерен уред на мерното место приклучено без мерен уред во топлинска станица на приклучен потрошувач на дистрибутивниот систем, а потрошувачот ќе обезбеди пристап до мерното место за непречена реализација на истото. Необезбедувањето на пристап за поставување на мерен уред ќе се смета за неовластено преземање на топлинска енергија согласно член 42, став 1, алинеа 4 од овие Мрежни правила.

(3) Мерниот уред на топлинска енергија кој дистрибутерот го набавил и го поставил на мерното место во топлинската станица на потрошувачот заради мерење на топлинската енергија која се испорачува на мерното место е сопственост на дистрибутерот.

(4) Уредите врз основа на кои се врши локално распределување на топлинската енергија помеѓу различни потрошувачи во еден објект за кои што има еден мерен уред се составен дел од системот за мерење на потрошената топлинска енергија во објектот и се во сопственост на дистрибутерот.

(5) Регулираниот производител и производителите на топлинска енергија ги набавуваат, поставуваат, одржуваат контролните мерни уреди, кои се нивна сопственост и со кои се мери предадената топлинска енергија во дистрибутивниот систем.

(6) Потребниот простор, комплетната инсталација и трошоците за ел.енергија кои ги користат верификуваните мерни уреди, ги обезбедуваат корисниците на дистрибутивниот систем (регулираниот производител, производителот и потрошувачите).

(7) Типот, карактеристиките и местоположбата на мерните уреди ја утврдува операторот на системот за дистрибуција во зависност од техничките можности на приклучното место и истата може да биде во или надвор од границите на имотот на корисниците.

(8) Опремата преку која може да се влијае на точноста и исправноста на мерењето и/или на пресметката на преземената и испорачана топлинската енергија потребно е да биде пломбирана од страна на дистрибутерот.

(9) Контрола, замена на неисправен мерниот уред и редовна верификација врши дистрибутерот на свој трошок.

(10) Контрола на мерниот уред во топлинската станица, негова замена и вонредна верификација може да побара потрошувач или група на потрошувачи на мерното место со поднесување на писмено барање до Снабдувачот кој контролата, замената и вонредната верификација ја организира во договор со барателот и дистрибутерот.

(11) Ако при вонредна верификација на мерниот уред, по барање на потрошувачот се утврди дека мерниот уред е неисправен, трошокот за контрола, замена и вонредна верификација на мерниот уред е на товар на дистрибутерот, а во спротивно сите трошоци се на товар на лицето кое ја побарало вонредната верификација. Потрошената топлинска енергија на мерното место во периодот за кој мерењето се прогласува за неисправно се пресметува согласно член 38 од овие Мрежни правила.

Член 33

Стандарди на мерната опрема

(1) Мерните уреди треба да бидат со соодветна класа на точност и прописно пломбирани и верификувани на начин и рок утврдени со Законот за метрологија и други прописи.

(2) Мерните уреди треба да:

1) бидат соодветно опремени за мерење на проток на топлоносителот, температура на влезната и повратната линија на топлоносителот, да имаат единица за пресметка на енергија и да бидат димензионирани според потребите на соодветниот корисник,

2) одговараат на МКС ЕН 1434 стандарди,

3) имаат класа на точност согласно важечките прописи.

(3) Сите карактеристики на мерната опрема и поставувањето се одредени во Посебните технички услови за проектирање, изведба и одржување на дистрибутивен систем.

Член 34

Мерени големини на топлоносителот на влез во дистрибутивната мрежа

(1) Мерните уреди инсталирани на цевководите на излез од секоја поединечна топлана, односно на влез на цевководите од дистрибутивната мрежа, треба да мерат и локално да ги покажуваат следниве податоци:

1) измерена кумулативна топлинска енергија во kWh или MWh (GJ),

2) протекнат кумулативен волумен на топлоносителот во m³,

3) температура на топлоносителот на влез во дистрибутивната мрежа во °C,

4) температура на топлоносителот на поврат од дистрибутивна мрежа во °C,

5) моментален проток на топлоносителот во m³/h или l/s,

6) моментална моќност (kW, MW).

Член 35

Мерени големини на топлоносителот на мерно место во топлинските станици

(1) Мерните уреди, инсталирани на мерните места во топлинските станици во објектите на потрошувачите треба да мерат и локално да ги покажуваат следниве податоци:

1) измерена кумулативна топлинска енергија во kWh или MWh,

2) протекнат кумулативен волумен на топлоносителот во m³,

3) температура на топлоносителот на влез во топлинската станица на објектот во °C,

4) температура на топлоносителот на излез од топлинската станица на објектот во °C,

5) моментален проток на топлоносителот во m³/h или l/s,

6) моментална моќност (kW, MW).

(2) Мерните уреди треба да бидат во состојба да работат најмалку шест месеци без надворешен извор на енергија.

Член 36

Отчитување на мерни уреди на влез во дистрибутивната мрежа и во топлинските станици

(1) Отчитувањето на мерни уреди на влез во дистрибутивната мрежа се врши од страна на дистрибутерот во присуство на преставници на регулираниот производител, производителот и Регулаторната комисија за енергетика со отчитување на лице место, првиот ден во месецот во 08:00 часот, при што се изготвува записник кој го потпишуваат сите присутни преставници, со состојба на калориметрите во 24:00 часот во последниот ден во месецот, кај мерните уреди каде што има вградена мемориска единица. При промена на цената се врши дополнително читање.

(2) Записникот за отчитаните состојби на мерните уреди на влез во дистрибутивната мрежа е пропишан на образец даден во Прилог 2 кој е составен дел на овие Мрежни правила.

(3) Отчитувањето на мерните уреди во топлинските станици се врши од страна на дистрибутерот, далечински преку мониторинг систем, со отчитување на лице место или со самоотчитување еднаш месечно а при промена на цената се врши дополнително читање.

(4) Снабдувачот може да изврши контрола на отчитаната топлинска енергија на мерните уреди во присуство на овластено лице од дистрибутерот.

(5) Контрола на отчитаната топлинска енергија може да побара потрошувач или група на потрошувачи на мерното место со поднесување на писмено барање до Снабдувачот кој контролата ја организира во договор со барателот и дистрибутерот.

(6) Потрошувачите добиваат податоци за потрошената топлинска енергија за секој месец во доставените фактури.

Член 37

Определување на испорачаната топлинска енергија на мерно место со пресметка

(1) Определување на испорачаната топлинска енергија на мерно место со пресметка се врши во случај:

1) на неисправен мерен уред,

2) мерилото во целиот период или во дел од периодот било нефункционално заради проток на топлоносителот вон мерниот опсег на мерилото,

3) ако од оправдани причини, не е прочитана регистрираната топлинска енергија на мерниот уред.

(2) Во случајот од ставот 1, алинеја 3 на овој член, при првото следно читање надоместокот ќе се изедначи соодветно на потрошената топлинска енергија кај потрошувачите.

Член 38

Пресметка на испорачаната топлинска енергија на мерно место преку топлинска моќност

(1) Испорачаната топлинска енергија на мерно место со пресметка се врши преку топлинска моќност според следната формула:

$$E_{pre} = W_{an} \times [(20 - t_{nsr}) / (20 - t_{npr})] \times H$$

E_{pre}	- пресметана топлинска енергија;	[kWh]
W_{an}	- ангажирана топлинска моќност на мерното место;	[kW]
t_{nsr}	- средна надворешна температура на воздухот во периодот на пресметка, мерена од УХМР на мерна станица Зајчев рид и зголемена за: октомври 0.9°C, ноември 0.6°C, декември 0.9°C, јануари 0.7°C, февруари 1.2°C, март 1.0°C, април 0.8°C	[°C]
t_{npr}	- надворешна проектна температура, (за Скопје -15°C);	[°C]
H	- часови на работа на системот е сума од часовите на работа на системот во едно деноноќие h во периодот на пресметка.	[h]

Член 39

Пресметка на преземената топлинска енергија од регулираниот производител во дистрибутивната мрежа

(1) Во случај на неисправност на верификуваниот мерен уред на влез во дистрибутивната мрежа кој е сопственост на дистрибутерот, преземената топлинска енергија во дистрибутивната мрежа се одредува според измерената енергија на соодветниот верификуван и исправен мерен уред сопственост на регулираниот производител.

(2) При истовремена неисправност на мерниот уред на влез во дистрибутивната мрежа кој е сопственост на дистрибутерот и на мерниот уред на излез од производната постројка кој е сопственост на регулираниот производител, предадената топлинска енергија во дистрибутивната мрежа се определува преку потрошеното гориво според следната формула:

$$Q = B_g * H_d * \eta$$

B_g	- потрошено гориво за дадениот период;
H_d	- долна топлинска моќност на соодветното гориво, согласно сертификатот за квалитет на горивото
η	- степен на ефикасност на производство на топлинска енергија усвоен од Регулаторната комисија за енергетика (за работа на природен гас над 0.95, за работа на мазут над 0.9065.)

Член 40

Преземена топлинска енергија од производители во дистрибутивната мрежа

(1) Мерењето на превземената топлинска енергија од производители на топлинска енергија се врши со верификуван мерен уред на влез во дистрибутивната мрежа кој е сопственост на дистрибутерот,

(2) Во случај на неисправност на верификуваниот мерен уред на влез во дистрибутивната мрежа кој е сопственост на дистрибутерот, преземената топлинска енергија во дистрибутивната мрежа се одредува според измерената енергија на соодветниот верификуван и исправен мерен уред сопственост на производителот.

6. НЕОВЛАСТЕНО ПРЕЗЕМАЊЕ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ОД ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ

Член 41

Случаи на неовластено преземање на топлинска енергија од дистрибутивната мрежа

(1) Под неовластено преземање на топлинска енергија од дистрибутивниот систем се подразбираат следните случаи:

1) ако корисникот извршил приклучување на својот објект на дистрибутивната мрежа, без Решение за согласност за пристап на дистрибутивниот систем и без склучен договор за снабдување на топлинска енергија со снабдувачот,

2) по исклучување на корисникот од дистрибутивната мрежа од страна на дистрибутерот, корисникот повторно самоволно се приклучил на дистрибутивната мрежа,

3) ако корисникот извршил манипулација врз мерниот уред при што превзема нерегистрирана количина на топлинска енергија,

4) ако корисникот превзема нерегистрирана количина на топлинска енергија без мерна опрема,

5) ако корисникот извршил премостување на мерната опрема, при што превзема нерегистрирана количина на топлинска енергија,

6) ако корисникот вградил мерна опрема која не е одобрена и/или вградена од дистрибутерот,

7) ако корисникот превзема топлинска енергија преку оштетена мерна опрема и/или заштитната пломба е отстранета, со што е оневозможено правилно регистрирање на преземената количина на топлинска енергија.

Член 42

Определување на неовластено преземена топлинска енергија на мерно место

(1) Неовластено преземената топлинска енергија на мерно место се пресметува преку топлинска моќност и се определува на следниот начин:

$$E_{pre} = W_{an} \times [(20 - t_{nsr}) / (20 - t_{npr})] \times H$$

E_{pre}	- пресметана топлинска енергија;	[kWh]
W_{an}	- ангажирана топлинска моќност, еднаква на инсталираната зголемена за 50%;	[kW]
t_{nsr}	- средна надворешна температура на воздухот во периодот на неовластено преземање мерена од УХМР на мерна станица Зајчев рид и зголемена за: октомври 0.9°C, ноември 0.6°C, декември 0.9°C, јануари 0.7°C, февруари 1.2°C, март 1.0°C, април 0.8°C	[°C]
t_{npr}	- надворешна проектна температура, (за Скопје -15°C);	[°C]
H	- часови на работа на системот е сума од часовите на работа на системот во едно деноноќие h_1 , во периодот на неовластено превземање на топлинска енергија	[h]

(2) Максималниот период за пресметка на неовластеното користење на топлинска енергија од дистрибутивната мрежа изнесува 1 (една) година наназад од денот на утврдување на неовластеното користење на топлинска енергија.

(3) Периодот за пресметка на неовластено користење на топлинска енергија од дистрибутивната мрежа може да биде пократок од 1 (една) година и во тие случаи ќе се земе датумот од документацијата на дистрибутерот:

1) момент на настанување на неовластеното користење, во случај каде истото може да се утврди,

2) последна извршена контрола на мерното место и приклучокот кога не е утврдено неовластено превземање (отчитување на мерниот уред не се смета како контрола на мерното место и приклучокот)

3) замена, одјава и пријава на мерниот уред,

4) последно востановено неовластено користење на топлинска енергија,

(4) За месец во кој е утврдено неовластено преземање на топлинска енергија од дистрибутивната мрежа, периодот на неовластено преземање е целиот месец.

(5) За периодот на неовластено користење на топлинска енергија се применуваат важечките цени за топлинска енергија и моќност. Вкупниот надоместок кој се фактурира на потрошувачот за неовластено преземање на топлинска енергија се добива така што пресметаната количина на топлинска енергија, добиена според равенката од став (1) на овој член, ќе се помножи со важечкиот тарифен став за топлинска енергија за соодветната категорија на потрошувач.

Член 43

Постапка на утврдување на неовластено преземање на топлинска енергија на мерно место

(1) Собирање на податоци за откривање на неовластено преземање на топлинска енергија се врши при:

1) Редовно отчитување на мерни уреди,

2) Анализа на потрошувачка на топлинска енергија,

3) Анализа на загуби на определени подрачја,

4) Анализа на оптоварувања на делови од дистрибутивната мрежа во однос на испорачаната топлинска енергија,

5) Одржување на мерно место и приклучок,

6) Редовна или вонредна верификација на мерна опрема,

7) Пријава од страна на вработен кај дистрибутерот или трето лице,

(2) Врз основа на податоците од став (1) на овој член, за мерното место и/или мерната опрема за кои постои сомневање дека неовластено се превзема топлинска енергија, дистрибутерот изготвува Работен налог за контрола на мерно место и/или мерна опрема.

(3) Во случај кога ќе се открие неовластено преземање на топлинска енергија, при извршување на било кои други редовни активности (замена на мерен уред, исклучување, одржување и сл.) од страна на стручни лица на дистрибутерот, се изготвува Записник за утврдување на неовластено преземање на топлинска енергија, без претходно издаден работен налог.

(4) Неовластено преземање на топлинска енергија можат да утврдат најмалку две стручни лица на Дистрибутерот.

(5) Стручните лица задолжително треба да поседуваат легитимација издадена од страна на дистрибутерот, која на барање на потрошувачот се должни да ја

покажат. Потрошувачот или негов преставник има право да присуствува на контрола на мерното место.

(6) Доколку при контрола на мерното место и/или на мерната опрема се утврди неовластено преземање на топлинска енергија, стручните лица на дистрибутерот задолжително треба да изготват Записник за утврдување на неовластено преземање на топлинска енергија и да обезбедат доказ (мерна опрема, оштетени пломби, фотографии и сл.).

(7) Дистрибутерот ја чува документацијата со која се утврдило неовластеното преземање на топлинска енергија (Записник за утврдување на неовластено преземање на топлинска енергија, Работен налог за контрола на мерното место, фотографии и сл.).

(8) Работниот налог особено содржи:

- 1) Податоци за мерното место,
- 2) Податоци за мерната опрема,
- 3) Податоци за стручните лица на дистрибутерот.

(9) Записникот за утврдување на неовластено преземање на топлинска енергија особено содржи:

- 1) Податоци за мерното место,
- 2) Датум на утврдување на неовластено преземање на топлинска енергија,
- 3) Податоци за лицата кои извршиле контрола на мерното место и/или мерната опрема,
- 4) Начин на кој е извршено неовластено преземање на топлинска енергија,
- 5) Ангажирана моќност на потрошувачот.

(10) Записникот за утврдување на неовластено преземање на топлинска енергија треба да го потпишат најмалку две стручни лица на дистрибутерот и потрошувачот, односно негов преставник, доколку е согласен со записникот. Доколу потрошувачот е или неговиот преставник не е согласен со записникот, тогаш треба да се потпише на место "Не сум согласен со записникот". Доколку потрошувачот одбива да го потпише записникот, стручното лице на дистрибутерот задолжително го потпишува текстот "Потрошувачот одбива да го потпише записникот". Доколку потрошувачот не е присутен при контролата на мерното место и/или мерната опрема, се пишува "Потрошувачот не е присутен".

Член 44

Постапка за наплата на неовластено преземената топлинска енергија на мерно место и исклучување на потрошувач од дистрибутивниот систем

(1) Кога кај потрошувачот е утврдено неовластено преземање на топлинска енергија, на потрошувачот му се остава еден примерок од Записникот за утврдување на неовластено преземање на топлинска енергија. Доколку потрошувачот не бил присутен при изготвување на записникот или одбил да го потпише записникот, дистрибутерот ќе му го достави по пошта.

(2) Дистрибутерот изготвува пресметка на неовластено преземената количина на топлинска енергија согласно член 43 од овие Мрежни правила.

(3) Пресметката со примерок од записникот за утврдување на неовластено преземање на топлинска енергија, работен налог за контрола на мерното место, фотографии и сл. кои ги поседува дистрибутерот му ги доставува на снабдувачот.

(4) Снабдувачот, врз основа на документите добиени од дистрибутерот изготвува фактура и му ја доставува на потрошувачот.

(5) Доколку потрошувачот не ја плати фактурата во рок од 8 (осум дена), дистрибутерот може да го исклучи потрошувачот од дистрибутивниот систем.

(6) Во случаи на неовластено преземање на топлинска енергија од член 42 став (1) алинеа 1, 2, 4, 5 и 6 од овие Мрежни правила, Дистрибутерот може да го исклучи потрошувачот од дистрибутивниот систем без предупредување.

(7) Дистрибутерот не е одговорен за настанување на евентуална материјална или нематеријална штета на потрошувачот заради исклучувањето од ставовите (6) и (7) на овој член.

(8) По утврдување на неовластено преземање на топлинска енергија дистрибутерот може да покрене судска постапка согласно закон.

Член 45

Приклучување на потрошувач кој е исклучен поради неовластено преземање на топлинска енергија

(1) Во случај кога потрошувачот е исклучен согласно став (1) и став (2) од член 42 од овие Мрежни правила, може да поднесе Барање за приклучување откако ќе ја плати фактурата за неовластено преземање и ќе го плати недоместокот за приклучување согласно Одлуката за определување на трошоците за исклучување и приклучување на топлинска станица (мерно место) на корисник од/на топловодна дистрибутивна мрежа која ја донесува дистрибутерот по претходно одобрување на Регулаторната комисија за енергетика.

7. СОДРЖИНАТА НА ПЛАНОВИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА СПОРЕД КОЈА КОРИСНИЦИТЕ НА СИСТЕМОТ ГИ ДОСТАВУВААТ НЕОПХОДНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ ЗА РАЗВОЈ

7.1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ

Член 46

Правила за планирање

(1) При планирањето на одржувањето и развојот на системот за дистрибуција на топлинска енергија се применуваат критериумите за проектирање и постапките определени со овие Мрежни правила имајќи ги предвид барањата и потребите на сите корисници на системот за дистрибуција.

(2) Идејните проекти за развој, односно за проширување на системот за дистрибуција кои се однесуваат за период од најмалку три години, дистрибутерот е должен да ги објави на својата веб страна.

(3) Дистрибутерот системот за дистрибуција го планира, проектира и гради согласно генералниот и деталните урбанистички планови.

Член 47

Принципи за планирање

(1) Планирањето на одржувањето и развојот на дистрибутивниот систем, треба да се засновува на два битни функционални аспекти, и тоа:

1) **Адекватност** како способност на дистрибутивниот систем да ја преземе и испорача потребната топлинска енергија до потрошувачите во дефинираното време за испорака, земајќи ги во предвид и разумно очекуваните непланирани испади на елементите на дистрибутивната мрежа. При планирањето, адекватноста на дистрибутивниот систем се постигнува со димензионирање на елементите на дистрибутивниот систем во согласност со прифатениот критериум за испол-

нување на минималните барања на дистрибутивниот систем во однос на испадот на било кој елемент од дистрибутивниот систем при што не смее да се загрози безбедноста на работењето на дистрибутивниот систем заради постигнување на номиналните вредности на притисокот или температурата во рамките на толерантното поле, односно граничните вредности, како и резервни варијанти на снабдување со топлинска енергија во случај на изолирање на дел од дистрибутивниот систем за задоволување на потребите на корисниците.

2) **Сигурност** е способност на дистрибутивниот систем да ги надмине ненадејните пореметувања и непредвидени испади на елементите.

(2) При анализа на системот за дистрибуција треба да се дефинираат случајните пореметувања и расположивите корективни мерки за соодветните пореметувања, односно:

1) **Расположива разлика на притисок на приклучното место на потрошувачот**, при што дистрибутивниот систем треба да се димензионира така да на секое место на приклучок на влез на објектот биде задоволена минималната граница за разликата на влезниот и излезниот притисок, која обезбедува неопходен проток на топлоносител за испорака на потребната количина на топлинска енергија во сите услови на испорака и постигнување на гарантираната температура во просториите кои се грејат. Минималната разлика на влезниот и излезниот притисок на местото на приклучување не може да биде помала од $\Delta p = 0,5 \text{ bar}$.

2) **Протокот на приклучокот** (во топлинската станица) треба да биде доволен да обезбеди гарантиран проток за најнеповолниот потрошувач во најнеповолните услови на работа.

3) **Протококот низ дистрибутивната мрежа** треба да обезбеди гарантирани протоци на најнеповолните приклучни места во најнеповолните услови на работа.

4) **Вредностите на притисокот на топлоносителот на местото на приклучокот** да бидат над долните гранични вредности на притисокот потребни да обезбедат полнење на инсталацијата на корисникот со топлоносител, а во спротивно приклучувањето на потрошувачот да биде со индиректен систем или други технички решенија.

5) **Дистрибутивната мрежа се смета** за стабилна кога после издвојување на одредена делница, останатиот дел од системот за дистрибуција на топлинска енергија може да работи нормално и преку истиот може да се врши ненарушена (редовна) испорака на топлинска енергија на корисниците.

Член 48

Основни технички податоци за дистрибутивната мрежа кои се користат при планирање

-	Номинален притисок	16 bar
-	Најмала расположива разлика на притисок на приклучното место кај потрошувачот	0,5 bar
-	Номинална температура на топлоносителот	120 °C
-	Номинална температурна разлика на топлоносителот	60 °C

Член 49

Податоци за планирање

(1) Во однос на податоците за планирање се применуваат следните правила:

1) **Доверливост на системот за дистрибуција на топлинска енергија** се оценува со анализа на енергетскиот систем за топлинска енергија за греење со симулации на дистрибутивната мрежа за задоволување на

предвидените потреби на потрошувачите при што се утврдува потребата од подобрување и зајакнување на дистрибутивната мрежа. Податоците кои се неопходни за оценување на доверливоста на дистрибутивната мрежа ги утврдува дистрибутерот и истите се доставуваат од страна на регулираниот производител на топлинска енергија, производителите и снабдувачот, по барање на дистрибутерот.

2) **ПРЕЛИМИНАРНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ** се податоци кои што му се потребни на дистрибутерот да може да врши планирање на системот, а се однесуваат на предвидените развојни планови на корисниците на системот за дистрибуција. Корисниците на системот за дистрибуција достават до дистрибутерот податоци за нивните постројки за производство и потрошувачка на топлинска енергија, како и прелиминарни планови заради изготвување на студии и развојни планови.

3) **Официјални податоци за планирање** се податоците од договорите меѓу корисниците на дистрибутивниот систем нивните измени и дополнувања, податоците од развојните планови на корисниците на дистрибутивниот систем како и податоците кои се барани од дистрибутерот во согласност со правилата за планирање, стануваат официјални податоци за планирање и истите ја дефинираат основата за планирање на системот за дистрибуција.

7.2. ОЦЕНКА НА ДОВЕРЛИВОСТ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Член 50

Правила за одржување на доверливост на дистрибутивниот систем

(1) Остварувањето на законски утврдената надлежност за одржување и развој на дистрибутивниот систем, како и извршувањето на обврските за обезбедување на јавна услуга кои што се однесуваат на сигурно, навремено и квалитетно снабдување со топлинска енергија за греење, дистрибутерот го уредува со Правила за одржување на доверливост на дистрибутивниот систем.

(2) Правилата за одржување на доверливоста на дистрибутивниот систем треба да бидат засновани на:

1) прогнозираните потреби за топлинска енергија за греење,

2) оценка на адекватноста на производните капацитети,

3) оценка на адекватноста на дистрибутивната мрежа.

(3) Правилата за одржување на доверливоста на дистрибутивниот систем треба да ги содржат мерките со кои треба да се обезбеди задоволување на идната потрошувачка.

8. НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМСКАТА РЕЗЕРВА И СИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ОД СТРАНА НА РЕГУЛИРАНИОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Член 51

Договори

(1) Дистрибутерот, по претходно одобрение од Регулаторната комисија за енергетика, а во согласност со важечките закони, овие Мрежни правила и Правилата за снабдување со топлинска енергија, склучува Договор со регулираниот производител на топлинска енергија со времетраење не покусо од една година за:

- 1) обезбедување на системска резерва,
 - 2) системски услуги за обезбедување на потребните работни параметри во дистрибутивниот систем,
 - 3) топлинска енергија за покривање на загубите во дистрибутивниот систем,
 - 4) топлинска енергија за потребите на потрошувачите.
- (2) Со договорот од ставот (1) на овој член, особено ќе се уредат:

1) начинот и постапката за обезбедување на системска резерва и системските услуги, во согласност со овие Мрежни правила;

2) начинот на плаќање на услугите и топлинската енергија што регулираниот производител ги обезбедува во дистрибутивниот систем.

(3) Дистрибутерот ја доставува до Регулаторната комисија за енергетика целокупната документација во врска со извршувањето на Договорите со регулираниот производител и производителите, како и финансиски извештаи и ревизија на финансиските извештаи изработени од овластен ревизор, извештаи за работењето и други податоци согласно со условите пропишани со лиценцата издадена од Регулаторната комисија за енергетика.

(4) Основни елементи на договорот кои дистрибутерот ги склучува со регулираниот производител се:

- 1) предмет на договорот,
- 2) определување на количини, рокови на испорака и цена,
- 3) начин на фактурирање, плаќање и обезбедување на гаранции за плаќање,
- 4) дефинирање на мерењето и пресметка на топлинската енергија.

Член 52

Квалитет, регулација и контрола на квалитетот на топлинската енергија испорачана во дистрибутивната мрежа

(1) Регулираниот производител на топлинска енергија испорачува топлинска енергија (од сопствено производство и/или од производители) во дистрибутивната мрежа според климатските услови и потребите на потрошувачите за во периодот од 06.00 до 21.00 во текот на грејната сезона, кај потрошувачот да се обезбеди внатрешна собна температура од $20 \pm 1^\circ\text{C}$.

(2) Заради обезбедување на обврската од став (1) од овој член, Регулираниот производител своите постројки треба да ги управува според Прилог 3 – Посебните технички и технолошки услови за работа на топланите кои се составен дел на овие Мрежни правила.

(3) Регулацијата на испорачаната топлинска енергија во дистрибутивната мрежа регулираниот производител ја врши со регулација на температурата на топлоносителот според следнава табела:

Температурен дијаграм за испорака на топлинска енергија во дистрибутивна мрежа во зависност од температурата на надворешниот воздух

t _{над}	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
t _{лотис}	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79
t _{поврат}	60	60	59	59	58	58	57	57	56	55	55	54	53	52	52	51

t _{над}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
t _{лотис}	77	76	74	73	71	69	67	65	63	61	59	57	55	53	51
t _{поврат}	50	49	48	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37

t_{над} (°C) – температура на надворешниот воздух кај топланата

t_{лотис} (°C) – излезна температура на топлоносителот од топлана

t_{поврат} (°C) – повратна температура на топлоносителот во топлана

(4) Регулираниот производител извршува постојан мониторинг на параметрите на топлоносителот на влез во дистрибутивната мрежа и податоците ги доставува до дистрибутерот.

(5) Температурата на надворешниот воздух според која се применува температурниот дијаграм за работа на секоја поединечна постројка за производство на топлинска енергија, се мери со мерен уред кој редовно се контролира со еталонски уред верифициран согласно Законот за метрологија.

(6) Регулираниот производител во своето работење го спроведува температурниот дијаграм за работа на топланите. На барање на дистрибутерот на топлинска енергија, температурниот дијаграм за работа на топланите може да претрпи измени на протокот и температурата на топлоносителот, а во рамките на капацитетот на топланите.

Член 53

Квалитет, регулација и контрола на квалитетот на топлинската енергија испорачана на потрошувачите

(1) Регулацијата на испорачаната топлинска енергија во грејната инсталација на потрошувачите дистрибутерот ја врши со регулација на температурата на топлоносителот според следнава табела:

Температурен дијаграм за испорака на топлинска енергија на влез во грејната инсталација на потрошувачот во зависност од температурата на надворешниот воздух

т.реш.	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4*	1,5	1,5*	1,6	1,6*	1,7	1,7*
т.над.	температура на топлоносителот на влез во грејната инсталација											
15	42	40	38	36	34	37	32	37	31	38	30	38
14	43	41	40	37	36	38	34	38	32	38	31	38
13	45	43	41	39	37	39	35	39	34	39	33	39
12	46	44	42	40	39	40	37	40	35	40	34	40
11	47	45	44	42	40	41	38	41	37	41	36	40
10	49	47	45	43	42	42	40	42	38	41	37	41
9	50	48	46	44	43	44	41	43	39	42	38	41
8	51	49	48	46	44	45	42	44	41	43	39	42
7	52	50	49	47	46	46	44	45	42	43	41	42
6	54	52	50	48	47	47	45	45	43	44	42	43
5	55	53	52	50	48	48	46	46	45	45	43	43
4	56	54	53	51	49	49	47	47	46	46	44	44
3	57	55	54	52	51	50	49	48	47	46	46	44
2	58	57	55	53	52	51	50	49	49	47	47	45
1	60	58	56	54	53	52	51	50	50	48	48	46
0	61	59	58	56	54	53	52	50	51	48	49	46
-1	62	60	59	57	55	54	54	51	52	49	50	47
-2	63	61	60	58	57	55	55	52	53	50	51	47
-3	64	62	61	59	58	56	56	53	55	50	52	48
-4	65	63	62	60	59	57	57	54	56	51	53	48
-5	67	65	63	61	60	58	58	54	57	51	55	48
-6	68	66	64	63	61	59	59	55	58	52	56	49
-7	69	67	66	64	62	59	60	56	59	53	57	49
-8	70	68	67	65	64	60	62	57	60	53	58	50
-9	71	69	68	66	65	61	63	58	61	54	59	50
-10	72	70	69	67	66	62	64	58	63	55	60	51
-11	73	71	70	68	67	63	65	59	64	55	61	51
-12	74	72	71	69	68	64	66	60	65	56	62	52
-13	75	73	72	70	69	65	67	61	66	56	63	52
-14	76	74	73	71	70	66	68	61	67	57	64	53
-15	77	75	74	72	71	67	69	62	68	58	65	53

- Температурните режими во табелата означени со 1.0 до 1.7* претставуваат нумерички дијаграми на греење, каде влезните температури во грејната инсталација произлегуваат од електронските регулатори на греење во топлинската станица.

(2) Температурата на надворешниот воздух се мери со сензор кој е составен дел од опремата за регулација.

(3) Температурниот дијаграм за одреден објект го дефинира снабдувачот врз база на измерените внатрешни температури во периодот на пробното греење. Снабдувачот може да побара измена на првично поставениот температурен режим.

(4) Во зависност од потребите на потрошувачите и термо-техничките карактеристики на нивните објекти и инсталации, може да се воспостави и поинаков температурен режим од тој наведен во став (2) на овој член, претходно одобрен од снабдувачот и кој мора да биде во согласност со Правилата за снабдување со топлинска енергија.

(5) Дистрибутерот најмалку еднаш месечно извршува контрола на параметрите на топлоносителот на влез во грејната инсталација во објектот, вклучително и на исправноста на вградената мерно-регулациона опрема.

(6) Дистрибутерот извршува контрола на параметрите на топлоносителот во топлинската седница и по писмено барање на снабдувачот или потрошувачите.

(7) Дистрибутерот во рок од 24 часа од пријавата треба да го отклони дефектот во топлинската станица кој предизвика дерегулација на параметрите на топлоносителот.

9. НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РАЗМЕНА НА ПОДАТОЦИТЕ МЕЃУ ОПЕРАТОРОТ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ, РЕГУЛИРАНИОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ И СНАБДУВАЧИТЕ

Член 54

Оперативни технички податоци за дистрибутивниот систем

(1) Дистрибутерот воспоставува, одржува и ажурира база за дистрибутивниот систем и за корисниците на дистрибутивниот систем кои особено содржат податоци за:

- 1) елементите во топлинските станици;
- 2) елементите во шахтите;
- 3) должините и димензиите на цевководите во дистрибутивната мрежа;
- 4) инсталираната и ангажираната моќност на потрошувачите;
- 5) температурните режими во секоја топлинската станица;
- 6) параметрите на топлоносителот низ дистрибутивниот систем (проток, притисок, температура во потисниот и повратниот цевковод);
- 7) оптовареноста на дистрибутивниот систем;
- 8) испорачаната топлинска енергија во и од дистрибутивниот систем;
- 9) загубите на енергија од истекување на топлоносителот;
- 10) загуби на енергија во целост
- 11) настаните во дистрибутивниот систем.

(2) Дистрибутерот ги определува условите и начинот на користење на техничките податоци од базата податоци од ставот (1) на овој член.

Член 55

Постапување со доверливи податоци и информации

(1) Дистрибутерот постапува во согласност со Законот за енергетика и со други закони со податоците и информациите кои ги доставуваат корисниците на дистрибутивниот систем, во согласност со овие Мрежни правила, односно со податоците и информациите кои се однесуваат на барањето за приклучување кон дистрибутивниот систем и со податоците и информациите кои се потребни за планирање, функционирање и за одржување на дистрибутивниот систем, да постапува во согласност со Законот за енергетика и со други закони.

Член 56

Табела за презентација на измерените големина на мерен уред на цевковод во топлана

(1) Податоците од член 36 на овие Мрежни правила кои што се однесуваат на измерените големина на мерниот уред, инсталиран на цевковод низ кој се внесува топлоносителот во дистрибутивната мрежа, регулираниот производител и другите производители на топлинска енергија ги меморираат во компјутерска база на податоци во табела како што е прикажано а заради презентирање на податоци од претходен период на часовно, просечно дневно, просечно месечно и просечно годишно ниво.

Табела за презентација на измерени големина на мерен уред на цевковод во топлана

Топлана		Цевковод						
Дата	час	Надворешна температура на воздухот	Температура на топлоносител во полс	Температура на топлоносител во поврат	Моментален проток на топлоносител	Кумулативен проток на топлоносител	Кумулативна количина на произведена топлинска енергија	Ангижирана моќност на котел / топлана
2009.01.01	01.00	$t_{\text{возд}}$	$t_{\text{полс}}$	$t_{\text{поврат}}$	$P_{\text{полс}} (m^3/h)$	$P_{\text{поврат}} (m^3)$	$Q (GJ; MWh)$	$S (MJ/h; MW)$

(2) Согласно Табелата од став 1 на овој член, имајќи ги во предвид измерените големина на секој цевковод поединечно, а во рамките на производната единица (топлана), регулираниот производител на топлинска енергија треба да ги презентира на часовно ниво, следните збирни просечни податоци:

Табела за презентација на збирните просечни податоци на мерен уред во топлана

Топлана		Надворешна температура на воздухот	просечна температура на топлоносител во полс	просечна температура на топлоносител во поврат	просечен проток на топлоносител	просечна кумулативна количина на произведена топлинска енергија	просечна ангижирана моќност на топлана
Дата	час				$P_{\text{полс}} (m^3)$	$Q (GJ; MWh)$	$S (MJ/h; MW)$
2009.01.01	01.00	$t_{\text{возд}}$	$t_{\text{полс}}$	$t_{\text{поврат}}$	$P_{\text{полс}} (m^3)$	$Q (GJ; MWh)$	$S (MJ/h; MW)$

Член 57

Доставување на мерените податоци

(1) Регистрираните измерени големини на ниво на цевковод, презентирани во Табелата од став (1) на член 58 од овие Мрежни правила, регулираниот производител и другите производители на топлинска енергија ги доставуваат до дистрибутерот, снабдувачот и до Регулаторната комисија за енергетика во писмена и во електронска форма најдоцна до третиот ден од тековниот месец за претходниот месец.

(2) Пресметаните просечни големини на ниво на топлана, презентирани во Табелата од став (2) на член 58 од овие Мрежни правила, регулираниот производител на топлинска енергија ги доставува до дистрибутерот, снабдувачот и до Регулаторната комисија за енергетика во писмена и во електронска форма најдоцна до третиот ден од тековниот месец за претходниот месец.

(3) По барање на Регулаторната комисија за енергетика и снабдувачот, дистрибутерот е должен да овозможи увид во програмот со кој се следи, контролира и управува испораката на топлинската енергија на ниво на мерно место.

Член 58

Собирање на мерените податоци

(1) Корисниците на системот за дистрибуција треба да му овозможат на дистрибутерот електронски да ги собира меморираните податоци на местото на мерење, односно во нивните постројки.

**10. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
НА КОРИСНИЦИТЕ НА СИСТЕМОТ**

Член 59

**Известување при планирани
прекини**

(1) За планиран прекин во дистрибуцијата на топлинската енергија дистрибутерот ги известува потрошувачите преку својата веб-страница и преку средствата за јавно информирање, најмалку три дена пред прекилот.

(2) За денот и часот на привремениот прекин дистрибутерот писмено ги известува снабдувачот и производителите најмалку три дена пред планираниот прекин.

Член 60

Известување при непланирани прекини

(1) За непланиран прекин во дистрибуцијата на топлинската енергија дистрибутерот ги известува потрошувачите преку својата веб-страница за настанатата виша сила и другите околности на непланираниот прекин, како и за очекуваното времетраење потребно за воспоставување на нормална испорака на топлинска енергија.

11. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 61

**Владение, управување и одржување на приклучок и
топлинска станица на веќе приклучени корисници
на дистрибутивниот систем**

(1) Операторот на дистрибутивниот систем, најдоцна еден месец по влегувањето во сила на овие Мрежни правила ќе побара изјаснување од корисниците приклучени на дистрибутивниот систем кои превземаат топлинска енергија за греење, дали ќе го предадат во негово владение приклучокот и/или топлинската станица.

(2) Корисниците приклучени на дистрибутивниот систем за топлинска енергија треба да се изјаснат дали ќе го предадат во владение на операторот на дистрибутивниот систем приклучокот и/или топлинската станица согласно член 12 од овие Мрежни правила најдоцна до 31.12.2014 година.

(3) Сите корисници кои нема да се изјаснат до 31.12.2014 година ќе се смета дека не го предаде во владение приклучокот и/или топлинската станица.

(4) Одржувањето на приклучокот и/или топлинската станица на веќе приклучените корисници на дистрибутивниот систем, кои не ги предаде во владение на операторот, е на трошок на корисниците.

(5) Одржувањето на приклучокот и/или топлинската станица на веќе приклучените корисници на дистрибутивниот систем, кои ги предаде во владение на операторот, е на трошок на операторот на дистрибутивниот систем.

Член 62

**Надоместок за создавање технички услови во
дистрибутивниот систем**

(1) Сите баратели за приклучување на дистрибутивниот систем кои до денот на влегување во сила на овие Мрежни правила платиле комунална такса за уредување на градежно земјиште за топлификационен систем во Град Скопје не плаќаат надомест за создавање на технички услови во дистрибутивниот систем.

Член 63

Измени и дополнувања

(1) Измени и дополнувања на овие Мрежни правила се врши на ист начин и постапка како и за нивно донесување.

Член 64

Влегување во сила на Мрежните правила

(1) Овие Мрежни правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-1401
6 мај 2014 година
Скопје

Управител,
Александра Маројевиќ, с.р.

Прилог 1



МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОК ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ

1. Надоместок за приклучување на корисник на дистрибутивната мрежа заради превземање на топлинска енергија за греење (НП)

Надоместокот за приклучување на корисник на дистрибутивната мрежа заради превземање на топлинска енергија за греење се состои од:

- Надоместок за изградба на приклучок и топлинска станица и
- Надоместок за создавање на технички услови во дистрибутивниот систем за приклучување на нови корисници

Надоместокот за приклучување на корисник на дистрибутивната мрежа се пресметува согласно следнава формула:

$$\text{НП} = \text{НИ} + \text{НТУ} \text{ [денари]} \quad (1)$$

каде што:

- НП - Надоместокот за приклучување на корисник на дистрибутивната мрежа заради превземање на топлинска енергија за греење; [ден]
- НИ - Надоместок за изградба на приклучок и топлинска станица; [ден]
- НТУ - Надоместок за создавање на технички услови во дистрибутивниот систем за приклучување на нови корисници. [ден]

1.1 Надоместок за изградба на приклучок и топлинска станица (НИ)

Надоместокот за изградба на приклучок и топлинска станица опфаќа:

- Трошоци за изработка на анализа, проектна документација, прибирање на потребна документација и создавање на други услови за изградба;
- Трошоци за опрема, уреди, материјали и испитувања;
- Трошоци за изведба на работите.

Кога приклучокот се гради исклучиво за потребите на корисникот, трошоците за изградба на приклучокот се утврдуваат врз основа на трошоците кои се неопходни за вградување на опрема и уреди кои се димензионирани според одобрената максимална моќност на корисникот и заокружени во изборот на првата поголема стандардна димензија.

1.1.1 Трошоци за изработка на анализа, проектна документација, прибавување на потребна документација и создавање на други услови за изградба

Во овие трошоци спаѓаат:

- Трошоци за изработка на анализи и идејни решенија за оптимално решение за приклучување;
- Трошоци за изработка на проектна документација за приклучокот и топлинската станица;
- Трошоци за прибавување на потребни согласности, одобренија и друга потребна документација.

Овие трошоци се утврдуваат во зависност од типот на приклучок и зависат од:

- Трошоците за работна рака пресметани како производ од нормираните трошоци за работната рака за ангажирање за изработка на проектна документација, набавување на потребна документација и создавање на други услови за изградба, пресметани по работен час, според степенот и видот на стручна спрема и нормираниот број на работни часови за извршување на тие работи;

- Трошоците на име на пропишани такси и други надоместоци за изработка на проектот за приклучок и набавување на пропишани согласности и одобренија.

1.1.2 Трошоци за опрема, уреди, материјали и испитувања

Трошоците за набавка на опрема, уреди, материјали и испитувања ги опфаќаат трошоците за набавка на стандардизираната опрема, уреди и материјали кои се вградуваат во согласност со техничките прописи, правила и стандарди, како и потребните испитувања.

1.1.3 Трошоци за изведба на работите

Трошоците за изведба на работите ги опфаќаат:

- (1) Трошоците за работна рака;
- (2) Трошоците за употреба на машини;
- (3) Трошоците за употреба на возила.

(1) Трошоците за работна рака за извршување на неопходните работи за изведба на приклучокот и топлинската станица се пресметуваат како производ од нормираните трошоци за работна рака за изведување на работите на приклучокот и топлинската станица, пресметани по работен час, според степенот и видот на стручна спрема и нормираниот број на работни часови за извршување на тие работи.

(2) Трошоците за употреба на машина која не е во сопственост на Операторот на дистрибутивниот систем (ОДС), а се користи за изработка на приклучокот и топлинската станица, се пресметуваат како производ на нормираниот број на работни часови на одредена машина потребна за приклучување и утврдената пазарна цена на ангажирање на таа машина по работен час. Трошоците за употреба на машината со ракувач по еден работен час не можат да бидат поголеми од пазарната цена за ангажирање на таа машина по работен час.

Трошоците за употреба на машина која е во сопственост на ОДС, а се користи за изработка на приклучокот и топлинската станица, се пресметуваат како збир на нормирани трошоци за видот на машината, односно типот на машината која е потребно да се ангажира и трошоците за гориво за машината.

(3) Трошоците за употреба на возила кои се користат за потребите на изработката на конкретен тип на приклучок, се пресметани како збир на нормирани трошоци за видот на возилото, односно типот на возилото кое е потребно да се ангажира и трошоците за гориво на возилата.

2. Надоместок за создавање на технички услови во дистрибутивниот систем за приклучување на нови корисници (НТУ)

Надоместокот за создавање на технички услови во дистрибутивниот систем опфаќа трошоци за:

- Изградба на објекти, како и вградување на опрема, уреди и материјали во согласност со техничките прописи, за изградба на шахти, препумпни станици и водови во дистрибутивниот систем
- Ангажирање на работна рака, машини и транспорт при изградба на шахти, препумпни станици и водови во дистрибутивниот систем
- Проектирање, прибавување на пропишани одобренија, согласности и дозволи, решавање на имотно правни односи, како и трошоци за извршување на други стручни, оперативни и административни работи при изградба на делови од дистрибутивниот систем

Надоместок на трошоци за создавање на технички услови во дистрибутивниот систем за приклучување на нови корисници се пресметува по следнава формула:

$$НТУ = ЕТУ \times ИМ \text{ [денари]} \quad (2)$$

каде што:

- НТУ - надоместок за создавање на технички услови во дистрибутивниот систем за приклучување на нови корисници кои ги надоместува корисникот кој се приклучува на дистрибутивниот систем; [ден]
- ЕТУ - единечен трошок за создавање на технички услови; [ден/kW]
- ИМ - инсталирана (проектна) моќност на објектот. [kW]

Единечен трошок за создавање на технички услови се одредува по следнава формула:

$$ЕТУ = \frac{ВМ}{КМ} \times \Phi E \text{ [денари/kW]} \quad (3)$$

каде што:

- ВМ - Проценета висина на инвестиционо вложување за изградба на постоечкиот дистрибутивен систем со предизолирани цевки со класа на изолација 1, ВМ=45.000.000 евра (извор Студија за расположивост на дистрибутивната мрежа, изготвувач ЦИРКО ДООЕЛ, центар за истражување, развој и континуирано образование декември 2013); [ден]
- КМ - капацитет на дистрибутивниот систем, КМ=620.000 kW [kW]
- ΦЕ - фактор на едновременост на приклучок и преставува однос АМ [kW] - вкупна ангажирана моќност приклучена на дистрибутивниот систем и КМ [kW] – капацитет на дистрибутивниот систем, ΦЕ= 0,71339

каде АМ=442.304 kW

Единечен трошок за создавање на технички услови во дистрибутивниот систем за приклучување на нови корисници изнесува 3.185,00 денари/kW.

ПРИЛОГ 2 - Записник за отчитани состојби на мерни уреди



Друштво за дистрибуција на топлинска енергија
ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје

ЗАПИСНИК ЗА ОТЧИТАНИ СОСТОЈБИ НА
МЕРНИТЕ УРЕДИ НА ВЛЕЗ ВО ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА

ДАТА НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАПИСНИК _____ 20 _____ ГОДИНА

МЕРИЛА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ДИСТРИБУТЕРОТ

РЕД. БРОЈ	ПАРАМЕТАР	ТО ЗАПАД		ТО 11 ОКТОМВРИ		ТО ИСТОК		ТЕ-ТО	
		вредност	ед.мерка	вредност	ед.мерка	вредност	ед.мерка	вредност	ед.мерка
1	ВРЕМЕ НА ОТЧИТУВАЊЕ		час/мин		час/мин		час/мин		час/мин
2	НАДВОРЕШНА ТЕМПЕРАТУРА		°C		°C		°C		°C
3	ВОЛУМЕН (кумулативен проток)								
4	КУМУЛАТИВНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА				°C		°C		°C
5	ТЕМПЕРАТУРА НА ПОТИС		°C		°C		°C		°C
6	ТЕМПЕРАТУРНА РАЗЛИКА		°C		°C		°C		°C
7	МОМЕНТАЛЕН ПРОТОК								
8	МОМЕНТАЛНА МОКНОСТ								



Друштво за дистрибуција на топлинска енергија
ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРГИ ДООЕЛ Скопје

МЕРИЛА ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕГУЛИРАНИОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ

РЕД. БРОЈ	ПАРАМЕТАР	ТОПЛАНА ЗАПАД									
		Вод ПАРТИЗАНСКА		Вод КОЗЛЕ		Вод ТАФТАЛИЈЕ 1		Вод ТАФТАЛИЈЕ 2		Вод АЛУМИНА	
		вредност	ед.мерка	вредност	ед.мерка	вредност	ед.мерка	вредност	ед.мерка	вредност	ед.мерка
1	ВРЕМЕ НА ОТЧИТУВАЊЕ		час/мин		час/мин		час/мин		час/мин		час/мин
2	НАДВОРЕШНА ТЕМПЕРАТУРА		°C		°C		°C		°C		°C
3	ВОЛУМЕН (кумулативен проток)										
4	КУМУЛАТИВНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА		°C		°C		°C		°C		°C
5	ТЕМПЕРАТУРА НА ПОТИС		°C		°C		°C		°C		°C
6	ТЕМПЕРАТУРНА РАЗЛИКА		°C		°C		°C		°C		°C
7	МОМЕНТАЛЕН ПРОТОК										
8	МОМЕНТАЛНА МОКНОСТ										


стр. 2



Друштво за дистрибуција на топлинска енергија
ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРГИ ДООЕЛ Скопје

МЕРИЛА ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕГУЛИРАНИОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ

РЕД. БРОЈ	ПАРАМЕТАР	ТОПЛАНА ИСТОК									
		Вод "А"		Вод "Б"		Вод "Ц"		Диктир систем			
		вредност	ед.мерка	вредност	ед.мерка	вредност	ед.мерка	вредност	ед.мерка		
1	ВРЕМЕ НА ОТЧИТУВАЊЕ		час/мин				час/мин		час/мин		
2	НАДВОРЕШНА ТЕМПЕРАТУРА		°C		°C		°C		°C		
3	ВОЛУМЕН (кумулативен проток)										
4	КУМУЛАТИВНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА										
5	ТЕМПЕРАТУРА НА ПОТИС		°C		°C		°C		°C		
6	ТЕМПЕРАТУРНА РАЗЛИКА		°C		°C		°C		°C		
7	МОМЕНТАЛЕН ПРОТОК										
8	МОМЕНТАЛНА МОКНОСТ										



Друштво за дистрибуција на топлинска енергија
ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРГИ ДООЕЛ Скопје

РЕД. БРОЈ	ПАРАМЕТАР	ТОПЛАНА 11 ОКТОМВРИ	
		Вод "11 Октомври"	
		вредност	ед. мерка
1	ВРЕМЕ НА ОТЧИТУВАЊЕ		час/мин
2	НАДВОРЕШНА ТЕМПЕРАТУРА		°C
3	ВОЛУМЕН (кумулативен проток)		
4	КУМУЛАТИВНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА		
5	ТЕМПЕРАТУРА НА ПОТИС		°C
6	ТЕМПЕРАТУРНА РАЗЛИКА		°C
7	МОМЕНТАЛЕН ПРОТОК		
8	МОМЕНТАЛНА МОКНОСТ		



МЕРИЛА ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕРЕГУЛИРАНИОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ

РЕД. БРОЈ	ПАРАМЕТАР	Вод ТЕ-ТО	
		вредност	ед.мерка
1	ВРЕМЕ НА ОТЧИТУВАЊЕ		час/мин
2	ВОЛУМЕН (кумулативен проток)		t
3	КУМУЛАТИВНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА		GJ
4	ТЕМПЕРАТУРА НА ПОТИС		°C
5	ТЕМПЕРАТУРНА РАЗЛИКА		°C
6	МОМЕНТАЛЕН ПРОТОК		t/h
7	МОМЕНТАЛНА МОКНОСТ		GJ/h

ПРЕТСТАВНИК	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПОТПИС
Регулаторна Комисија за Енергетика на РМ		
Производство на Топлина Балкан Енерџи		
ТЕ - ТО А.Д Скопје		
Дистрибуција на Топлина Балкан Енерџи		

ПРИЛОГ 3 - Посебни технички и технолошки услови за работа на топланите

Испорака на топлинска енергија се врши според *Температурен дијаграм за испорака за топлинска енергија* и се однесува за надворешни температури од - 15 °C до + 15 °C.

Надворешна температура (°C)	Излезни температури од топлани (°C)		Повратна температура (°C)
	Дневен режим	Нокен режим	
15	51		37
14	53		38
13	55		39
12	57		40
11	59		41
10	61		42
9	63		43
8	65		44
7	67		45
6	69		46
5	71		47
4	73		48
3	74		48
2	76		49
1	77		50
0	79		51
-1	80		52
-2	81		52
-3	82		53
-4	83		54
-5	84		55
-6	85		55
-7	86		56
-8	87	50	57
-9	88	50	57
-10	89	50	58
-11	90	50	58
-12	91	50	59
-13	92	50	59
-14	93	50	60
-15	94	50	60

Напомена: При позитивни надворешни температури дијаграмот треба да се постигне во 06:15 часот, а при негативни температури и нула во 07:00 часот. За викенди и празници, дијаграмот треба да се постигне 45 минути подоцна.

1. Испорака и прекин на работа на топланите во текот на денот

1.1 Најран прекин на работа на топланите

Доколку е времето сончево и мирно, а надворешната температура според локалното мерење во топлана "Исток" и во топлана "Запад" во **08:30 часот**, порасне над **10 °C**, работата на котлите веднаш се прекинува, а циркулационите пумпи продолжуваат да работат уште **45 минути**.

Напомена: условот за прекин на испорака на топлинска енергија од точка 1.1 важи за периодот од 1-ви октомври до 15-ноември и од 15-ти март до 30-ти април.

НАПОМЕНА:

Сите останати исклучувања по критериумите наведени во наредните точки се прават после **09:00 часот**.

1.2 Прекин во испорака на топлинска енергија при сончево време

1.2.1 Доколку времето е сончево и мирно, а надворешната температура достигне вредност поголема од **11 °C** согласно локалните мерењата во двете главни топлани ("Исток" и Запад"), во периодот помеѓу **09:00** и **14:00** часот, се прекинува работата на котлите, а циркулационите пумпи продолжуваат да работат уште **45 минути**. Ако за тоа време од **45 минути** надворешната температура порасне до **12 °C** и има тенденција на пораст, после **45 минути** се прекинува и работата на циркулационите пумпи. Доколку пак во период на работење на циркулационите пумпи температурата не порасне над **12 °C**, повторно се стартуваат котлите и топланите продолжуваат со испораката на топлинска енергија.

Напомена: условот за прекин на испорака на топлинска енергија од точка 1.2.2 важи за периодот од 1-ви октомври до 15-ноември и од 15-ти март до 30-ти април.

1.2.2 Доколку времето е сончево и мирно, а надворешната температура достигне вредност поголема од **12 °C** согласно локалните мерењата во двете главни топлани ("Исток" и Запад"), во периодот помеѓу **09:00** и **14:00** часот, се прекинува работата на котлите, а циркулационите пумпи продолжуваат да работат уште **45 минути**. Ако за тоа време од **45 минути** надворешната температура порасне до **13 °C** и има тенденција на пораст, после **45 минути** се прекинува и работата на циркулационите пумпи. Доколку пак во период на работење на циркулационите пумпи температурата не порасне над **13 °C**, повторно се стартуваат котлите и топланите продолжуваат со испораката на топлинска енергија.

Напомена: условот за прекин на испорака на топлинска енергија од точка 1.2.1 важи за периодот од 15-ноември до 15-ти март.

1.3 Прекин во испорака на топлинска енергија при облачно време

1.3.1 При облачно време, со или без дожд, котлите се гасат кога во двете главни топлани ("Исток" и Запад"), надворешната температурата според локалното мерење порасне над **14°C**, додека циркулационите пумпи продолжуваат со работа уште **45 минути**. Ако за тоа време надворешната температура продолжи да расне и се приближува до **15 °C**, се гаснат и циркулационите пумпите. Во спротивно, а доколку не е исполнет и условот од точка **1.3.2** се продолжува со работа на котлите.

1.3.2 За климатските услови како во претходната точка, кога надворешната температура нема тенденција на пораст и во временскиот интервал од **07:00** до **10:30** часот истата се движи во граници од **13 °C** до **14 °C**, котлите се гасат во **10:30** часот, а циркулационите пумпите работат уште **45 минути**. Стартот на топланите по ваквиот прекин се врши согласно условите дефинирани во точка **2**.

1.4 Важност на условите од точките 1.2 и 1.3

Критериумите од точките **1.2** и **1.3** од ова упатство важат за периодот до **14:00 часот**. Топланите може да прекинат со испорака на топлинска енергија и после **14:00** часот, со тоа што границите на температурите наведени во точките **1.2** и **1.3** се зголемуваат за еден степен.

2. Стартување на топланите по направениот дневен прекин

- 2.1. Топланите за време на дневниот прекин ќе стартуваат со испорака на топлинска енергија доколку во период од **2-3 часа** не се оствари тенденција на пораст на надворешната температура и таа се уште останува на нивото на кое е прекината испораката на топлинска енергија.
- 2.2. За период од **15:30 до 18:00** часот, топланите ќе стартуваат ако во едната од двете главни топлани ("Исток" и "Запад") според локално измерената надворешната температурата истата падне под **15 °C**.
- 2.3. Топланите нема да испорачуваат топлинска енергија после направениот дневен прекин, ако во **18:00** часот температурата е еднаква или поголема од **15 °C**.
- 2.4. Доколку топланите не стартувале, а во текот на денот надворешната температура се движи во граници **15 °C до 16 °C**, тогаш топланите стартуваат во **17:00** часот.

3. Прекин во испораката на топлинската енергија на крајот од денот

- 3.1. Ако надворешната температура во **20:00** часот е поголема од **+ 6°C**, котлите се гасат во **20:15** часот, а циркулационите пумпи работат уште **45 минути**. Во петок, сабота и спроти државните празници котлите се гасат во **21:00** часот, а циркулационите пумпи работат уште **45 минути**.
- 3.2. Ако надворешната температура во **20:15** часот е помеѓу од **+2°C и +6°C**, котлите се гасат во **20:30** часот, а циркулационите пумпи работат уште **45 минути**. Во петок, сабота и спроти државните празници котлите се гасат во **21:15** часот, а циркулационите пумпи работат уште **45 минути**.
- 3.3. Ако надворешната температура во **20:15** часот е помеѓу од **-1°C и +2°C**, котлите се гасат во **20:45** часот, а циркулационите пумпи работат уште **45 минути**. Во петок, сабота и спроти државните празници котлите се гасат во **21:30** часот, а циркулационите пумпи работат уште **45 минути**.
- 3.4. Ако надворешната температура во **20:15** часот е помеѓу од **-3°C и -1°C**, котлите се гасат во **21:00** часот, а циркулационите пумпи работат уште **60 минути**. Во петок, сабота и спроти државните празници котлите се гасат во **21:45** часот, а циркулационите пумпи работат уште **60 минути**.
- 3.5. Ако надворешната температура во **20:15** часот е помеѓу од **-3°C и -5°C**, котлите се гасат во **21:15** часот, а циркулационите пумпи работат уште **60 минути**. Во петок, сабота и спроти државните празници котлите се гасат во **22:00** часот, а циркулационите пумпи работат уште **60 минути**.
- 3.6. Ако надворешната температура во **20:15** часот е помеѓу од **-5°C и -8°C**, котлите се гасат во **21:30** часот, а циркулационите пумпи работат уште **60 минути**. Во петок, сабота и спроти државните празници котлите се гасат во **22:15** часот, а циркулационите пумпи работат уште **60 минути**. Ако во меѓувреме надворешната температура се снижува и во **21:30** часот е еднаква или помала од **-8°C**, топланите продолжуваат да работат по ноќен режим од **22:00 до 24:00** часот кога се гасат и циркулационите пумпи.
- 3.7. Ако надворешната температура во **20:15** часот е помала од **-8 °C**, топланите работат цела ноќ, со тоа што после **22:00** часот се работи по ноќен режим. Тоа значи котлите да се изгаснат во **22:00** часот, (во празничните и деновите на викенд во **22:30** часот), а циркулационите пумпи продолжуваат да работат без прекин. Во моментот кога температурата на излез од топланата ќе се намали на **50 °C**, се стартува со минимум котли за да се одржува излезната температура од топланата на **50 °C**. Со редовен старт на останатите котли и потребно оптеретување се започнува согласно *Дијаграмот за време на старт на топлани по направен ноќен прекин* од точка 4.
- 3.8. Доколку во текот на денот има подолг прекин во испораката на топлинска енергија поради дефект, прекиноот на работа на топланите се дефинира во договор со претпоставените.

4. Стартување на топланите по направениот ноќен прекин

- 4.1. По направениот ноќен прекин, времето на стартување на топланите се одредува според локалните мерења на надворешна температура каде за меродавна температура се зема средната температура од двете

покажувања во двете големи топлани ("Исток" и "Запад") и временската прогноза за наредниот ден. Според тоа **сменоводителот** во топлана "Исток" донесува одлука за старт на сите топлани, а секоја топлана стартува согласно *Дијаграм за време на старт на топлани по направен ноќен прекин*. За време на викенд и празници времето за старт на топланите се продолжува за 45 минути.

Дијаграм за време на стартување по направен ноќен прекин - ТО Исток		
Време на проверка	Се стартува ако надворешната температура е:	Време на стартување
02:40	Помала или еднаква на -11°C	02:55
02:45	Помала или еднаква на -10°C	03:00
02:50	Помала или еднаква на -9°C	03:05
02:55	Помала или еднаква на -8°C	03:10
03:00	Помала или еднаква на -7°C	03:15
03:05	Помала или еднаква на -6°C	03:20
03:10	Помала или еднаква на -5°C	03:25
03:15	Помала или еднаква на -4°C	03:30
03:20	Помала или еднаква на -3°C	03:35
03:30	Помала или еднаква на -2°C	03:45
03:40	Помала или еднаква на -1°C	03:55
03:45	Помала или еднаква на 0°C	04:00
04:00	Помала или еднаква на +1°C	04:15
04:10	Помала или еднаква на +2°C	04:25
04:15	Помала или еднаква на +3°C	04:30
04:20	Помала или еднаква на +4°C	04:35
04:25	Помала или еднаква на +5°C	04:40
04:30	Помала или еднаква на +6°C	04:45
04:35	Помала или еднаква на +7°C	4:50
04:40	Помала или еднаква на +8°C	04:55
04:45	Помала или еднаква на +9°C	05:00
04:50	Помала или еднаква на +10°C	05:05
04:55	Помала или еднаква на +12°C	05:10
05:00	Помала или еднаква на +13°C	05:15
05:05	Помала или еднаква на +14°C на облачно време	05:20
Старт во 05:20	Ако претходниот ден попладне топланата не работела, а времето е облачно, се стартува ако надворешната температура е еднаква или помала од 15 °C	

Дијаграм за време на стартување по направен ноќен прекин - ТО Запад		
Време на проверка	Се стартува ако надворешната температура е:	Време на стартување
02:45	Помала или еднаква на -11°C	03:00
02:55	Помала или еднаква на -10°C	03:10
03:05	Помала или еднаква на -9°C	03:20
03:15	Помала или еднаква на -8°C	03:30
03:20	Помала или еднаква на -7°C	03:35
03:25	Помала или еднаква на -6°C	03:40
03:30	Помала или еднаква на -5°C	03:45
03:35	Помала или еднаква на -4°C	03:50
03:40	Помала или еднаква на -3°C	03:55
03:45	Помала или еднаква на -2°C	04:00
03:50	Помала или еднаква на -1°C	04:05
03:55	Помала или еднаква на 0°C	04:10
04:05	Помала или еднаква на +1°C	04:20
04:20	Помала или еднаква на +2°C	04:35
04:30	Помала или еднаква на +3°C	04:45
04:35	Помала или еднаква на +4°C	04:50
04:40	Помала или еднаква на +5°C	04:55
04:45	Помала или еднаква на +6°C	05:00
04:50	Помала или еднаква на +7°C	05:05
04:55	Помала или еднаква на +8°C	05:10
05:00	Помала или еднаква на +9°C	05:15
05:05	Помала или еднаква на +10°C	05:20
05:10	Помала или еднаква на +12°C	05:25
05:15	Помала или еднаква на +13°C	05:30
05:20	Помала или еднаква на +14°C на облачно време	05:35
Старт во 05:35	Ако претходниот ден попладне топланата не работела, а времето е облачно, се стартува ако надворешната температура е еднаква или помала од 15 °C	

Дијаграм за време на стартување по направен ноќен прекин - ТО 11 Октомври		
Време на проверка	Се стартува ако надворешната температура е:	Време на стартување
03:40	Помала или еднаква на -11°C	03:55
03:45	Помала или еднаква на -10°C	3:30
03:50	Помала или еднаква на -9°C	04:05
03:55	Помала или еднаква на -8°C	04:10
04:00	Помала или еднаква на -6°C	04:15
04:05	Помала или еднаква на -4°C	04:20
04:10	Помала или еднаква на -2°C	04:25
04:15	Помала или еднаква на -1°C	04:30
04:20	Помала или еднаква на 0°C	04:35
04:25	Помала или еднаква на +1°C	04:40
04:30	Помала или еднаква на +2°C	04:45
04:35	Помала или еднаква на +3°C	04:50
04:40	Помала или еднаква на +4°C	04:55
04:45	Помала или еднаква на +5°C	05:00
04:50	Помала или еднаква на +6°C	05:05
04:55	Помала или еднаква на +7°C	05:10
05:05	Помала или еднаква на +8°C	05:20
05:10	Помала или еднаква на +10°C	05:25
05:15	Помала или еднаква на +12°C	05:30
05:20	Помала или еднаква на +14°C на облачно време	05:35
Старт во 05:35	Ако претходниот ден попладне топланата не работела, а времето е облачно, се стартува ако надворешната температура е еднаква или помала од 15 °C	

- 4.2.** Во месеците октомври и април, доколку претходниот ден топланата работела во попладневните часови се до ноќниот прекин според, при прогнозирано сончево и тивко време и прогнозирана надворешна температура за наредниот ден во 07:00 часот еднаква или поголема од 10 °C и доколку прогнозата за тој ден покажува тенденција на пораст на дневната надворешна температура, тогаш топланата нема да се стартува.
- 4.3.** Во месеците октомври и април, доколку претходниот ден топланата не работела во попладневните часови, при прогнозирано сончево и тивко време и прогнозирана надворешна температура за наредниот ден во 07:00 часот е еднаква или поголема од 12°C и доколку прогнозата за тој ден покажува тенденција на пораст на дневната надворешна температура, тогаш топланата нема да се стартува.
- 4.4.** Временските прогнози ќе се контролираат во текот на ноќниот прекин на интернет сајтот: www.weather.com.

За одлуката за стартување или нестартување по точките 4.1, 4.2, 4.3 задолжително да се консултира раководителот на производство во период од 20:30 до 21:30 часот.

Сите одлуки за старт или прекин на работа по ова упатство, ги донесува сменоводителот во топлана Исток врз база на локално измерените надворешни температури во топлана Исток и топлана Запад. За сите работи кои не се регулирани со ова упатство, сменоводителот во топлана Исток е должен да изврши консултација со претпоставените согласно хиерархијата.

Согласно моменталните временски прилики, временската прогноза, состојбата на погонските постројки, евентуалните дефекти и барања од Дистрибутерот на топлинска енергија, може да се менуваат параметрите во ова Упатството, но за тоа треба да побара одобрување од претпоставените.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

2265.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 85/2010, 47/2011, 135/2011, 79/2013 и 13/2014), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2014 ГОДИНА**

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари – април 2014 година, во однос на просечените цени на мало во 2013 година, е понизок 0,4%.

Директор,
д-р **Благица Новковска**, с.р.


*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014073